

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 20

Понеделник , 31 декември 2018 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр. бр.	Рег. бр.	Стр.
342. Буџет на Општина Струмица за 2019 година	4	349. Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“	98
343. Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година	91	350. Одлука за доделување парична помош на Меланија Иљачева од Струмица	98
344. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок - дотацијата за основно образование за 2019 година	94	351. Одлука за ажурирање на „Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности“ за 2019 година	99
345. Одлука за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средно образование за 2019 година ...	95	352. Одлука за измена на Одлуката за автотакси превоз на патниците на подрачјето на општина Струмица	100
346. Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година	96	353. Одлука за усвојување на мерки и активности за имплементација на Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Струмица	100
347. Одлука за утврдување на благајнички максимум за 2019 година	96	354. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 8018/1, 7152/1 КО Струмица	101
348. Одлука за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2019 година	97	355. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6488 КО Струмица	101

356. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 1085 КО Муртино	102	371. Програма за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	144
357. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 519 КО Просениково	103	372. Програма за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	147
358. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица	103	373. Програма за заштита од штетно дејство на водите во 2019 година	149
359. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 481 КО Габрово	104	374. Програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	150
360. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1089 КО Дабиља	105	375. Програма за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година	152
361. Решение за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ "Благој Јанков Мучето" Струмица	105	376. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на образоването во 2019 година	155
362. Решение за разрешување и именување на членови на Управниот одбор на Домот за деца и млади "Благој Мучето" Струмица	106	377. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2019 година	157
363. Програма за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година	107	378. Програма за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година	160
364. Програма за активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансиирани од фондовите на Европската Унија за 2019 година	108	379. Програма на Општина Струмица за работа со облициите на месна самоуправа во 2019 година	162
365. Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2019 година	111	380. Програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2019 година во Општина Струмица	164
366. Програма за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	112	381. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и спрavувањето со кризи во 2019 година ...	167
367. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година.....	126	382. Програма за активностите на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на мажите и жените за 2019 година	175
368. Програма за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	128	383. Заклучок за усвојување на Годишната програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата - Струмица за 2019 година ...	184
369. Програма за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година	130	384. Заклучок за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година	185
370. Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година	139	385. Заклучок за усвојување на Програмата за работа за 2019 година на Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица	186

386. Заклучок за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2018 година	186	392. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – IX месец 2018 година	189
387. Заклучок за усвојување на Програмата за подготвка и реализација на Струмичкиот карневал - 2019 година ...	187	393. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година	190
388. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2019 година	187	394. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година	190
389. Заклучок за давање согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2019 година	188	395. Заклучок за давање согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води во Костурино на ЈПКД „Комуналец“ Струмица	191
390. Заклучок за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица	188	396. Заклучок за прифаќање на Информација за Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Струмица	192
391. Заклучок за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица	189	

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Буџетот на општина Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10718/2
28.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица,
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

342.

Врз основа на член 36 став 1 точка 2 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 28 став 1 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седница одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Буџет
на општина Струмица за 2019 година**

Член 1

Буџетот на општина Струмица за 2019 година се состои од:

I.	Вкупни приходи	1.011.423.624
	Даночни приходи	279.328.341
	Неданочни приходи	66.907.500
	Капитални приходи	47.000.000
	Приходи од дотации	513.786.835
	Приходи од трансфери	65.080.948
	Приходи од донации	39.320.000
II.	Вкупни расходи	1.112.760.943
	Од утврдени намени	1.109.460.943
	Расходи од резерви	3.300.000
III.	Дефицит	-101.337.319
IV.	Финансирање	101.337.319
	Прилив	
	Домаш. задолжувања	39.000.000
	Депозит	64.337.319
	Одлив	
	Отплата на главница	2.000.000

Член 2

Приходите на Буџетот по видови на приходи се утврдени во билансот на приходи, а расходите по основни намени се утврдени во билансот на расходи и тоа како што следува:

БИЛАНС НА ПРИХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија	О П И С	Ставка	Б У Ч Е Т				
			Предоден буџет	Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од донации	Приходи од кредити
71 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ			297 680.026	279.328.341	0	0	0
71.1 Данок од доход, од добивка и од капитални доходи			7.000.000	7.000.000	0	0	0
71.11 Даночни на имот			61.100.000	62.000.000	0	0	0
71.17 Даночни на специфични услуги			228.580.026	209.328.341	0	0	0
71.18 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност			1.000.000	1.000.000	0	0	0
72 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ			82.745.859	19.784.000	47.123.500	0	0
72.2 Глоби, судски и административни такси			4.000.000	4.000.000	0	0	0
72.3 Такси и надоместоци			40.332.000	500.000	43.460.000	0	0
72.5 Други неданочни приходи			38.413.859	15.284.000	3.663.500	0	0
73 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ			71.000.000	47.000.000	0	0	0
73.3 Гроцадба на земјиште и нематеријални вложувања			71.000.000	47.000.000	0	0	0
74 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ			609.627.516	129.418.267	0	0	0
74.1 Трансфер од други нивоа на власт			561.545.217	129.418.267	0	513.786.835	0
74.2 Донации од странство			47.832.299	0	0	46.489.645	0
74.4 Тековни донации			250.000	0	0	500.000	0
75 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ			10.000.000	0	0	0	39.000.000
75.4 Друго домашно задолжување			10.000.000	0	0	0	39.000.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ
Ниво на: Ставка

Стр. 6

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

31.12.2018 год.

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Буџет	Б У Ч Е Т			Расходи од кредити	Вкупни расходи
				Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донацији		
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	1.071.053.401	475.530.608	47.123.500	513.786.835	46.989.645	39.000.000	1.122.430.588
401	Основни плати	481.017.329	109.384.608	0	398.562.547	0	0	507.947.155
402	Придонеси за социјално осигурување	344.635.304	73.537.464	0	290.446.962	0	0	363.986.446
404	Надимвостри	127.514.857	26.592.144	0	108.113.555	0	0	134.705.709
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФНИНIRANI РАСХОДИ	8.867.168	9.255.000	0	0	0	0	9.255.000
412	Постојана резерва (непредвидливи расходи)	3.300.000	3.300.000	0	0	0	0	3.300.000
413	Таковни резерви (разновидни расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	0	1.700.000
414	1.600.000	1.600.000	0	0	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	111.150.862	46.523.500	115.224.288	13.170.000	0	0	286.068.650
420	Патни и дневни расходи	2.160.065	1.550.000	553.000	0	0	0	2.103.000
421	Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	54.452.032	25.661.068	5.897.500	22.200.400	0	0	53.758.968
423	Материјали и сите инвентар	37.864.476	10.937.880	15.374.500	4.796.000	1.070.000	0	32.178.380
424	Поправки и тековно одржување	78.649.515	28.367.200	5.808.000	17.722.250	320.000	0	52.217.450
425	Договорни услуги	97.306.569	25.895.512	15.380.500	61.424.403	2.520.000	0	105.220.415
426	Други тековни расходи	15.250.157	8.319.202	810.000	868.235	8.160.000	0	18.157.437
427	Привремени вработувања	19.340.657	10.420.000	2.700.000	8.213.000	1.100.000	0	22.433.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	300.000	0	0	0	0	300.000
452	Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	300.000	0	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	57.783.948	40.991.219	0	0	13.350.000	13.000.000	67.341.219
463	Трансфери до наевладни организации	21.359.587	19.961.219	0	0	0	0	19.961.219
464	Разни трансфери	36.384.361	21.030.000	0	0	13.350.000	13.000.000	47.360.000
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	223.926.653	204.523.599	600.000	0	20.469.645	26.000.000	251.593.244
480	Купување на имоти и машини	10.745.000	8.430.000	600.000	0	3.607.600	0	12.637.600
481	Градежни објекти	1.400.000	0	0	0	1.513.045	0	1.513.045
482	Други градежни објекти	164.260.653	158.413.599	0	0	9.900.000	0	168.313.599
483	Купување на мебел	0	0	0	0	1.449.000	0	1.449.000
485	Блокирање на нефинансиски средства	19.493.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
486	Купување на високапацитетни објекти	1.400.000	500.000	0	4.000.000	0	0	4.500.000
489	Капитални субвенции за претпријатја и неизградени организации	26.630.000	27.180.000	0	0	0	26.000.000	53.180.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	5.880.320	0	0	0	0	5.880.320
492	Отплата на главници кон домашни институции	0	5.880.320	0	0	0	0	5.880.320

БИЛАНС НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донацији	Расходи од кредити
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		223.928.653	204.523.599	600.000	0	20.469.645	26.000.000
480 Купување на опрема и машини		10.745.000	8.430.000	600.000	0	3.607.600	0
481 Граѓежни објекти		1.400.000	0	0	0	1.513.045	0
482 Други граѓежни објекти		164.260.653	158.413.599	0	0	9.900.000	0
483 Купување на мобел		0	0	0	0	1.449.000	0
485 Вложувања и нефинансиски средства		19.493.000	10.000.000	0	0	0	10.000.000
486 Купување на возила		1.400.000	500.000	0	0	4.000.000	0
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		26.630.000	27.180.000	0	0	0	26.000.000
							53.180.000

БИЛАНСНА ТЕКОВНО-ОПЕРАТИВНИ РАСХОДИ**Ниво на: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Буџетни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- ситет	Расходи од дотации	Расходи од донации	
40	ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ	481.017.329	109.384.608	0	398.562.547	0	0
	401 Основни плати	344.635.304	73.537.464	0	290.448.982	0	363.986.446
	402 Придружно за социјално осигурување	127.514.857	26.592.44	0	106.113.565	0	134.705.709
	404 Надоместоци	8.867.168	9.255.000	0	0	0	9.255.000
41	РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРани РАСХОДИ	3.300.000	3.300.000	0	0	0	3.300.000
	412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)	1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
	413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.600.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
42	СТОКИ И УСЛУГИ	111.150.862	46.523.500	115.224.288	13.170.000	0	206.068.660
	420 Патни и дневни расходи	2.160.065	1.550.000	553.000	0	0	2.103.000
	421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт	54.452.032	25.661.068	5.897.500	22.200.400	0	53.758.968
	423 Материјали и ситен инвентар	37.864.476	10.937.880	15.374.500	4.796.000	1.070.000	32.178.380
	424 Поправки и тековно одржување	78.649.515	28.367.200	5.808.000	17.722.250	320.000	52.217.450
	425 Договорни услуги	97.306.569	25.894.512	15.380.500	61.424.403	2.520.000	105.220.415
	426 Други тековни расходи	15.250.157	8.319.202	810.000	868.235	8.160.000	18.157.437
	427 Привремени вработувачи	19.340.657	10.420.000	2.700.000	8.213.000	1.100.000	22.433.000
45	КАМАТНИ ПЛАЌАЊА	0	300.000	0	0	0	300.000
	452 Каматни плаќања кон домашни кредитори	0	300.000	0	0	0	300.000
46	СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	57.783.948	40.994.219	0	0	13.350.000	67.341.219
	463 Трансфер од невладинчи организации	21.399.587	19.961.219	0	0	0	19.961.219
	464 Разни трансфери	36.384.361	21.030.000	0	13.350.000	13.000.000	47.360.000
49	ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	5.880.320	0	0	0	5.880.320
	492 Отплата на главница кон домашни институции	0	5.880.320	0	0	0	5.880.320

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС**Ниво на: СТАВКА**

Фун.ст�. Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т						ВКУПНО
		Буџет	Самофинан- активности	Дотации	Донации	Кредити		
701 ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ		226.037.450	0	0	21.500.000	13.000.000	260.537.450	
7011 ИЗВЕШНИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ, НАДВОРЕШНИ РАБОТИ		225.157.130	0	0	0	0	225.157.130	
7013 ОПШТИ УСЛУГИ		880.320	0	0	21.500.000	13.000.000	35.340.320	
703 ЈАВЕН РЕД И МИР		11.900.000	0	9.402.000	0	0	21.302.000	
7032 ПРОТИВПЛОЖАРНИ УСЛУГИ		11.900.000	0	9.402.000	0	0	21.302.000	
704 ЕКОНОМСКИ РАБОТИ		75.258.680	0	0	2.600.000	0	77.858.680	
7041 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ		2.319.680	0	0	2.600.000	0	4.939.680	
7044 РУДАРСТВО, ЗАНАЕТЧИСТВО И ГРАДЕЖНИЧТВО		42.893.000	0	0	0	0	42.893.000	
7045 ТРАНСПОРТ		30.046.000	0	0	0	0	30.046.000	
7047 ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ		0	0	0	0	0	0	
705 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА		39.020.000	0	0	0	0	39.020.000	
7051 УПРАВУВАНЕ СО ОТПАДОЦИТЕ		6.870.000	0	0	0	0	6.870.000	
7052 УПРАВУВАНЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ		17.750.000	0	0	0	0	17.750.000	
7056 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА		14.400.000	0	0	0	0	14.400.000	
706 ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА		80.654.038	0	0	0	26.000.000	106.654.038	
7062 РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА		31.074.038	0	0	0	0	31.074.038	
7063 ВОДОСНАБДУВАЊЕ		7.000.000	0	0	0	0	7.000.000	
7064 ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ		29.150.000	0	0	0	0	29.150.000	
7066 ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА		13.430.000	0	0	0	26.000.000	39.430.000	
708 РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛАГИЈА		24.840.000	513.500	6.870.835	1.500.000	0	33.724.335	
7081 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ		13.550.000	0	0	0	0	13.550.000	
7082 УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА		11.290.000	513.500	6.870.835	1.500.000	0	20.114.335	
709 ОБРАЗОВАНИЕ		8.770.440	46.610.000	497.514.000	4.900.000	0	557.784.440	
7091 ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		5.150.440	33.586.000	300.814.000	0	0	339.530.440	
7092 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.620.000	13.044.000	196.700.000	4.900.000	0	216.244.000	
710 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		9.050.000	0	0	16.489.845	0	25.539.645	
7102 СТАРИ ЛИЦА		3.550.000	0	0	0	0	3.550.000	

БУЏЕТСКИ РАСХОДИ ПО ФУНКЦИИ НА ЕЛС**Ниво на: СТАВКА**

Функция Фун.код	О П И С	Б У Џ Е Т					ВКУЛНО
		Буџет	Самофинан. активности	Договори	Донации	Кредити	
7109 ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		5.500.000	0	0	16.489.645	0	21.989.645

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ
Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Буџет	Самодифинан сактивности	Дотации	Донации	Кредити	Вкупно
Б У Ч Е Т							
7011 ИЗВТИШИ И ЗАКОНОДАВНИ ОРГАНИ, ФИНАНСИСКИ И ФИСКАЛНИ РАБОТИ	225.157.130	0	0	0	0	0	225.157.130
АОД СОВЕТНА ОПШТИНА	7.200.000	0	0	0	0	0	7.200.000
А30 ПОДМРИУВАЊЕ НА ДОСТЕПНИ , А НЕПЛАТЕНИ ОБВРОСИ	64.337.319	0	0	0	0	0	64.337.319
Д00 ГРАДОНАЧАЛНИК	8.521.632	0	0	0	0	0	8.521.632
Д10 МЕСНА САМОУПРАВА	600.000	0	0	0	0	0	600.000
ДАА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА	3.500.000	0	0	0	0	0	3.500.000
Е00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА	137.398.179	0	0	0	0	0	137.398.179
Е40 КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА	3.600.000	0	0	0	0	0	3.600.000
7013 ОПШТИ УСЛУГИ	880.320	0	0	0	24.500.000	13.000.000	35.380.320
ИВО ПРЕКУГРАНЧИНА СОРАБОТКА	880.320	0	0	21.500.000	13.000.000	35.380.320	
7032 ПРОТИВПОЖАРНИ УСЛУГИ	11.900.000	0	0	9.402.000	0	0	21.302.000
W00 ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА	11.900.000	0	0	9.402.000	0	0	21.302.000
7041 ОПШТИ ЕКОНОМСКИ, КОМЕРЦИЈАЛНИ И РАБОТИ ПОВРЗАНИ СО ТРУДОТ	2.319.680	0	0	2.600.000	0	0	4.919.680
С44 ПЛАЗАР ЗА ЗЕЛЕНЧУК И ДРУГИ СТОКИ	0	0	0	0	0	0	0
С48 НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МАЛАО	319.680	0	0	0	0	0	319.680
GAV НВО ЦЕНТАР	2.000.000	0	0	2.600.000	0	0	4.600.000
7044 РУДARСТВО, ЗАНАЧЕШТВО И ГРАДЕЖНИШТВО	42.893.000	0	0	0	0	42.893.000	
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ	400.000	0	0	0	0	0	400.000
FAA УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМICA	29.063.000	0	0	0	0	0	29.063.000
FAB ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМICA	5.830.000	0	0	0	0	0	5.830.000
FAE ПРОВЕРУВАЊЕ НА ГАТИШТА ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	0	0	0	0	0	0	0
FAG ИЗРАДБА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	0	0	0	0	0	0	0
FAI УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА СУФИЛДАР	1.000.000	0	0	0	0	0	1.000.000
FAJ УРБАН МОСТ	600.000	0	0	0	0	0	600.000
FAL ИЗРАДБА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	0	0	0	0	0	0	0
FAM ИЗРАДБА НА ГАДДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0	0
FAP РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0	0
FAV УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	6.000.000	0	0	0	0	0	6.000.000
7045 ТРАНСПОРТ	30.046.000	0	0	0	0	0	30.046.000
J60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТЧИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ НА РЕЖИМ НА СООБРАЗАКАЈТ	4.800.000	0	0	0	0	0	4.800.000
	475.530.608	47.123.500	513.786.835	46.989.645	39.000.000	1.122.430.598	

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ
НИВО НА: ПОТПРОГРАМИ

Фун. код Потпр.	О П И С	Буџет	Самофинан. активности	Достатци	Донации	Кредити	ВКУПНО
Б У Ж Е Т							
7047 ОСТАНАТИ ИНДУСТРИИ	ЈДА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЦИИ ГЛАТИШТА И УЛИЦИ	20.446.000	0	0	0	0	20.446.000
7051 УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДОЦИТЕ	ЈЕА ПАРКИРАЛНИСТА	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
7052 УПРАВУВАЊЕ СО ОТПАДНИ ВОДИ	G20 ПОТТИКУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ	0	0	0	0	0	0
7056 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА	ЈАО ЈАВНА ЧИСТОТА	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
7062 РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	J20 ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	17.750.000	0	0	0	0	17.750.000
7063 ВОДОСНАБДУВАЊЕ	ЈАА НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
7064 ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	ЈИГ КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	11.250.000	0	0	0	0	11.250.000
7066 ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	RAA СТАЦИОНАР ЗА БЕЗОДНИ ЖИВОТНИ	5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
7067 ОСТАНАТИ ПОВРШНИНИ	FDA ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	14.400.000	0	0	0	0	14.400.000
7068 УРБАНСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ	R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	4.000.000	0	0	0	0	4.000.000
7070 УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЖАЈИ	ЈИА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИНИ	4.550.000	0	0	0	0	4.550.000
7071 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	R10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
7072 УРБАНА ОПРЕМА	F10 УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЖАЈИ	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
7073 ВОДОСНАБДУВАЊЕ	G10 ПОДДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	300.000	0	0	0	0	300.000
7074 ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	ЈИА УРБАНА ОПРЕМА	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
7075 ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЦИ	ЈИА ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	5.307.286	0	0	0	0	5.307.286
7076 ДРУГИ ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ НА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	11.436.752	0	0	0	0	11.436.752
7077 ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА	4.330.000	0	0	0	0	4.330.000
7078 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА УЛИЧНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
7079 СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	7.000.000	0	0	0	0	7.000.000
7080 УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	ЈИА ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	29.150.000	0	0	0	0	29.150.000
7081 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	17.700.000	0	0	0	0	17.700.000
7082 УСЛУГИ ЗА КУЛТУРА	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	11.450.000	0	0	0	0	11.450.000
7083 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	0	0	0	0	0	0
7084 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	13.430.000	0	0	0	0	13.430.000
7085 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	13.430.000	0	0	0	0	13.430.000
7086 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
7087 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	13.550.000	0	0	0	0	13.550.000
7088 СПОРТСКИ И РЕКРЕАТИВНИ УСЛУГИ	ЈИА ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	11.290.000	513.500	6.870.835	1.500.000	0	20.174.335
БУЏЕТ							
		475.530.608	47.123.500	513.786.835	46.989.645	39.000.000	1.122.430.568

ФУНКЦИОНАЛНИ РАСХОДИ

Ниво на: ПОТПРОГРАМИ

Фун.код Потпр.	О П И С	Б У Ч Е Т				
		Буџет	Самофинан. активности	Дотации	Донации	Кредити
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		0	500.000	5.413.200	0	0
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		100.000	13.500	1.457.635	0	0
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	0	0	0	7.690.000
K40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕШТВО		2.500.000	0	0	1.500.000	0
К4А СПОМЕННИЦИ		1.000.000	0	0	0	1.000.000
7091 ПЕДАГОШКО И ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		5.150.440	33.566.000	300.814.000	0	339.530.440
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.050.440	12.818.000	253.024.000	0	268.892.440
НАВ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ		2.100.000	0	0	0	2.100.000
У10 ДЕТСКИ ГРДИНКИ		0	20.748.000	47.790.000	0	68.538.000
7092 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.620.000	13.044.000	196.700.000	4.900.000	218.264.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		3.620.000	13.044.000	196.700.000	4.900.000	218.264.000
7102 СТАРИ ЛИЦА		3.550.000	0	0	0	3.550.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	0	0	0	3.550.000
7109 ДРУГА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА		5.500.000	0	0	16.489.645	21.989.645
VAА ДОНАЦИЈА-ИЛА		5.000.000	0	0	2.989.645	7.989.645
VAB РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		0	0	0	0	0
VAC ПОВЕЖЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР-АМБАСАДА НА Р. БУГАРИЈА		0	0	0	5.000.000	5.000.000
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		500.000	0	0	0	500.000

БИЛАНС НА ПРИХОДИ - 2020**Ниво на: Ставка**

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					Вкупни приходи
		Буџет	Приходи од самофинан активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	404.069.000	0	0	0	0	404.069.000
711	Данок од доход, од добивка и од капитални добивки	7.210.000	0	0	0	0	7.210.000
713	Даноч на имот	62.933.000	0	0	0	0	62.933.000
717	Даноч на стапични услуги	332.896.000	0	0	0	0	332.896.000
718	Такси на користење или дозволи за вршење на дејност	1.030.000	0	0	0	0	1.030.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	42.096.470	41.925.635	0	0	0	84.022.105
722	Глобок, судски и административни такси	4.120.000	0	0	0	0	4.120.000
723	Такси и надоместоци	1.545.000	39.018.460	0	0	0	40.563.460
725	Други недавно-ни приходи	36.431.470	2.907.175	0	0	0	39.338.645
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	73.130.000	0	0	0	0	73.130.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	73.130.000	0	0	0	0	73.130.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	74.000.268	227.630	501.082.470	56.405.168	0	631.715.536
741	Трансфери од други нивоа на власт	74.000.268	0	501.082.470	0	0	575.082.738
742	Донации од странство	0	227.630	0	56.147.668	0	56.375.298
744	Тековни донации	0	0	0	237.500	0	237.500
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	51.500.000	51.500.000
754	Друго домащно задолжување	0	0	0	0	51.500.000	51.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2020

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					Вкупни расходи
		Буџет	Расходи од самодринак активности	Расходи од драгации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		112.374.756	0	379.078.288	0	0	491.453.046
401 Основни плати	75.882.568	0	276.022.974	0	0	0	351.905.542
402 Придонаеси за социјално осигурување	27.359.007	0	103.055.314	0	0	0	130.414.321
404 Надоместоци	9.133.183	0	0	0	0	0	9.133.183
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		3.399.000	0	0	0	0	3.399.000
412 Постојана резерва (непредвидими расходи)	1.751.000	0	0	0	0	0	1.751.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)	1.648.000	0	0	0	0	0	1.648.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		96.028.943	41.638.265	122.004.182	11.282.115	5.150.000	276.103.505
420 Патни и дневни расходи	824.000	548.990	0	79.377	0	0	1.452.367
421 Кошуларни услуги, греење, комуникација и транспорт	23.092.600	3.617.875	23.995.683	0	0	0	50.706.158
423 Материјали и ситен инвентар	8.264.703	14.339.660	5.559.309	1.133.850	0	0	29.297.722
424 Поправки и тековно одржување	29.046.000	6.352.525	19.359.983	5.247.554	5.150.000	0	65.156.062
425 Договорни услуги	19.518.500	15.012.765	64.621.691	3.198.963	0	0	102.361.919
426 Други тековни расходи	7.305.790	633.450	897.846	1.632.371	0	0	10.459.457
427 Привремени вработувачки	7.977.350	1.133.000	7.569.470	0	0	0	16.679.820
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		46.874.875	0	0	5.761.604	0	52.636.479
463 Трансфери до не владини организации	21.423.575	0	0	0	0	0	21.423.575
464 Разни трансфери	25.451.300	0	0	5.761.604	0	0	31.212.904
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		334.618.160	515.000	0	39.361.450	46.350.000	420.844.610
480 Купување на опрема и машини	9.403.900	515.000	0	5.082.450	0	0	14.981.350
481 Градежни објекти	1.442.000	0	0	0	0	0	1.442.000
482 Други градежни објекти	288.522.570	0	0	34.299.000	5.150.000	327.971.570	
483 Купување на мебел	0	0	0	0	0	0	0
485 Вложувања и нефинансиски средства	12.867.790	0	0	0	0	0	12.867.790
486 Купување на возила	3.605.000	0	0	0	0	0	3.605.000
489 Капитални субвенции за претпријатја и невладини организации	18.776.900	0	0	0	41.200.000	0	59.976.900

БИЛАНСНА ПРИХОДИ - 2021
Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					Вкупни приходи
		Буџет	Приходи од самофинан. активности	Приходи од дотации	Приходи од донации	Приходи од кредити	
71	ДАНОЧНИ ПРИХОДИ	411.915.000	0	0	0	0	411.915.000
711	Данок од доход од добивка и од капитални добивки	7.350.000	0	0	0	0	7.350.000
713	Даноци на имот	64.155.000	0	0	0	0	64.155.000
717	Даноци на специфични услуги	339.360.000	0	0	0	0	339.360.000
718	Такси на користите или дозволи за вршење на дејност	1.050.000	0	0	0	0	1.050.000
72	НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ	42.739.725	0	0	0	0	85.653.602
722	Глоби, судски и административни такси	4.200.000	0	0	0	0	4.200.000
723	Такси и недоместоци	1.575.000	39.776.100	0	0	0	41.351.100
725	Други неданочни приходи	37.138.877	2.963.625	0	0	0	40.102.502
73	КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ	74.550.000	0	0	0	0	74.550.000
733	Продажба на земјиште и нематеријални вложувања	74.550.000	0	0	0	0	74.550.000
74	ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ	75.437.166	232.050	510.812.227	57.500.414	0	643.981.857
741	Трансфери од други ниво на власт	75.437.166	0	510.812.227	0	0	586.249.393
742	Донации од странство	0	232.050	0	57.237.914	0	57.469.984
744	Тековни донации	0	0	0	262.500	0	262.500
75	ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ	0	0	0	0	52.500.000	52.500.000
754	Друго домашно задолжување	0	0	0	0	52.500.000	52.500.000

БИЛАНС НА РАСХОДИ - 2021

Ниво на: Ставка

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т				
		Буџет	Расходи од самодифинити ектичност	Расходи од донации	Расходи од кредити	ВКУПНИ РАСХОДИ
40 ПЛАТИ И НАДОНОМЕСТОЦИ		114.556.794	0	386.439.035	0	500.995.029
401 Основни плати		77.356.017	0	281.382.646	0	358.738.663
402 Придрнски за социјално сојузнување		27.890.251	0	105.056.389	0	132.946.640
404 Надоместоци		9.310.526	0	0	0	9.310.526
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРани РАСХОДИ		3.465.000	0	0	0	3.465.000
412 Постојана резервa (неиздадени расходи)		1.785.000	0	0	0	1.785.000
413 Таковски резерви (раздадени расходи)		1.680.000	0	0	0	1.680.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		97.893.583	42.446.775	124.373.196	11.501.184	5.250.000
420 Плати и дневни расходи		840.000	559.650	0	80.918	1.480.568
421 Комунални услуги, комуникација и транспорт		23.541.000	3.686.125	24.461.618	0	51.690.743
423 Материјали и ситен инвентар		8.425.183	14.618.100	5.667.461	1.155.895	0
424 Поправки и тековно одржување		29.610.000	6.475.875	19.735.905	5.349.449	5.250.000
425 Договорни услуги		19.897.500	15.304.275	65.876.482	3.261.078	104.339.335
426 Други тековни расходи		7.447.650	645.750	915.280	1.653.873	0
427 Привремени вработувачи		8.132.250	1.155.000	7.716.450	0	17.003.700
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		47.785.066	0	0	5.873.480	53.658.546
463 Трансфери до не владини организации		21.839.566	0	0	0	21.839.566
464 Разни трансфери		25.946.500	0	0	5.873.480	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		341.115.601	525.000	0	40.125.750	47.250.000
480 Купување на опрема и машини		9.586.500	525.000	0	5.160.750	15.272.250
481 Граѓежни објекти		1.470.000	0	0	0	1.470.000
482 Други граѓежни објекти		294.124.951	0	0	34.965.000	5.250.000
483 Купување на мебел		0	0	0	0	0
485 Блокирања и нефинансиски средства		13.117.650	0	0	0	13.117.650
486 Купување на возила		3.675.000	0	0	0	3.675.000
489 Капиталични субвенции за претпријатија и не влададни организацији		19.141.500	0	0	42.000.000	61.141.500

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАННА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ФУНКЦИЈА
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)
РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА
ТЕЛЕФОН И ФАКС
Е-МАИЛ

Сставање во функција на руинирани Домови на култура со што би се створиле услови за обновување на културното живеење во населените места.

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

РУЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ
ИМЕ НА СТУДИЈАТА
НИВО НА СТУДИЈАТА
АВТОР / ФИРМА
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ

Ненавремено отпонанување на работите, неподходни временски услови
01.03.2019 ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ 5500000
реконструкција на домови на култура
ГП

СЕДИШТЕ

ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ
ПФС - ПРЕФИЗИЧЕЛНИ СТУДИИ
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ
ФС - ФИЗИЧЕЛНИ СТУДИИ

ИНДИКАТОРИ

	2018	2019	2020	2021
	3500000	1000000	1000000	

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ДА
ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	ДА

ТЕЛЕФОН И ФАКС	
Е-МАИЛ	

Изработка на проект, распишување на тендери, избор на изведувач и надзор на реализацијата.

Згради на домовите на култура во населените места да добијат нов современ изглед и да бидат центар на сите културни случувања во населените места.

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА ФА		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА ФАА		
ЛИЧЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС			
ФУНКЦИЈА	Е-MAIL			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Реализација на урбанистички план на град Струмица, подобрување на улична мрежа на градот, поефикасн превоз на луѓе и стока во градот, поврзување на улиците во градот со магистралите и регионалните патишта со што се создаваат услови за регионален развој на Струмица.			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на главни проекти, распишување на тендери, избор на изведувачи на градежни работи, надзор на реализацијата на проектите, редовни извештаи за извршените активности			
ОЧEKУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Намалување на проблемите во оддавањето на сообраќајот во градот, задоволни учесници во сообраќајот на приградското подрачје, намалување на ризикот на оштетување на возилата од неизградени и несанирани патишта.			
РИЗУМ И ПРЕПОСТАВКИ	Проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиштето, каснение на изведувачот, недоволни временски услови при изврде			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ 79063000		
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Улици во град Струмица			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ГП			
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОДА НА ПРОЕКТОТ				
ИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИЗИБИЛНИСТСТУ.		
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛНИ СТУДИЈА			
И Н Д И К А Т О Р И	2018	2019	2020	2021
	29063000	21000000	30000000	

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИЈИШТЕ (КАПИТЛНИ ТРОШОЦИ)			ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA	
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА				ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAB	
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ						
ФУНКЦИЈА				ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА				Е-MAIL		
<p>Реализација на урбанистички план на град Струмица, зголемување на безбедноста на пешаците - подобрување на изгледот на градот со изведба на нови тротоари, реконструкција на старите, нови бекетон плошки.</p>						
<p>ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ</p> <p>Изработка на главни проекти, распишување на тендери, избор на изведувачи, надзор на реализација</p>						
<p>ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ</p> <p>Современи урбани изглед на градот, непречено движење на пешаците, намалување неизгоди во сообраќајот</p>						
<p>РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ</p> <p>Проблеми кои можат да се јават при експроприација на земјиштето, каснение на изведувачот, неповољни временски услови при извршење на работите.</p>						
ДАТУМ НА ЗАПЧИНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	36830000	Тротоари во град Струмица		
ИМЕ НА СТУДИЈАТА				ГП		
НИВО НА СТУДИЈАТА *				СЕДИЛИТЕ		
АВТОР / ФИРМА				ДАТУМ НА ИЗГОД. НА ПРОЕКТОТ		
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ			ГАС - ПРЕДФИЗИБИЛТИСТУЦИЈА	ИДИКАТОРИ	2018
				ГП - ГЛАЗЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛТИСТУЦИЈА	2019
						2020
						2021
						15000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)			ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА FA										
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ			ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА FAV										
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ФУНКЦИЈА	ТЕЛЕФОН И ФАКС												
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Е-MAIL													
Обезбедување на целокупна инфраструктура за потребите и функционирање на стопанските зони. Изградба на целосна улична мрежа за потреба на изградба и функционирање и за постројкасно и поддржко реализирање на градежни зафати на идните индустриски капацитети.														
Изготвување на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализацијата														
Засекржување на инфраструктурата, привлекување на други известиици, странски и домашни, зголемување на вработеноста во општината, зголемување на стандардот на населението и подобрување на целокупниот бизнис амбиент.														
Некавремена реализација на проектот, неподходни временски услови при реализацијата, зависност од јавните претпријатија при прикупување														
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	39000000											
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ													
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ИМЕ НА СТУДИЈАТА													
ФУНКЦИЈА	НИВО НА СТУДИЈАТА *													
Е-MAIL	АВТОР / ФИРМА													
ДАТУМ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ	ДАТУМ НА ИЗГОТОВКА													
Извор на студијата * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ														
Индикатори														
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Индикатори</td> <td>6000000</td> <td>18000000</td> <td>15000000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						2018	2019	2020	2021	Индикатори	6000000	18000000	15000000	
	2018	2019	2020	2021										
Индикатори	6000000	18000000	15000000											

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ФА - ФИКТИВЕН АДРЕСАТ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	FA
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА-СУФИЛАР		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	FAI
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН	ФАКС		
ФУНКЦИЈА	Е-MAIL			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	<p>Реализација на урбанистички план на град Струмица, идно растеше на градот во делот на колективното домување, изработка на главните сообраќајници и цековкупната канализациона и водоводна мрежа, изградба на улично јавно осветлување.</p>			
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	<p>Изработка на проектна документација, распишување на тендер, избор на изведувачи, надзор на реализацијата</p>			
ОЧЕНКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	<p>Прераснување на населба Суфилар од диво и изградена населба во современа урбана заедница и поврзување со уличната градска мрежа, значително подобрување на условите на живот на граѓаните од овој дел на градот</p>			
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	<p>Проблеми кои можат да се јават при експроприацијата на земјиште, рушење двоградби и други временски неповољни услови при извршувањето на објектот</p>			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	20000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Уредување со инфраструктура-Суфилар			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ			
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈА *	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИЗИБИЛНИ ИСТУ	И И Д И К А Т О Р И	2018
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИЛИТИ СТУДИЈА		2019
				2020
				2021

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЕНИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)			ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА FA.J			
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА				ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА FA.J			
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС Е-MAIL						
ФУНКЦИЈА							
ЦЕЛЕН НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Поврзување на уредни дел на градот со населба Софија						
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација, обезбедување на на градежна дозвола, надзор за реализација на проектот, распишување на јавна набавка						
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Опесната комуникација на граѓаните и стопанските субјекти						
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Нематеријално изготвување или ажурирање на деталниот урбанистички план и проблеми кои можат да се јават при експропријација на земјиште						
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	20600000				
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Урбан мост						
НIVO НА СТУДИЈАТА *	ИП	СЕДИШТЕ					
АВТОР / ФИРМА							
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ							
ИМЕ/НОА СТУДИЈА : ИП ИДЕЕН ПРОЕКТ	2018	2019	2020	2021			
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	600000	1000000	1000000	1000000			
ФС - ФИЗИЧКИ СТУДИЈА							

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ФУНКЦИЈА
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)

УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИ ПОДРАЦА

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА

FD

FDA

ТЕЛЕФОН И ФАКС

Е-MAIL

Современување на изгледот на руралните населби, тампонирање на улици и патишта и уредување на просторот со урвена опрема

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Изработка на проект, распишување на тендар, избор на изведувач и надзор на реализацијата

ОЧЕНКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

Намалување на разликата во квалитетот на живеење помеѓу руралните и урбаниот средини

РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ

ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ

01.01.2019 ВКУЛ. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ

24307286

Уредување на населени места во рурални подрачја

ПФ

СЕДИШТЕ

автор / фирмa
датум на изготвање на проектотИДЕНТИФИКАЦИЈА:
ИДЕНТИФИКАЦИЈА:
ИП - ИДЕНТИФИКАЦИЈА:
ФС - ПРЕДФИЗИБИЛНСТУ
ФС - ФИЗИБИЛНСТУДИЈА
ГП-ГЛАВЕН ПРОЕКТ

И Н Д И К А Т О Р И

2018 5307286

2019 9000000

2020 1000000

2021

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ФУНКЦИЈА ЦЕЛДИНА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА КОМЕРЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МААЛО ТЕЛЕФОН И ФАКС Е-МАИЛ Изградба на нови куќи и комунална инфраструктура за граѓаните од турска националност коме се ултре живеат во супстанадарни услови во населбата кај терминалот. Со тоа ќе се дислоцираат целата оваа населба во нова населба која ќе има нормални услови за живот со сите неопходни атрибути за квалитетно живеење.	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА ГА ГАВ Дислокација на сегашната населба на граѓаните од турска националност и изградба на нова населба во која ќе имаат нормални услови за живот
ПЛАНИРANI АКТИВНОСТИ		Ненавремено отпочнување на активностите, непогодни временски услови при реализацијата 01.10.2019 ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ 319680 Нова населба во турското маало-финансирање со донација ПФ СЕДИШТЕ ИДЕН ПРОЕКТ ПОС. ПРЕДФИНАНСИЈА ГП-ПЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИНАНСИИЛИ СТУДИЈА
		2018 2019 2020 2021
		ИНДИКАТОРИ 319680

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

Б1 ОБРАЗЕЦ

ЧЕМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ЧЕМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМ
ПРИЧЕ ЗА КОНТАКТ
ФУНКЦИЈА

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗРДБА НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ОЗНАКА НА РАЗВ.ПРОГРАМА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	
ФУНКЦИЈА	ЈА	ЈА/А	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Е-MAIL		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Целосно осветлување на сите новоконструирани улици и возовните за изградба на столански објекти, олеснување на патниот сообраќај во нокни услови и олесното движење на пешаците во нокни услови. Смарт сити-современување на градскиот парк со лед осветлување.		
РЕЗИЗИК И ПРЕДПОСТАВКИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач и надзор на реализација		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	Опеснат сообраќај во нокни услови, поубав изглед на градот ќе.		
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Ненадармено отпочнување со активност и временски неотпорни при реализација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	25450000
АВТОР / ФИРМА	Јавно осветлување воопштина Струмица		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ	СЕДИШТЕ		
НИВО НА СТУДИЈАта *	2018	2019	2020
ГПС - ПРЕДФИКСИБИЛТИСТУ	11450000	9000000	5000000
ФС - ФИЗИЧКИИТИСТУДИЈА			
ГПС - ГЛАВЕН ПРОЕКТ			

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

Б1 ОБРАЗЕЦ

ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	
ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ	JDA	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JDA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ			
ФУНКЦИЈА			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА			
ГЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ			
ОЧЕНДИВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ			
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ			
ДАТУМ НА ЗАПЧАЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	56446000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА			
НЧВО НА СТУДИЈАТА *			
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ.НА ПРОЕКТОТ			
ИМЕ НА СТУДИЈАТА *	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИНАНСИМИСТИЧКИ	2021
ИМЕ НА СТУДИЈАТА *	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧИЛСТИЧКИ	20000000
ФУНКЦИЈА	СЕДИШТЕ	И Н Д И К А Т О Р И	2018 2019 2020 2021
ПОДРЖКАСЕН ТРАНСПОРТ МА ЛУГЕ И СТОКИ ВО НАСЕЛЕННИТЕ МЕСТА, СОЗДАВАЊЕ НА УСЛОВИ ЗА ПОВРЗ ЕКОНОМИСКИ РАЗВОЈ.		20446000 16000000 20000000	

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ПАРКИРАЛИШТА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	JEA
ФУНКЦИЈА	ТЕЛЕФОН И ФАКС	E-MAIL	JEA
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Надградување на електронска наплата за паркирање во градот со што го олесниме и релаксираме проблемот околу неорганизираното паркирање како и непочитувањето на сообраќајната сигуларација за паркирање која е посебно изразена во централниот градски подрачје		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, радишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Решавање на проблемот со неорганизирано паркирање и поголема свесност за соборакајната ситеализација посебно во централниот градски подрачје		
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Невоведено отпочнување со активностите		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	5800000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Паркиралишта		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ИП - ИВЕНЧ ПРОЕКТ	ПСС - ПРЕДИЦИИ/ИМСТУ,	И Н Д И К А Т О Р И
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧИЛТИ СТУДИЈА	2018 2019 2020 2021
		4800000	1000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ФУНКЦИЈА
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

ИЗРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ
ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА
JG
ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА
JGA

ТЕЛЕФОН И ФАКС
Е-MAIL

Замена на дотраганите цевки за водоснабдуваче во неколку населени места, како и реконструкција на пространата водоводна мрежа која суште е со забелски цевки во градот. Со тоа ќе добиеме целосно современи водоснабдителни системи и ќе одговориме на реакциите како и проблемите кои ги имаат досега.

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Изготвување на техничка документација за предвидените инфраструктурни објекти, распишување тендери, избор на изведувачи, изградба на водоводна мрежа и надзор на реализација.

ОЧЕНКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ
ДАТУМ НА ЗАЛОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ
ИМЕ НА СТУДИЈАТА
НИВО НА СТУДИЈАТА *
АВТОР / ФИРМА
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ

Нанавривања реализација на проектот, неподготвени временски услови при реализацијата, зависност од јавно комунално претпријатие пт
01.01.2019
Вкуп. вредност на проектот 10000000
Водовод во општина Струмица
ГФ

СЕДИШТЕ
[REDACTED]

Извона студијата * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ
Пас-предизвицителни сту.
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ
ФС - физички студии

2018	2019	2020	2021
[REDACTED]	7000000	2000000	1000000

И Н Д И К А Т О Р И

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ФУНКЦИЈА	ИЗГАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДЕУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТ И ИНДУСТРИЈСКИ ЗОНИ ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА ТЕЛЕФОН И ФАКС Е-MAIL <p>Обезбедување на целокупната инфраструктура за потребите на стопанските индустриски зони во близина на градот за чии производствени погони е неопходна вода а и понатамошно третирање на отпадните води за тие процеси. Зачувување на животната средина од загадување со отпадни води.</p> <p>Изготвување на техничка документација, растишување на тендер, избор на изведувач, изградба и надзор на реализација</p>																			
		<p>Обезбедување на услови за непречено одивање на стопанската активност на индустриските објекти, поканите и објекти, кои се однесуваат на производствените капацитети и агенции на вработеноста во индустриската зона.</p> <p>Некавременена реализација на проектот, неподготвени временски услови при реализацијата, зависност од јако комунално претпријатие при</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">01.01.2019</td> <td style="width: 30%;">ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ</td> <td style="width: 40%;">32250000</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Нови канализации во градот и индустриски зони</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ПФ</td> <td colspan="2">СЕДИШТЕ</td> </tr> </table> <p>РИЗИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ</p> <p>ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ</p> <p>ИМЕ НА СТУДИЈАТА</p> <p>НИВО НА СТУДИЈАТА *</p> <p>АВТОР / ФИРМА</p> <p>ДАТУМ НА ИЗГОД. НА ПРОЕКТОТ</p> <p>НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕНТЕНТ ПРОЕКТ ГФС - ПРЕДИКИЗИБИЛТИСТСТУДИЈА</p> <p>ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛТИСТСТУДИЈА</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">ИДИКАТОРИ</th> <th style="width: 10%;">2018</th> <th style="width: 10%;">2019</th> <th style="width: 10%;">2020</th> <th style="width: 10%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>11250000</td> <td>11000000</td> <td>10000000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	32250000	Нови канализации во градот и индустриски зони			ПФ	СЕДИШТЕ		ИДИКАТОРИ	2018	2019	2020	2021		11250000	11000000	10000000	
01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	32250000																			
Нови канализации во градот и индустриски зони																					
ПФ	СЕДИШТЕ																				
ИДИКАТОРИ	2018	2019	2020	2021																	
	11250000	11000000	10000000																		

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДБЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	J1
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	J1G
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС			
ФУНКЦИЈА	Е-MAIL			
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Изградба на фекална канализација во населени места. Селата ќе го решат долгогодишниот проблем со фекални води. Со тоа ќе се подобрни квалитетот на живот на граѓаните од овие села.			
ПЛАНИРANI АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендери, избор на изведувач, надзор на реализацијата			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Подобрување на живеење на местното население			
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавремено отпушнување со активностите, наполгодни временски услови при реализацијата.			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	5500000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Канализација во населени места Просениково, Дабиле и Добраци-донација			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	IП			
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ				
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕН/ПРОЕКТ	ПФС - ПРЕДФИЗИЛИТИСТУ	И Н Д И К А Т О Р И	2018
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИБИЛИТИСТУДИЈА		2019
				2020
				2021

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС
ЛИНЕ ЗА КОНТАКТ
ФУНКЦИЈА
ЦЕЛНА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА JL
ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА JLA
	ТЕЛЕФОН И ФАКС
	Е-MAIL
Гасификација на градот со цел создавање подобри услови за спонтанисување и живеење, обезбедување поетки енергоен за спонтаните и домакинствата	

Започнување со реализација на проект и избор на надзор

ОЧЕНДУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

РИЗИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ
ИМЕ НА СТУДИЈАТА
НИВО НА СТУДИЈАТА *
АВТОР / ФИРМА
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ

Ненадредено отпачнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.
01.01.2019 ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ 7943000
Изведба на мрежа за газ-финансирано од буџет и кредит
ГП
АД Топлификација Скопје
СЕДИШТЕ

НИВО НА СТУДИЈАТА *:
ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПФС - ПРЕДФИЗИБИЛТИСТУ
ПТ - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЧИЛТИСТУДИЈА

2018	2019	2020	2021
	39430000	20000000	20000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА АДРЕСА:
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА:
НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:
ФУНКЦИЈА:
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА:

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА АДРЕСА: ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА JM
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА: НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШНИ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА JMA
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС:
ФУНКЦИЈА	Е-МАЙЛ:

Разубавување на градот за нови зелени површини, намалување на загадувањето на еколошката средина

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Здрава и чиста средина за живеење
Изработка на проект, простирување тендер, избор на изведувач, надзор на реализацијата

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

Иновативно отпочнување со активностите, неподобни временски услови при реализацијата.
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ
01.01.2019 Вкуп. вредност на проектот 11100000
Нови зелени површини
ИМЕ НА СТУДИЈАТА
НИВО НА СТУДИЈАТА *

автор / фирмa
датум на изготв. на проектот

НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕНТ. ПРОЕКТ ГАС - ПРЕДФИЗИБИЛТИСТУДИЈА
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИБИЛТИСТУДИЈА

ИДИКАТОРИ 2018	4550000	2019	2550000	2020	2550000	2021
-------------------	---------	------	---------	------	---------	------

СЕДИШТЕ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ ФУНКЦИЈА ЦЕЛ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ) УРБАНА ОПРЕМА </div> <div style="width: 45%;"> ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> ТЕЛЕФОН И ФАКС Е-МАИЛ </div> <div style="width: 45%;"></div> </div> <p>Изградба на нова современа урбана опрема во градот и населените места како дел од модернизацијата на Општината со што ќе постигнеме уште подобра слика за Општината како и практично подноствување на животот на граѓаните.</p> <p>Изработка на проект, распишување тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.</p>	ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ <p>Здрава чиста средина, со пропратни содржини со, кои ќе бидат во функција на граѓаните.</p>															
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ																	
<p>Нанавремено отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализацијата.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">ДАТУМ НА ЗАПОЧИНУВ. НА ПРОЕКТОТ</td> <td style="width: 15%;">Вкуп. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ</td> <td style="width: 70%;"></td> </tr> <tr> <td>01.01.2019</td> <td>12330000</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">Урбана опрема</td> </tr> <tr> <td colspan="3">ГПФ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">СЕДИШТЕ</td> </tr> </table>			ДАТУМ НА ЗАПОЧИНУВ. НА ПРОЕКТОТ	Вкуп. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ		01.01.2019	12330000		Урбана опрема			ГПФ			СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ЗАПОЧИНУВ. НА ПРОЕКТОТ	Вкуп. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ																
01.01.2019	12330000																
Урбана опрема																	
ГПФ																	
СЕДИШТЕ																	
<p>ИДНО НА СТУДИЈАТА : * : ИД - ИДЕЕН ПРОЕКТ ПОС - ПРЕДФИНАНСИИМЕНТСТУ ПТ - ГЛАБЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЧЕЛСТИ СТУДИЈА</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">И Д И К А Т О Р И</th> <th style="width: 15%;">2018</th> <th style="width: 15%;">2019</th> <th style="width: 15%;">2020</th> <th style="width: 15%;">2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4330000</td> <td>4000000</td> <td>4000000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			И Д И К А Т О Р И	2018	2019	2020	2021		4330000	4000000	4000000						
И Д И К А Т О Р И	2018	2019	2020	2021													
	4330000	4000000	4000000														

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	КУЛТУРНИ МАНЕФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕШТВО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА СЛОМЕНИЦИ	КА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА			ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	КАА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	СЛОМЕНИЦИ	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
ФУНКЦИЈА		Е-MAIL		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Разбудување на градот со споменици, во паркот и на други места во градот, потврдување на историјата со познати личности			
ГЛАНИРНИ АКТИВНОСТИ	Распишување на конкурса за идеењо решение, избор на изведувач,			
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Трајно зачувување на значајни настани од историјата за идните генерации			
РИЗИК И ПРЕТПОСТАВКИ	Недоведен избор на идеено решение			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	2000000	
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Сломеници			
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ			
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ				
НАВО НАСТУДИЈАТА *	ИП - ИЖЕН ПРОЕКТ	ПОС - ПРЕДИЗВИКИЛИСТСТВУ	2018	2019
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - ФИЗИЧКИ СТУДИЈА	2020	2021
		И Н Д И К А Т О Р И	И Н Д И К А Т О Р И	И Н Д И К А Т О Р И
			2018	2019
			1000000	500000
			500000	500000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕНА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ОБРАЗОВАНИЕ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	СПОРТСКА САЛА ВО ВО ООУ НИКОЛА ВАЛЧАРОВ		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	НА	
ФУНКЦИЈА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	НАА	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ТЕЛЕФОН И ФАКС		
	Е-MAIL		
	Изградба на спортска сала во дворот на училиштето која ќе овозможи одржување на часови по физичко воспитување, но ќе се користи и за спортски активности за тој дел од градот.		
ПЛАНИРANI АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување тендери, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината.		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Со изградба на спортската сала, наставниците добиваат простор и услови за одржување на своите часови, учениците простор за извршување на своите физички активности а граѓаните простор за рекреација и спорт.		
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	Ненавршено отпачнување со активностите, непогоди и временски услови при реализацијата.		
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	15300000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Спортска сала во ООУ Никола Валчаров-Дончевција		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ	СЕДИШТЕ	
АВТОР / ФИРМА			
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИМЕН ПРОЕКТ	ПС - ПРЕДФИЗИЧКИ МИСТУ,	И И Д И К А Т О Р И
	ГП - ГЛАЗЕН ПРОЕКТ	ФС - ФУЗИБИЛТИ СТУДИА	2018 2019 2020 2021
			10000000 10000000 5300000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	ОБРАЗОВАНИЕ КА ИМТЛНИ РАСХОДИ		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА		
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА		
ФУНКЦИЈА	ТЕЛЕФОН И ФАКС	НА	НАВ
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Е-MAIL		
<p>Подобрување на условите за обавување на образовниот процес во образоването.</p>			
<p>Обезбедување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот</p>			
<p>Повисокучилишен стандард во образоването и постигнување на подобри резултати</p>			
<p>Изготвување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот</p>			
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	01.01.2019	Вкуп. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	2100000
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ			
ИМЕ НА СТУДИЈАТА			
НIVO НА СТУДИЈАТА *			
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
Извесна студијата *	ИП - ИДЕН ПРОЕКТ	Пас - Предсказувачкисту,	И И Д И К А Т О Р И
	ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС - Форемилити студија	2018 2019 2020 2021
		2100000	

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

ЛУЧЕ ЗА КОНТАКТ

ФУНКЦИЈА

ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

ЛУЧЕ ЗА КОНТАКТ

ФУНКЦИЈА

Животна средина

СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ

ТЕЛЕФОН И ФАКС

Е-МАИЛ

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМОТ СО КУЧИНЦИ И МАЧКИ СКИТНИЦИ, ПОДИГАЊЕ НА БЕЗБЕДНОСТА НА ТРАГАНИТЕ ВО ГРАДОТ И ОКОЛИНАТА, ЗАЧУВУВАЊЕ НА ЗДРАВА ЖИВОТНА СРЕДИНА, ОПЛЕМЕНТУВАЊЕ НА ТРЕТИМАНОТ НА ДОМАШНИТЕ ЖИВОТНИТЕ И СТВАРЯЊЕ НА МОЖНОСТ ЗАИНТЕРесираниите траганци да имат можност да посвојат домашно милениче. Изградба на стационар за бездомни животни преку ЈИПР за повеќе општини од регионот

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА

РА

РАА

РРИЗИК И ТРЕПТОСТАВКИ

ДАТУМ НА ЗАЛОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ

ИМЕ НА СТУДИЈАТА

НМВО НА СТУДИЈАТА *

АВТОР / ФИРМА

ДАТУМ НА ИЗГОТ НА ПРОЕКТОТ

Изнасяње на соодветна локација и проблеми со експлатација.

01.01.2019 Вкуп. вредност на проектот | 12700000

Стационар за бездомни животни

СЕДИШТЕ

Изв. на студијата * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ

ГП - ПЛАВЕН ПРОЕКТ

Индикатори

2018 | 2019 | 2020 | 2021

2700000 | 5000000 | 5000000

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НАРАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	РАДОВИ		
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА	ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА	РАД
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ФИРМА	ФИРМА	
ФУНКЦИЈА	ТЕЛЕФОН И ФАКС	ТЕЛЕФОН И ФАКС	
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	Заштеда на енергија, зачувување и разуобавување на животната средина.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изготвување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Подобрување на стандардот на живеење на граѓаните, зачувување на здрава животна средина		
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ	проблеми со изготвување на проектна документација		
ДАТУМ НА ЗАПЧАЧУВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	6300000
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Енергетски ефикасни фасади		
НИВО НА СТУДИЈАТА	“		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТВАЊЕ НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА :	ИП - ИДЕНТ.ПРОЕКТ	ГДС - ПРЕДИЗИЛУПТИСТУДИЈА	ГДС - ПРЕДИЗИЛУПТИСТУДИЈА
ГДС - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	300000	3000000	3000000
	2018	2019	2020
			2021

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА	СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НАДЕЦА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		ОЗНАКА НА РАЗВ.ПРОГРАМА ВА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ КУКЛИШ И МУРТИЧНО		ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА ВАА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ	ТЕЛЕФОН И ФАКС:		
ФУНКЦИЈА	Е-MAIL:		
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	Целоска реконструкција и модернизација на постојните детски градинки во општината со што ќе се создават многу подобрни услови за чување и воспитување на деца. Адаптација и реконструкција на постоечки објекти во с. Куклиш и с. Муртично со средства од ИПА програмата, администрирана од Светска Банка и Министерството за финансии.		
ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ	Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општина подобрување на условите во детските градинки во Општина Струмица		
ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ	Ненавремено отпочнување на активностите, негодни временски услови при реализацијата.		
РИЗИКИ И ПРЕТПОСТАВКИ			
ДАТУМ НА ЗАПОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ	01.01.2019	ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	7989645
ИМЕ НА СТУДИЈАТА	Рекон. на детски градинки во с. Куклиш и Муртично - финансирано од буџетот и донација		
НИВО НА СТУДИЈАТА *	ПФ		
АВТОР / ФИРМА	СЕДИШТЕ		
ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ			
НИВО НА СТУДИЈАТА * :	ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ	ФАС-ПРЕДЛОЖИЛТИСТУ.	И Н Д И К А Т О Р И
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ	ФС-ФИЗИЛТИ СТУДИЈА	7989645	2018 2019 2020 2021

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
ФУНКЦИЈА
ЦЕЛНА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ЗАШТИТА НА ДЕЦА / КАПИТАЛНИ РАСХОДИ
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДБА НА ДЕТСКИ ГРАДИНКИ
ТЕЛЕФОН И ФАКС
Е-MAIL

Доградба на детска градинка Парк со четири нови простории за потребите на деца од мали и средни јасли.

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Изработка на проект, распишување на тендер, избор на изведувач, надзор на реализација од страна на Општината

ОЧЕНДУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

Ризики и претпоставки
Датум на започнув. на проектот
Име на студијата
Ниво на студијата *
Автор / фирма
Датум на изгот на проектот

Неизвршеното отпочнување со активностите, непогодни временски услови при реализација.

01.01.2019 Вкуп. бредност на проектот | 21085772

Рок и извр. на дет. градинка-фин. од буџет и Министерство за труд и соц. заштит
ПФ

Седиште

НЖЭО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ ГФС - ПРЕДФИЗИБИЛТИСТУДИЈА
ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ ФС - ФИЗИЛТИСТУДИЈА

2018	2019	2020	2021

50000000	6085772	10000000	

Б1 ОБРАЗЕЦ

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПРОГРАМА
 ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА
 ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ
 ФУНКЦИЈА
 ЦЕЛНА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА

Социјална заштита / капитални проекти
 Повеќенаенски социјален центар

ОЗНАКА НА РАЗВ. ПРОГРАМА Повеќенаенски социјален центар	VA
ОЗНАКА НА РАЗВ. ПОТПРОГРАМА Повеќенаенски социјален центар	VAV
ТЕЛЕФОН И ФАКС Е-МАИЛ	
Обезбедување на соодветен простор и третман за најранливите категории на граѓани во машата општина. Подршка и помош на истите.	

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

Обезбедување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот на локација во старата касарна

ОЧЕНДУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

Обезбедување на повисок степен на сигурност и безбедност во секојдневниот живот кај најранливите категории на граѓани,

РИЗИКИ И ПРЕДПОСТАВКИ
 ДАТУМ НА ЗАЛОЧНУВ. НА ПРОЕКТОТ
 ИМЕ НА СТУДИЈАТА
 НИВО НА СТУДИЈАТА *
 АВТОР / ФИРМА
 ДАТУМ НА ИЗГОТ. НА ПРОЕКТОТ

Изготвување на проектна документација и сите потребни дозволи за реализација на проектот
 01.02.2019 ВКУП. ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ 8500000

Повеќенаенски социјален центар-Донација
 ИП

СЕДИШТЕ

НИВО НА СТУДИЈАТА * : ИП - ИДЕЕН ПРОЕКТ
 ГП - ГЛАВЕН ПРОЕКТ
 ПФС - ПРЕДФИЗИЧКИ ПЛИСТСТУ
 ФС - ФИЗИЧКИ ПЛИСТСТУДИЈА

2018	2019	2020	2021
	8500000		

ПЛАН НА РАЗВОЈНИ ПОТПРОГРАМИ - ИПА

ИМЕ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА	ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА			ОЗНАКА НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА
ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ (КООРДИНАТОР)				ТЕЛЕФОН И ФАКС
ФУНКЦИЈА				Е-MAIL
ИМЕ НА ПРОЕКТОТ				ОЗНАКА НА ПРОЕКТОТ
ЦЕЛИ НА РАЗВОЈНАТА ПОТПРОГРАМА				

ПРИОРИТЕТНА ОСКА

ПЛАНИРАНИ АКТИВНОСТИ

ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ/ЕФЕКТИ

РИЗИК И ПРЕДПОСТАВКИ	ПЛАНИРАНИ ТИЛОВИ НА ДОГОВОРИ			ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ

ИДИКАТОРИ	2018	2019	2020	2021
1. ГРАДЕЖНИ РАБОТИ	Н.ОРКС	0		
2. НАБАВКА НА СТОКИ	СУПЛИЕС	0		
3. УСЛУГИ	СЕРВИЦЕС	0		
4. ГРАНТОВИ	ГРАНТС	0		
5. ТВИНинг	ТВИНинг	0		
ВКУПНА ВРЕДНОСТ НА ПРОЕКТОТ	ЕВРА	35 360 320	0	

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самиотран активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
A0 СОВЕТ НА ОГШТИНА		6.717.100	7.200.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
A00 СОВЕТ НА ОГШТИНА		6.717.100	7.200.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
401 Основни плати		504.932	600.000	0	0	0	600.000
404 Надоместоци		4.512.168	4.900.000	0	0	0	4.900.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
A00 СОВЕТ НА ОГШТИНА		6.717.100	7.200.000	0	0	0	7.200.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		5.500.000	0	0	0	0	5.500.000
401 Основни плати		504.932	600.000	0	0	0	600.000
404 Надоместоци		4.512.168	4.900.000	0	0	0	4.900.000
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ		1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000
412 Постојана резерва (непредвидливи расходи)		1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.700.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предложен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од догодиши	Расходи од кредити	Вкупни расходи
Б У Ч Е Т							
A3 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЛЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ		0	64.337.319	0	0	0	64.337.319
A30 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЛЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ		0	64.337.319	0	0	0	64.337.319
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	441.068	0	0	0	441.068
423 Материјали и сите инвентар		0	13.456	0	0	0	13.456
424 Поправки и тековно одржување		0	47.200	0	0	0	47.200
425 Договорни услуги		0	5.365.512	0	0	0	5.365.512
426 Други тековни расходи		0	22.450	0	0	0	22.450
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти		0	58.447.633	0	0	0	58.447.633
A30 ПОДМИРУВАЊЕ НА ДОСПЛЕАНИ, А НЕПЛАТЕНИ ОБВРСКИ		0	64.337.319	0	0	0	64.337.319
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		0	5.889.686	0	0	0	5.889.686
423 Материјали и сите инвентар		0	441.068	0	0	0	441.068
424 Поправки и тековно одржување		0	13.456	0	0	0	13.456
425 Договорни услуги		0	47.200	0	0	0	47.200
426 Други тековни расходи		0	22.450	0	0	0	22.450
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти		0	58.447.633	0	0	0	58.447.633

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Преходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- сации	Расходи од дотации	Расходи од донации	
D0 ГРАДОНАЧАЛНИК		9.000.000	8.521.632	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК		9.000.000	8.521.632	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		3.200.413	0	0	0	0	3.200.413
401 Основни плати		2.484.498	0	0	0	0	2.454.498
402 Придоноски за социјално осигурување		715.915	745.915	0	0	0	745.915
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРANI РАСХОДИ		1.600.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.600.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		4.199.587	3.721.219	0	0	0	3.721.219
463 Трансфери до не владини организации		699.587	721.219	0	0	0	721.219
464 Разни трансфери		3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
D00 ГРАДОНАЧАЛНИК		9.000.000	8.521.632	0	0	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		3.200.413	0	0	0	0	3.200.413
401 Основни плати		2.484.498	0	0	0	0	2.454.498
402 Придоноски за социјално осигурување		715.915	745.915	0	0	0	745.915
41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИRANI РАСХОДИ		1.600.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
413 Тековни резерви (разновидни расходи)		1.600.000	1.600.000	0	0	0	1.600.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		4.199.587	3.721.219	0	0	0	3.721.219
463 Трансфери до не владини организации		699.587	721.219	0	0	0	721.219
464 Разни трансфери		3.500.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т						
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан- сациони активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
D1 МЕСНА САМОУПРАВА		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
ПРИХОДИ:								
D10 МЕСНА САМОУПРАВА		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
РАСХОДИ:								
42 СТОКИ И УСЛУГИ								
427 Привремени вработувања								
D10 МЕСНА САМОУПРАВА		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ								
427 Привремени вработувања								
D10 МЕСНА САМОУПРАВА		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ								
427 Привремени вработувања								
D10 МЕСНА САМОУПРАВА		600.000	600.000	0	0	0	0	600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- ситетски активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
ДА МЕСНА САМОУПРАВА (КАПИТАЛНИ ПРОЕКТИ)		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
ПРИХОДИ:							
DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
482 Други градежни објекти		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
DAA РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ДОМОВИ НА КУЛТУРА		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000
482 Други градежни објекти		5.627.000	3.500.000	0	0	0	3.500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Стр. 50

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

31.12.2018 год.

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
E0 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		139.998.179	137.398.179	0	0	0	0
ПРИХОДИ:		139.998.179	137.398.179	0	0	0	0
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА							
РАСХОДИ:							
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ							
401 Основни плати		90.798.179	90.798.179	0	0	0	0
402 Гриданеси за социјално осигурување		63.469.610	63.469.610	0	0	0	0
404 Надоместоци		22.973.569	22.973.569	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
420 Платни и дневни расходи		4.355.000	4.355.000	0	0	0	0
421 Колунатни услуги, гревње, комуникација и транспорт		47.300.000	44.700.000	0	0	0	0
423 Материјали и склопи инвентар		1.550.000	1.550.000	0	0	0	0
424 Гоправки и тековно одржување		16.120.000	13.520.000	0	0	0	0
425 Договорни услуги		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		3.300.000	3.300.000	0	0	0	0
427 Привремени вработувачи		6.180.000	6.180.000	0	0	0	0
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА							
452 Капатни плаќања кон домашни кредитори		0	300.000	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ							
464 Разни трансфери		1.900.000	1.600.000	0	0	0	0
E00 ОПШТИНСКА АДМИНИСТРАЦИЈА		139.998.179	137.398.179	0	0	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ							
401 Основни плати		90.798.179	90.798.179	0	0	0	0
402 Гриданеси за социјално осигурување		63.469.610	63.469.610	0	0	0	0
404 Надоместоци		22.973.569	22.973.569	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
420 Платни и дневни расходи		4.355.000	4.355.000	0	0	0	0
421 Колунатни услуги, гревње, комуникација и транспорт		16.120.000	13.520.000	0	0	0	0
423 Материјали и склопи инвентар		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0
424 Гоправки и тековно одржување		3.300.000	3.300.000	0	0	0	0
425 Договорни услуги		6.180.000	6.180.000	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		6.150.000	6.150.000	0	0	0	0
427 Привремени вработувачи		7.000.000	7.000.000	0	0	0	0
45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА							
452 Капатни плаќања кон домашни кредитори		0	300.000	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ							
464 Разни трансфери		1.900.000	1.600.000	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан- сир активности	Расходи од дотации	
EA КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.500.000	3.600.000	0	0	0
ПРИХОДИ:						
ЕАО КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.500.000	3.600.000	0	0	0
РАСХОДИ:						
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.500.000	3.600.000	0	0	0
480 Купување на опрема и машини		1.700.000	3.100.000	0	0	0
481 Градежни објекти		1.400.000	0	0	0	0
486 Купување на возила		1.400.000	500.000	0	0	500.000
ЕАО КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ НА ОПШТИНА		4.500.000	3.600.000	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.500.000	3.600.000	0	0	0
480 Купување на опрема и машини		1.700.000	3.100.000	0	0	0
481 Градежни објекти		1.400.000	0	0	0	0
486 Купување на возила		1.400.000	500.000	0	0	500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					Вкупни расходи
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан- сациони активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
F1 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0
425 Договорни услуги		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0
F10 УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0
425 Договорни услуги		1.300.000	10.000.000	0	0	0	0

1.071.053.401 475.530.608 47.123.500 513.786.835 46.989.645 39.000.000 1.122.430.588

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на ставка

Категорија Ставка	О П И С	Предходни буџет	Б У Ч Е Т			
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити
F2 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИЈИШТЕ		400.000	400.000	0	0	0
ПРИХОДИ:						
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИЈИШТЕ		400.000	400.000	0	0	0
РАСХОДИ:						
42 СТОКИ И УСЛУГИ		400.000	400.000	0	0	0
425 Договорни услуги		400.000	400.000	0	0	0
F20 УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИЈИШТЕ		400.000	400.000	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		400.000	400.000	0	0	0
425 Договорни услуги		400.000	400.000	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Стр. 54

Службен гласник на општина Струмица

бр. 20

31.12.2018 год.

Категорија Ставка	О П И С	Граничен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- снички активности	Расходи од дотации	Расходи од коредити	
FA УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМИШТЕ (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		70 946.503	42.493.000	0	0	0	42.493.000
ПРИХОДИ:							
FAA УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	43.133.113	29.063.000	0	0	0	0	29.063.000
FAB ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	8.260.582	5.830.000	0	0	0	0	5.830.000
FAE ПРОБОВАЊЕ НА ПАТИЛТА ВО ИНДУСТРИЈСКИ ЗОНИ	6.000.000	0	0	0	0	0	0
FAG ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	7.000.000	0	0	0	0	0	0
FAI УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА СУДОЛДАР	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000
FAJ УРБАН МОСТ	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
FAL ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	1.552.808	0	0	0	0	0	0
FAM ИЗГРАДБА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ	0	0	0	0	0	0	0
FAP РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА	0	0	0	0	0	0	0
FAV УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИЈСКИ ЗОНИ	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	70 946.503	42.493.000	0	0	0	0	42.493.000
483 Купување на мебел	51.453.503	32.493.000	0	0	0	0	32.493.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	0	0	0	0	0	0	0
FAA УЛИЦИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	19.493.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	43.133.113	29.063.000	0	0	0	0	29.063.000
485 Вложувања и нефинансиски средства	23.640.113	19.063.000	0	0	0	0	19.063.000
FAB ТРОТОАРИ ВО ГРАД СТРУМИЦА	19.493.000	10.000.000	0	0	0	0	10.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	8.260.582	5.830.000	0	0	0	0	5.830.000
FAE ПРОБОВАЊЕ НА ПАТИЛТА ВО ИНДУСТРИЈСКИ ЗОНИ	5.830.000	5.830.000	0	0	0	0	5.830.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	6.000.000	0	0	0	0	0	0
FAG ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО ЗОНА СЕВЕР	6.000.000	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	7.000.000	0	0	0	0	0	0
FAI УРЕДУВАЊЕ СО ИНФРАСТРУКТУРА СУДОЛДАР	7.000.000	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	1.000.000	0	0	0	0	0	0
FAJ УРБАН МОСТ	1.000.000	600.000	0	0	0	0	600.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	1.552.808	1.000.000	0	0	0	0	600.000
FAL ИЗГРАДБА НА УЛИЦИ ВО КАСАРНА	1.552.808	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други градежни објекти	1.552.808	0	0	0	0	0	0

1.071.053.401

475.530.608

47.123.500

513.786.835

46.989.645

39.000.000

1.122.430.588

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т						Вкупни расходи
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан- сактивности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
FAM ИЗГРАДБА НА ПАТ ДО ЛОВЕН ДОМ		0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	0	0
482 Други предложени објекти		0	0	0	0	0	0	0
FAP РЕКРЕАТИВНА ВЕЛОСИПЕДСКА ПАТЕКА		0	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	0	0	0	0	0	0
483 Купување на мебел		0	0	0	0	0	0	0
FAV УЛИЦИ ВО ИНДУСТРИСКИ ЗОНИ		4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
482 Други предложени објекти		4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	6.000.000
		1.071.053.401	475.530.608	47.123.500	513.786.835	46.989.645	39.000.000	1.122.430.588

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- сации активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
FD УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОР ВО РУРАЛНИ ПОДРАЈА (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦ)		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
FDA УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЈА		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0
482 Други градежни објекти		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0
FDA УРЕДУВАЊЕ НА НАСЕЛЕНИ МЕСТА ВО РУРАЛНИТЕ ПОДРАЈА		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0
482 Други градежни објекти		6.020.690	5.307.286	0	0	0	0

1.071.053.401 475.530.608 47.123.500 513.786.835 46.989.645 39.000.000 1.122.430.568

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G1 ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		13.436.752	11.436.752	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
G10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		13.436.752	11.436.752	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2.206.752	1.486.752	0	0	0	1.486.752
423 Материјали и склопи инвентар		360.000	360.000	0	0	0	360.000
425 Договорни услуги		640.000	550.000	0	0	0	550.000
426 Други тековни расходи		1.206.752	576.752	0	0	0	576.752
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		11.230.000	9.950.000	0	0	0	9.950.000
463 Трансфери до неизградни организации		5.800.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000
464 Разни трансфери		5.430.000	4.650.000	0	0	0	4.650.000
G10 ПОДРШКА НА ЛОКАЛНИОТ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ		13.436.752	11.436.752	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2.206.752	1.486.752	0	0	0	1.486.752
423 Материјали и склопи инвентар		360.000	360.000	0	0	0	360.000
425 Договорни услуги		640.000	550.000	0	0	0	550.000
426 Други тековни расходи		1.206.752	576.752	0	0	0	576.752
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		11.230.000	9.950.000	0	0	0	9.950.000
463 Трансфери до неизградни организации		5.800.000	5.300.000	0	0	0	5.300.000
464 Разни трансфери		5.430.000	4.650.000	0	0	0	4.650.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- сни активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
G2 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ		3.500.000	0	0	0	0	0	0
ПРИХОДИ:								
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ		3.500.000	0	0	0	0	0	0
РАСХОДИ:								
42 СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		500.000	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.000.000	0	0	0	0	0	0
480 Купување на опрема и машини		3.000.000	0	0	0	0	0	0
G20 ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ТУРИЗМОТ		3.500.000	0	0	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		500.000	0	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		500.000	0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		3.000.000	0	0	0	0	0	0
480 Купување на опрема и машини		3.000.000	0	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самодиринан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
СА 1 ИЗГРАДБА НА КОМЕРИЦИЈАЛНИ ОБЈЕКТИ		6.600.000	2.319.680	0	0	2.600.000	0
ПРИХОДИ:							
GAA ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНЧУКИ ДРУГИ СТОКИ GAB НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МАЈЛО GAV НВО ЦЕНТАР		0 0 6.600.000	0 319.680 2.000.000	0 0 0	0 0 2.600.000	0 0 0	0 319.680 4.600.000
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.600.000	2.319.680	0	0	2.600.000	0
480 Купување на опрема и машини 481 Граѓежни објекти 482 Други граѓежни објекти		3.300.000 0 3.300.000	1.000.000 0 1.319.680	0 0 0	0 0 0	1.300.000 0 1.300.000	0 0 0
GAA ПАЗАР ЗА ЗЕЛЕНЧУКИ ДРУГИ СТОКИ		0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.600.000	2.319.680	0	0	2.600.000	0
481 Граѓежни објекти 482 Други граѓежни објекти		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
GAB НОВА НАСЕЛБА ВО ТУРСКО МАЈЛО		0	0	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.600.000	2.319.680	0	0	2.600.000	0
482 Други граѓежни објекти		0	0	0	0	0	0
GAV НВО ЦЕНТАР		6.600.000	2.000.000	0	0	2.600.000	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		6.600.000	2.000.000	0	0	2.600.000	0
480 Купување на опрема и машини 482 Други граѓежни објекти		3.300.000 3.300.000	1.000.000 1.000.000	0 0	0 0	1.300.000 1.300.000	0 0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од догацији	Расходи од донации	
J2	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
424 Поправки и тековно одржување							
J20	ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ	4.000.000	1.000.000	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
424 Поправки и тековно одржување							

1.071.053.401 475.530.608 47.123.500 513.786.835 46.989.645 39.000.000 1.122.430.588

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самодринан. активности	Расходи од догатки	Расходи од донации	
J3 JAVNO OSVETLUVANJE		19.700.000	17.700.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
J30 JAVNO OSVETLUVANJE		19.700.000	17.700.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
		19.700.000	17.700.000	0	0	0	0
		11.500.000	11.500.000	0	0	0	0
		8.200.000	6.200.000	0	0	0	0
							6.200.000
J30 JAVNO OSVETLUVANJE		19.700.000	17.700.000	0	0	0	0
		19.700.000	17.700.000	0	0	0	0
		11.500.000	11.500.000	0	0	0	0
		8.200.000	6.200.000	0	0	0	0
							6.200.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт							
424 Поправки и тековно одржување							
J30 JAVNO OSVETLUVANJE							
42 СТОКИ И УСЛУГИ							
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт							
424 Поправки и тековно одржување							

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

		1.071.053.401	475.530.608	47.123.500	513.786.835	46.989.645	39.000.000	1.122.430.588
		Б У Ч Е Т						
Категорија	О П И С	Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан- сактивности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
J4	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
ПРИХОДИ:								
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
РАСХОДИ:								
42 СТОКИ И УСЛУГИ		7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
424 Поправки и тековно одржување		7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
J40	ЈАВНА ЧИСТОТА	7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000
424 Поправки и тековно одржување		7.870.000	6.870.000	0	0	0	0	6.870.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					Вкупни расходи
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
Ј6 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		6.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000
ПРИХОДИ:							
Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		6.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ		6.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000
423 Материјали и сите инвентар		800.000	800.000	0	0	0	800.000
424 Поправки и тековно одржување		6.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000
Ј60 ОДРЖУВАЊЕ И ЗАШТИТА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА, УЛИЦИ И РЕГУЛИРАЊЕ		6.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		6.800.000	4.800.000	0	0	0	4.800.000
423 Материјали и сите инвентар		800.000	800.000	0	0	0	800.000
424 Поправки и тековно одржување		6.000.000	4.000.000	0	0	0	4.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Перфиден буџет	Б У Ч Е Т			
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити
J7 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛЛО		4.000.000	4.000.000	0	0	0
J70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛЛО		4.000.000	4.000.000	0	0	0
ПРИХОДИ:						
РАСХОДИ:						
42 СТОКИ И УСЛУГИ		4.000.000	4.000.000	0	0	0
424 Поправки и тековно одржување		4.000.000	4.000.000	0	0	0
J70 ОДРЖУВАЊЕ И КОРИСТЕЊЕ НА ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛЛО		4.000.000	4.000.000	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ		4.000.000	4.000.000	0	0	0
424 Поправки и тековно одржување		4.000.000	4.000.000	0	0	0

1.071.053.401 475.530.608 47.123.500 513.786.835 46.989.645 39.000.000 1.122.431.588

ПОСЕБЕН ДЕЛ
ниво на: СТАВКА

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Преходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
JD ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		42.855.641	20.446.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
ЈДА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		42.855.641	20.446.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАНСКИ РАСХОДИ							
482 други граѓечки објекти							
ЈДА ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЛОКАЛНИ ПАТИШТА И УЛИЦИ		42.855.641	20.446.000	0	0	0	0
48 КАПИТАНСКИ РАСХОДИ							
482 други граѓечки објекти							

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т					Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
JE ИЗГРАДБА НА ПРОСТОР ЗА ПАРКИРАЊЕ		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
ПРИХОДИ:								
JEA ПАРКИРАЛИШТА		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
РАСХОДИ:								
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
JEA ПАРКИРАЛИШТА		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации		4.800.000	4.800.000	0	0	0	0	4.800.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- силни активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
JG ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
JGA ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0
482 Други граѓежни објекти		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0
JGA ВОДОВОД ВО ОПШТИНА СТРУМИЦА		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0
482 Други граѓежни објекти		5.900.000	7.000.000	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предодден буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
ИЗГРАДБА НА СИСТЕМИ ЗА ОДВЕДУВАЊЕ И ПРЕЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ							
JL		19.250.000	16.750.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
JIA	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТИ ИНДУСТРИЈСКИ ЗОНИ	0	11.250.000	0	0	0	0
JIG	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	19.250.000	5.500.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.250.000	16.750.000	0	0	0	0
482	Други граѓежни објекти	19.250.000	16.750.000	0	0	0	0
JIA	НОВИ КАНАЛИЗАЦИИ ВО ГРАДОТИ ИНДУСТРИЈСКИ ЗОНИ	0	11.250.000	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	0	11.250.000	0	0	0	0
482	Други граѓежни објекти	0	11.250.000	0	0	0	0
JIG	КАНАЛИЗАЦИЈА ВО НАСЕЛЕНИ МЕСТА	19.250.000	5.500.000	0	0	0	0
48	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	19.250.000	5.500.000	0	0	0	0
482	Други граѓежни објекти	19.250.000	5.500.000	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
ЈЛ ДРУГИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		13.430.000	13.430.000	0	0	0	26.000.000
ПРИХОДИ:							
ЈЛА ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС		13.430.000	13.430.000	0	0	0	26.000.000
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		13.430.000	13.430.000	0	0	0	26.000.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и неизладни организации		13.430.000	13.430.000	0	0	0	13.430.000
ЈЛА ИЗГРАДБА НА МРЕЖА ЗА ГАС		13.430.000	13.430.000	0	0	0	26.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		13.430.000	13.430.000	0	0	0	26.000.000
489 Капитални субвенции за претпријатија и неизладни организации		13.430.000	13.430.000	0	0	0	13.430.000

xx

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самодржан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
JM ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
JMA НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0
482 Други градежни објекти		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0
JMA НОВИ ЗЕЛЕНИ ПОВРШИНИ		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0
482 Други градежни објекти		4.550.000	4.550.000	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					Вкупни расходи
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
JN УРБАНА ОПРЕМА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		1.071.053.401	475.530.608	47.123.500	513.706.835	46.989.645	39.000.000 1.122.430.588
ПРИХОДИ:							
JNA УРБАНА ОПРЕМА		1.630.000	4.330.000	0	0	0	0 4.330.000
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.630.000	4.330.000	0	0	0	0 4.330.000
480 Купување на спрема и машини		1.630.000	4.330.000	0	0	0	0 4.330.000
JNA УРБАНА ОПРЕМА		1.630.000	4.330.000	0	0	0	0 4.330.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		1.630.000	4.330.000	0	0	0	0 4.330.000
480 Купување на спрема и машини		1.630.000	4.330.000	0	0	0	0 4.330.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

31.12.2018 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.

73

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од донации	Расходи од кредити	
K1 БИБЛИОТЕКАРСТВО		6.973.902	0	500.000	5.413.200	0	5.913.200
ПРИХОДИ:							
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		6.973.902	0	500.000	5.413.200	0	5.913.200
РАСХОДИ:							
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			0	0	5.213.200	0	5.213.200
401 Основни плати		3.139.625	0	0	3.806.014	0	3.806.014
402 Придонеси за социјално осигурување		1.161.269	0	0	1.407.186	0	1.407.186
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2.673.008	0	500.000	200.000	0	700.000
420 Патни и дневни расходи		50.000	0	50.000	0	0	50.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		476.379	0	34.000	100.000	0	134.000
423 Материјали и ситен инвентар		683.582	0	202.500	0	0	202.500
424 Поправки и тековно одржување		380.476	0	113.500	0	0	113.500
425 Договорни услуги		155.476	0	50.000	84.000	0	134.000
426 Други тековни расходи		102.095	0	50.000	16.000	0	66.000
427 Привремени вработувања		825.000	0	0	0	0	0
K10 БИБЛИОТЕКАРСТВО		6.973.902	0	500.000	5.413.200	0	5.913.200
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		4.300.894	0	0	5.213.200	0	5.213.200
401 Основни плати		3.139.625	0	0	3.806.014	0	3.806.014
402 Придонеси за социјално осигурување		1.161.269	0	0	1.407.186	0	1.407.186
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2.673.008	0	500.000	200.000	0	700.000
420 Патни и дневни расходи		50.000	0	50.000	0	0	50.000
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		476.379	0	34.000	100.000	0	134.000
423 Материјали и ситен инвентар		683.582	0	202.500	0	0	202.500
424 Поправки и тековно одржување		380.476	0	113.500	0	0	113.500
425 Договорни услуги		155.476	0	50.000	84.000	0	134.000
426 Други тековни расходи		102.095	0	50.000	16.000	0	66.000
427 Привремени вработувања		825.000	0	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка		О П И С		Б У Ч Е Т				
Код	Наименование	Преходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан- сациони активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
K2 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.619.243	100.000	13.500	1.457.635	0	0	1.571.135
ПРИХОДИ:								
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.619.243	100.000	13.500	1.457.635	0	0	1.571.135
РАСХОДИ:								
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		1.192.050	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000
401 Основни плати		870.416	0	0	964.920	0	0	964.920
402 Придонаесок за социјално осигурување		321.634	0	0	355.080	0	0	355.080
42 СТОКИ И УСЛУГИ		427.193	100.000	13.500	137.635	0	0	251.135
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		11.000	0	0	10.000	0	0	10.000
423 Материјали и ситен инвентар		111.000	0	5.000	20.000	0	0	25.000
424 Поправки и тековно одржување		30.000	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги		123.500	0	3.500	65.000	0	0	68.500
426 Други тековни расходи		151.693	100.000	5.000	42.635	0	0	147.635
K20 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО - УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ		1.619.243	100.000	13.500	1.457.635	0	0	1.571.135
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		1.192.050	0	0	1.320.000	0	0	1.320.000
401 Основни плати		870.416	0	0	964.920	0	0	964.920
402 Придонаесок за социјално осигурување		321.634	0	0	355.080	0	0	355.080
42 СТОКИ И УСЛУГИ		427.193	100.000	13.500	137.635	0	0	251.135
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		11.000	0	0	10.000	0	0	10.000
423 Материјали и ситен инвентар		111.000	0	5.000	20.000	0	0	25.000
424 Поправки и тековно одржување		30.000	0	0	0	0	0	0
425 Договорни услуги		123.500	0	3.500	65.000	0	0	68.500
426 Други тековни расходи		151.693	100.000	5.000	42.635	0	0	147.635

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
K3 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	7.690.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	7.690.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ		330.000	330.000	0	0	0	330.000
425 Договорни услуги		330.000	330.000	0	0	0	330.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.360.000	7.360.000	0	0	0	7.360.000
463 Трансфери до неизладни организации		300.000	300.000	0	0	0	300.000
464 Развни трансфери		7.060.000	7.060.000	0	0	0	7.060.000
K30 МУЗЕЈСКА И КИНОТЕЧНА ДЕЈНОСТ		7.690.000	7.690.000	0	0	0	7.690.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		330.000	330.000	0	0	0	330.000
425 Договорни услуги		330.000	330.000	0	0	0	330.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		7.360.000	7.360.000	0	0	0	7.360.000
463 Трансфери до неизладни организации		300.000	300.000	0	0	0	300.000
464 Развни трансфери		7.060.000	7.060.000	0	0	0	7.060.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

О П И С		Б У Ч Е Т					
Категорија Ставка	Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од договорни договори	Расходи од донации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
K4 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО	5.473.000	2.500.000	0	0	1.500.000	0	4.000.000
ПРИХОДИ:							
K40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО	5.473.000	2.500.000	0	0	1.500.000	0	4.000.000
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ	4.083.000	1.600.000	0	0	850.000	0	2.450.000
425 Договорни услуги	610.000	600.000	0	0	600.000	0	1.200.000
426 Други тековни расходи	3.473.000	1.000.000	0	0	250.000	0	1.250.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.390.000	900.000	0	0	650.000	0	1.550.000
464 Разни трансфери	1.390.000	900.000	0	0	650.000	0	1.550.000
K40 КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕСТВО	5.473.000	2.500.000	0	0	1.500.000	0	4.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ	4.083.000	1.600.000	0	0	850.000	0	2.450.000
425 Договорни услуги	610.000	600.000	0	0	600.000	0	1.200.000
426 Други тековни расходи	3.473.000	1.000.000	0	0	250.000	0	1.250.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	1.390.000	900.000	0	0	650.000	0	1.550.000
464 Разни трансфери	1.390.000	900.000	0	0	650.000	0	1.550.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
КАА КУЛТУРНИ МАНИФЕСТАЦИИ И ТВОРЧЕШТВО (КАПИТАЛНИ ТРОШОЦИ)		0	1.000.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
КАА СПОМЕНЦИ		0	1.000.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	1.000.000	0	0	0	0
482 Други граѓежни објекти		0	1.000.000	0	0	0	0
КАА СПОМЕНЦИ		0	1.000.000	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		0	1.000.000	0	0	0	0
482 Други граѓежни објекти		0	1.000.000	0	0	0	0

1.071.053.401 475.530.608 47.123.500 513.786.835 46.389.645 39.000.000 1.122.430.568

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан- сактиности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
L0 СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА		14.550.000	13.550.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
L00 СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА		14.550.000	13.550.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		14.550.000	13.550.000	0	0	0	0
463 Трансфери до нејадидни организации		13.900.000	12.900.000	0	0	0	0
464 Разви трансфери		650.000	650.000	0	0	0	650.000
L00 СПОРТИ РЕКРЕАЦИЈА		14.550.000	13.550.000	0	0	0	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		14.550.000	13.550.000	0	0	0	0
463 Трансфери до нејадидни организации		13.900.000	12.900.000	0	0	0	12.900.000
464 Разви трансфери		650.000	650.000	0	0	0	650.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категория Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				
			Буџет	Расходи од самородни активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
МВ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА		17.773.819	880.320	0	0	21.500.000	13.000.000
МВО ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА		17.773.819	880.320	0	0	21.500.000	13.000.000
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ			0	0	6.900.000	0	6.900.000
425 Договорни услуги		4.850.000	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		0	0	0	5.800.000	0	5.800.000
427 Привремени вработувања		350.000	0	0	0	1.100.000	0
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	0	7.700.000	13.000.000	20.700.000
464 Разни трансфери		3.000.000	0	0	0	7.700.000	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	0	6.900.000	0	6.900.000
480 Купување на опрема и машини		0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
482 Други градежни објекти		9.573.819	0	0	900.000	0	900.000
486 Купување на волила		0	0	0	4.000.000	0	4.000.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА			0	880.320	0	0	880.320
492 Отплата на главника кон донацији институции		0	880.320	0	0	0	880.320
МВО ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА		17.773.819	880.320	0	0	21.500.000	13.000.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			0	0	6.900.000	0	6.900.000
425 Договорни услуги		5.200.000	0	0	0	0	0
426 Други тековни расходи		4.850.000	0	0	5.800.000	0	5.800.000
427 Привремени вработувања		0	0	0	1.100.000	0	1.100.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ			0	0	7.700.000	13.000.000	20.700.000
464 Разни трансфери		3.000.000	0	0	0	7.700.000	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			0	0	13.000.000	13.000.000	20.700.000
480 Купување на опрема и машини		9.573.819	0	0	6.900.000	0	6.900.000
482 Други градежни објекти		0	0	0	2.000.000	0	2.000.000
486 Купување на волила		9.573.819	0	0	900.000	0	900.000
49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА			0	880.320	0	0	880.320
492 Отплата на главника кон донацији институции		0	880.320	0	0	0	880.320

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
N1 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		265.722.549	3.050.440	12.818.000	253.024.000	0	0
ПРИХОДИ:						0	268.892.440
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		265.722.549	3.050.440	12.818.000	253.024.000	0	0
РАСХОДИ:						0	268.892.440
40 ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ						0	213.227.347
401 Основни плати		147.973.969	0	0	155.656.105	0	0
402 Придоноси за социјално осигурување		54.750.857	0	0	57.571.242	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ						0	55.665.093
420 Патни и дневни расходи		62.997.723	3.050.440	128.180.000	39.796.653	0	0
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		255.000	0	255.000	0	0	255.000
423 Материјали и ситен инвентар		12.507.600	0	191.000	12.196.400	0	12.387.400
424 Поправки и тековно одржување		13.437.085	1.500.440	4.485.000	2.528.000	0	8.513.440
425 Договорни услуги		8.816.051	0	180.000	7.558.250	0	7.738.250
426 Други тековни расходи		24.205.664	0	7.612.000	15.884.403	0	23.496.403
427 Приремени вработувања		1.327.600	50.000	95.000	459.600	0	604.600
		2.448.723	1.500.000	0	1.170.000	0	2.670.000
N10 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		265.722.549	3.050.440	12.818.000	253.024.000	0	0
40 ПЛАТИ НАДОМЕСТОЦИ						0	268.892.440
401 Основни плати		202.724.826	0	0	213.227.347	0	0
402 Придоноси за социјално осигурување		147.973.969	0	0	155.656.105	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ						0	57.571.242
420 Патни и дневни расходи		62.997.723	3.050.440	12.818.000	39.796.653	0	0
421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт		255.000	0	255.000	0	0	255.000
423 Материјали и ситен инвентар		12.507.600	0	191.000	12.196.400	0	12.387.400
424 Поправки и тековно одржување		13.437.085	1.500.440	4.485.000	2.528.000	0	8.513.440
425 Договорни услуги		8.816.051	0	180.000	7.558.250	0	7.738.250
426 Други тековни расходи		24.205.664	0	7.612.000	15.884.403	0	23.496.403
427 Приремени вработувања		1.327.600	50.000	95.000	459.600	0	604.600
		2.448.723	1.500.000	0	1.170.000	0	2.670.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

31.12.2018 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр. 81

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи		
		Преходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации			
N2 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		208.661.208	3.620.000	13.044.000	196.700.000	4.900.000	0	218.264.000
ПРИХОДИ:		208.661.208	3.620.000	13.044.000	196.700.000	4.900.000	0	218.264.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ								
РАСХОДИ:								
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ								
401 Основни плати		117.081.000	0	0	126.000.000	0	0	126.000.000
402 Придонес за социјално осигурување		55.468.276	0	0	91.969.943	0	0	91.969.943
42 СТОКИ И УСЛУГИ								
420 Гатни и дневни расходи		31.612.724	0	0	34.030.057	0	0	34.030.057
421 Комунални услуги, тренче, комуникација и транспорт		88.234.800	3.540.000	125.44000	70.700.000	4.900.000	0	91.684.000
423 Материјали и ситен инвентар		9.220.600	0	1.102.500	8.394.000	0	0	208.000
424 Поправки и тековно одржување		5.608.000	50.000	2.222.000	2.248.000	1.070.000	0	9.496.500
425 Договорни услуги		52.160.866	380.000	6.340.000	45.091.000	1.920.000	0	53.731.000
426 Други тековни расходи		1.133.900	290.000	280.000	350.000	1.910.000	0	2.810.000
427 Помаренни вработувача		7.116.934	1.320.000	700.000	5.043.000	0	0	7.063.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ								
464 Разни трансфери		2.945.408	80.000	0	0	0	0	80.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ								
480 Купување на опрема и машини		400.000	0	500.000	0	0	0	500.000
N20 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ		208.661.208	3.620.000	13.044.000	196.700.000	4.900.000	0	218.264.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ								
401 Основни плати		117.081.000	0	0	126.000.000	0	0	126.000.000
402 Придонес за социјално осигурување		55.468.276	0	0	91.969.943	0	0	91.969.943
42 СТОКИ И УСЛУГИ								
420 Гатни и дневни расходи		31.612.724	0	0	34.030.057	0	0	34.030.057
421 Комунални услуги, тренче, комуникација и транспорт		88.234.800	3.540.000	12.544.000	70.700.000	4.900.000	0	91.684.000
423 Материјали и ситен инвентар		9.220.600	0	1.102.500	8.394.000	0	0	208.000
424 Поправки и тековно одржување		5.608.000	50.000	2.222.000	2.248.000	1.070.000	0	9.496.500
425 Договорни услуги		52.160.866	380.000	6.340.000	45.091.000	1.920.000	0	53.731.000
426 Други тековни расходи		1.133.900	290.000	260.000	350.000	1.910.000	0	2.810.000
427 Привремени вработувача		7.116.934	1.320.000	700.000	5.043.000	0	0	7.063.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ								
464 Разни трансфери		2.945.408	80.000	0	0	0	0	80.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ								
480 Купување на опрема и машини		400.000	0	500.000	0	0	0	500.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самоодинан активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	
НА КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ		2.800.000	2.100.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:							
НАВ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ		2.800.000	2.100.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други граѓежни објекти		2.800.000	2.100.000	0	0	0	0
НАВ КАПИТАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕ		2.800.000	2.100.000	0	0	0	0
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ							
482 Други граѓежни објекти		2.800.000	2.100.000	0	0	0	0

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

О П И С		Б У Ч Е Т				
Категорија	Предходен буџет	Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
R1 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	2.850.000	0	0	0	0
ПРИХОДИ:						
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	2.850.000	0	0	0	0
РАСХОДИ:						
42 СТОКИ И УСЛУГИ	3.250.000	2.850.000	0	0	0	0
424 Поправки и тековно одржување	850.000	850.000	0	0	0	850.000
425 Договорни услуги	2.400.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000
R10 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА	3.250.000	2.850.000	0	0	0	0
42 СТОКИ И УСЛУГИ	3.250.000	2.850.000	0	0	0	0
424 Поправки и тековно одржување	850.000	850.000	0	0	0	850.000
425 Договорни услуги	2.400.000	2.000.000	0	0	0	2.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
RA: ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРИРОДА (КАПИТАЛНИ РАСХОДИ)		3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
ПРИХОДИ:							
RAA СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
RAB ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
РАСХОДИ:							
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
482 Други градежни објекти	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	3.000.000
RAA СТАЦИОНАР ЗА БЕЗДОМНИ ЖИВОТНИ	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
482 Други градежни објекти	2.700.000	2.700.000	0	0	0	0	2.700.000
RAB ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНИ ФАСАДИ	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000
482 Други градежни објекти	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на ставка

31.12.2018 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.

85

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	
V1 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		59.690.803	0	20.748.000	47.790.000	0	0 68.538.000
ПРИХОДИ:							
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		59.690.803	0	20.748.000	47.790.000	0	0 68.538.000
РАСХОДИ:							
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			37.530.851	0	0	43.400.000	0 43.400.000
401 Основни плати		27.230.851	0	0	31.500.000	0	31.500.000
402 Придноески за социјално осигурување		10.300.000	0	0	11.900.000	0	11.900.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			22.059.952	0	20.648.000	4.390.000	0 25.038.000
420 Патни и дневни расходи		20.000	0	40.000	0	0	40.000
421 Конунални услуги, греење, комуникација и транспорт		4.416.453	0	4.570.000	1.500.000	0	6.070.000
423 Материјали и ситен инвентар		8.500.000	0	8.480.000	0	0	8.460.000
424 Поправки и тековно одржување		5.550.000	0	3.803.000	590.000	0	4.393.000
425 Договорни услуги		2.343.499	0	1.375.000	300.000	0	1.675.000
426 Други тековни расходи		230.000	0	40.000	0	0	40.000
427 Привремени вработувачи		1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0 4.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			100.000	0	100.000	0	0 100.000
480 Купување на опрема и машини		100.000	0	100.000	0	0	100.000
V10 ДЕТСКИ ГРАДИНКИ		59.690.803	0	20.748.000	47.790.000	0	0 68.538.000
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ			37.530.851	0	0	43.400.000	0 43.400.000
401 Основни плати		27.230.851	0	0	31.500.000	0	31.500.000
402 Придноески за социјално осигурување		10.300.000	0	0	11.900.000	0	11.900.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ			22.059.952	0	20.648.000	4.390.000	0 25.038.000
420 Патни и дневни расходи		20.000	0	40.000	0	0	40.000
421 Конунални услуги, греење, комуникација и транспорт		4.416.453	0	4.570.000	1.500.000	0	6.070.000
423 Материјали и ситен инвентар		8.500.000	0	8.480.000	0	0	8.460.000
424 Поправки и тековно одржување		5.550.000	0	3.803.000	590.000	0	4.393.000
425 Договорни услуги		2.343.499	0	1.375.000	300.000	0	1.675.000
426 Други тековни расходи		230.000	0	40.000	0	0	40.000
427 Привремени вработувачи		1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0 4.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ			100.000	0	100.000	0	0 100.000
480 Купување на опрема и машини		100.000	0	100.000	0	0	100.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т						Вкупни расходи
		Предложен буџет	Буџет	Расходи од самодифинан- сацији активности	Расходи од договори	Расходи од донации	Расходи од кредити	
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
ПРИХОДИ:								
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
РАСХОДИ:								
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
463 Трансфери до неевладарни организации		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
464 Разни трансфери		2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
463 Трансфери до неевладарни организации		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
464 Разни трансфери		2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т						Вкупни расходи
		Предложен буџет	Буџет	Расходи од самодифинан- сацији активности	Расходи од договори	Расходи од донации	Расходи од кредити	
V2 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
ПРИХОДИ:								
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
РАСХОДИ:								
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
463 Трансфери до неевладарни организации		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
464 Разни трансфери		2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000
V20 ДОМОВИ ЗА СТАРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		3.550.000	3.550.000	0	0	0	0	3.550.000
463 Трансфери до неевладарни организации		700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
464 Разни трансфери		2.850.000	2.850.000	0	0	0	0	2.850.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на ставка

31.12.2018 год.

бр. 20

Службен гласник на општина Струмица

стр.

87

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т						Вкупни расходи
		Предходни буџет	Буџет	Расходи за самофинан- сации	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити	
		1.071.053.401	475.530.608	47.123.500	513.786.835	46.969.645	39.000.000	1.122.430.568
ПРИХОДИ:								
VAA	ДОНАЦИЈА-ИПА	27.351.012	5.000.000	0	0	0	0	7.989.645
VAB	РЕКОНСТРУКЦИЈА И ЗРАДБА НА ДЕЦИ ГРАДИНКИ	4.080.000	0	0	0	0	5.000.000	0
VAV	ПОВЕКЕГИАНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТР АМБАСАДА НА Р. БУГАРИЈА	2.000.000	0	0	0	0	8.500.000	0
РАСХОДИ:								
	42 СТОКИ И УСЛУГИ	19.077.059	0	0	0	520.000	0	520.000
	420 Платни и дневни расходи	77.065	0	0	0	0	0	0
	423 Материјали и сите инвентар	150.825	0	0	0	0	0	0
	424 Поправки и тековно одржување	16.266.488	0	0	0	320.000	0	320.000
	425 Договорни услуги	1.607.564	0	0	0	0	0	0
	426 Други тековни расходи	975.117	0	0	0	200.000	0	200.000
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.658.953	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	464 Разни трансфери	7.658.953	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	6.695.000	0	0	0	10.969.645	0	10.969.645
	480 Купување на опрема и машини	615.000	0	0	0	307.600	0	307.600
	481 Градежни објекти	0	0	0	0	1.513.045	0	1.513.045
	482 Други градежни објекти	6.080.000	0	0	0	7.700.000	0	7.700.000
	483 Купување на мебел	0	0	0	0	1.449.000	0	1.449.000
	49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	6.000.000	0	0	0	5.000.000	5.000.000
	492 Отплата на главници кон домашни институции	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	VAA ДОНАЦИЈА-ИПА	27.351.012	5.000.000	0	0	2.999.645	0	7.989.645
	42 СТОКИ И УСЛУГИ	19.077.059	0	0	0	320.000	0	320.000
	420 Платни и дневни расходи	77.065	0	0	0	0	0	0
	423 Материјали и сите инвентар	150.825	0	0	0	320.000	0	320.000
	424 Поправки и тековно одржување	16.266.488	0	0	0	0	0	0
	425 Договорни услуги	1.607.564	0	0	0	0	0	0
	426 Други тековни расходи	975.117	0	0	0	0	0	0
	46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ	7.658.953	0	0	0	0	0	0
	464 Разни трансфери	7.658.953	0	0	0	0	0	0
	48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	615.000	0	0	0	2.669.645	0	2.669.645
	480 Купување на опрема и машини	615.000	0	0	0	307.600	0	307.600
	481 Градежни објекти	0	0	0	0	1.513.045	0	1.513.045
	483 Купување на мебел	0	0	0	0	849.000	0	849.000
	49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИЦА	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000
	492 Отплата на главници кон домашни институции	0	5.000.000	0	0	0	0	5.000.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	БУЏЕТ			Расходи од самодобитни активности	Расходи од дотации	Расходи од кредити	Вкупни расходи
ИЗДАЧИ НА ОСНОВНИ ДЕЛАНИЦИ									
408 Реконструкција и изградба на детски градинки		4.080.000	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
464 Разни трансфери		0	0	0	0	0	5.000.000	0	5.000.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		4.080.000	0	0	0	0	0	0	0
482 Други градежни објекти		4.080.000	0	0	0	0	0	0	0
VAV ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ СОЦИЈАЛЕН ЦЕНТАР-АМБАСАДА НА Р. БУГАРИЈА		2.000.000	0	0	0	0	8.500.000	0	8.500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
426 Други тековни расходи		0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ		2.000.000	0	0	0	0	8.300.000	0	8.300.000
482 Други градежни објекти		2.000.000	0	0	0	0	7.700.000	0	7.700.000
483 Купување на мебел		0	0	0	0	0	600.000	0	600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Б У Ч Е Т					
		Предходен буџет	Буџет	Расходи од самоделкинан. активности	Расходи од дотации	Расходи од донации	Расходи од кредити
W0 ПРОТИВЛОЖАРНА ЗАШТИТА		21.186.000	11.900.000	0	9.402.000	0	0
W00 ПРОТИВЛОЖАРНА ЗАШТИТА		21.186.000	11.900.000	0	9.402.000	0	0
РАСХОДИ:							
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		19.172.016	9.886.016	0	9.402.000	0	19.288.016
401 Основни плати		13.493.127	7.013.356	0	6.552.000	0	13.565.356
402 Придворески за социјално осигурување		5.678.889	2.872.660	0	2.850.000	0	5.722.660
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2.013.984	2.013.984	0	0	0	2.013.984
421 Кошулчни услуги, греење, комуникација и транспорт		200.000	200.000	0	0	0	200.000
423 Материјали и ситен инвентар		1.213.984	1.213.984	0	0	0	1.213.984
424 Поправки и тековно одржување		600.000	600.000	0	0	0	600.000
W00 ПРОТИВЛОЖАРНА ЗАШТИТА		21.186.000	11.900.000	0	9.402.000	0	0
40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ		19.172.016	9.886.016	0	9.402.000	0	19.288.016
401 Основни плати		13.493.127	7.013.356	0	6.552.000	0	13.565.356
402 Придворески за социјално осигурување		5.678.889	2.872.660	0	2.850.000	0	5.722.660
42 СТОКИ И УСЛУГИ		2.013.984	2.013.984	0	0	0	2.013.984
421 Кошулчни услуги, греење, комуникација и транспорт		200.000	200.000	0	0	0	200.000
423 Материјали и ситен инвентар		1.213.984	1.213.984	0	0	0	1.213.984
424 Поправки и тековно одржување		600.000	600.000	0	0	0	600.000

ПОСЕБЕН ДЕЛ
Ниво на: СТАВКА

Категорија Ставка	О П И С	Предходен буџет	Б У Ч Е Т				Вкупни расходи
			Буџет	Расходи од самофинан. активности	Расходи од договори	Расходи од донации	
X1 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		0	500.000	0	0	0	500.000
ПРИХОДИ:							
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		0	500.000	0	0	0	500.000
РАСХОДИ:							
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	220.000	0	0	0	220.000
425 Договорни услуги		0	90.000	0	0	0	90.000
426 Други тековни расходи		0	130.000	0	0	0	130.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	280.000	0	0	0	280.000
463 Трансфери до неизградени организации		0	40.000	0	0	0	40.000
464 Разни трансфери		0	240.000	0	0	0	240.000
X10 РОДОВА ЕДНАКВОСТ		0	500.000	0	0	0	500.000
42 СТОКИ И УСЛУГИ		0	220.000	0	0	0	220.000
425 Договорни услуги		0	90.000	0	0	0	90.000
426 Други тековни расходи		0	130.000	0	0	0	130.000
46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ		0	280.000	0	0	0	280.000
463 Трансфери до неизградени организации		0	40.000	0	0	0	40.000
464 Разни трансфери		0	240.000	0	0	0	240.000

1.071.053.401	475.530.608	47.123.500	513.786.855	46.989.645	39.000.000	1.122.430.588
---------------	-------------	------------	-------------	------------	------------	---------------

Член 3

Буџетот на општина Струмица за 2019 година влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 01.01.2019 година.

Бр.09-10718/1 Совет на општина Струмица
28.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Одлуката за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10719/2 Општина Струмица
28.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

343.

Врз основа на член 36, став 1, точка 2 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 61/2004, 96/2004, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) и член 20 став 1 точка 4 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Одлука за извршување на Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Член 1

Буџетот на Општина Струмица за 2019 година (во понатамошниот текст Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од:
Основен буџет; Буџет на самофинансирачки активности; Буџет на донации; Буџет на дотации

Член 3

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално и економично.

Член 4

Расходите утврдени со буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да преземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до советот на општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи во сразмерен износ.

Член 5

Градоначалникот на општината ја следи реализацијата на планот на приходите и другите приливи на основниот буџет на општината.

Доколку во текот на извршувањето на Буџетот, Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот предлага на Советот на општината изменување и дополнување на Буџетот.

Член 6

Пренамената во рамките на одобрените буџети на буџетските корисници ја одобрува советот на општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетскиот корисник, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од советот на општината.

Одобрените средства со Буџетот на ниво на ставка во рамки на потпрограма и Буџет, не може да бидат намалени повеќе од 20% со Одлука за прераспределба во тековната фискална година, како и одобрените средства за плати и надоместоци во рамки на Буџетот не може да се зголемат со Одлука за прераспределба повеќе од 10%.”

Член 7

Буџетските корисници, во услови кога во буџетот на самофинансирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои

градоначалникот ги доставува до советот на општината на одобрување.

Член 8

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрениот средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетскиот корисник го извршува врз основа на финансискиот план по месеци.

Член 9

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во буџетот, односно, коефициентот за исплата на платата на градоначалникот изнесува 3,4 а основицата изнесува 26.755 денари, а вредноста на бодот за пресметување на платата на државните службеници се утврдува секоја година со Одлука за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници која ја донесува Советот на општината, а за другите вработени што немаат статус на административни службеници ќе се применува Законот за плати.

Член 10

Исплатата на плати на локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет ја контролира и одобрува Министерството за финансии. Буџетските корисници се задолжени пред исплатата на плати до општината да достават барање за одобрување на средства за плати кон кое ќе ги приложат обрасците ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулацијата за пресметани нето и бруто плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, и плата како и други податоци во пишана и електронска верзија (на ЦД, дискета и е-майл и друго) за односниот месец за кој се однесува исплатата (како и во досегашниот период).

По извршената контрола согласно планираните средства во буџетот на општината, градоначалникот на општината, оделните пресметки на локалните јавни установи ги доставува до ресорното министерство од кое се трансферира блок дотацијата.

Член 11

Државниот службеник во согласност со член 92 од Законот за административни службеници има право на додаток на платата за посебни услови за работа, и тоа за:

- ноќна работа;
- работка во смени;
- работка за време на неделен одмор;
- работка за време на празници утврдени со закон; и
- работка подолго од полното работно време.

Доколку државниот службеник ги врши наведените работи по предлог на непосредно

претпоставениот државен службеник, а по одобрение на градоначалникот, има право на додаток на плата за посебни услови за работа.

Член 12

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање изнесува 1.000,00 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член

Член 13

Надоместокот за регрес за годишен одмор ќе се реализира согласно член 9 од Законот за исплата на плати во РМ („Службен весник на Република Македонија“ број 70/94, 62/95, 33/97, 50/01, 26/02, 46/02, 37/05, 121/07, 161/08, 92/09, 97/10, 11/12, 145/12, 170/13, 139/14 и 147/15).

Член 14

Надоместокот за отпремнина за пензионирање на вработениот во општината и локалните јавни установи се исплаќа врз основа на член 9 од Законот за исплата на плати.

Јубилејни награди се исплаќаат во согласност со член 80 од Колективниот договор за државните, правосудните и органите на локалната самоуправа во РМ, каде е наведено дека за непрекината работа во ист орган, односно организација, на работникот му се исплатува јубилејна награда определена со акт на работодавецот, врз основа на месечна просечна плата остварена во стопанството на Републиката.

Член 15

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита и спасување и други случаи на вработениот во општината и локалната јавна установа му се исплатува помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од од 30.000,00 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа во случај на смрт на член од потесното семејство (брачен другар, деца родени во брак или воен брак, посиноците, посвоените деца и децата земени на издржување) доколку живеат во заедница, му припаѓа парична помош во висина од една последна исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен, но не повеќе од 15.000,00 денари по семејство.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходно оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на градоначалникот на општината.

Член 16

Користењето на средствата од буџетот на општината за вршење на функциите на буџетските корисници се набавуваат со фактури во кои посебно се искажуваат расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршењето на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во противвредност од 6.000 ден. каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 17

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува градоначалникот на општината.

Член 18

Буџетските корисници можат да вработуваат нови работници и да пополнуваат испразнети работни места само под услов, ако за тоа се обезбедени средства во буџетот на општината. За обезбедените средства градоначалникот на општината дава писмено известување за обезбедените средства, по претходно дадено позитивно мислење од Министерството за информатичко општество и администрација на актите за систематизација.

Во случај на нови вработувања, буџетските корисници од локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотации од општинскиот буџет се должни да достават известување за обезбедени финансиски средства и да приложат обазец М-1.

Согласност за нови вработувања во локалните јавни установи кои ќе се финансираат со блок дотација ќе се дава за:

-Вработувања за кои се обезбедени средства во буџетот на РМ, за што писмено известување ќе даде Министерството за финансии врз основа на барање од надлежното министерство.

- Вработување за кои се обезбедени средства во буџетот на општината за тековната фискална година, за што писмено известување

ќе даде градоначалникот на општината (член 51 од Законот за буџети).

Член 19

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на Товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на Товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно, на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на градоначалникот, освен во случаите каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 20

Буџетот на Општина Струмица се извршува од 01.01.2019 до 31.12.2019 година.

Член 21

Оваа Одлука влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 01 Јануари 2019 година.

Бр.09-10719/1 Совет на општина Струмица
28.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марjan Даскаловски с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основно образование за 2019 година

Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за основно образование за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10747/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

Член 2**344.**

Врз основа на член 162 став 3 од Законот за основното образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Одлука
за утврдување на критериуми за распределба
на блок - дотацијата за основно образование
за 2019 година**

Член 1

Со овие критериуми се уредува распределбата на блок дотацијата за основно образование за 2019 година.

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на образовно – воспитниот процес во училиштата за основно образование во општина Струмица на која и се пренесени основачките права на основните училишта согласно Законот за основното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и која ги исполнила условите во согласност со членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18), за календарската 2019 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици во училиштето;
- Број на ученици во предметна настава;
- Број на ученици со посебни потреби;
- Број на подрачни училишта;
- Површина на училишниот објект

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за основните училишта се врши според следната формула:

- $BDOo=O + Pu \times C;$
- $Pu=Uy+(Uy \times Kpu + Upn \times Kpn + Upp + Pu \times Kpu + Pu \times Kpu);$
- $BDOo$ – Блок дотација за основно образование на општината;
- O – Основна сума по училиште;
- Pu – Пондерирани ученици;
- C – стандард по ученик (износ);
- Uy – Број на ученици во училиштето;
- Pu – површина на училиштето;
- Kpu – Коефициент за површината на училиштето (0.5);
- Upn – Ученици во предметна настава;
- Kpn – Коефициент за предметна настава (0.8);
- Upp – Број на ученици со посебни потреби во училиштето;
- Kpp – Коефициент за ученици со посебни потреби (1);
- Pu – Број на подрачни училишта;
- Kpu – Коефициент за подрачни училишта (1).

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финансирање на пренесените надлежности во основното образование.

Член 5

Распределените средства од блок дотацијата по основните училишта се насочуваат преку општина Струмица месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр.08-10747/1 Совет на општина Струмица

31.12.2018 год. Претседател,

Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Одлуката за утврдување на
критериуми за распределба на блок
дотацијата за средно образование за 2019
година**

Се објавува Одлуката за утврдување на критериуми за распределба на блок дотацијата за средно образование за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10748/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

345.

Врз основа на член 101 став 3 од Законот за средното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина

- БДСо = О + ПУо x С;
- ПУо = Уу + Ус x Кс + Ссу x Кс;
- БДСо - Блок дотација за средно образование на општината;
- О - Основна сума по училиште;
- ПУо – Пондерирани ученици во општината;
- С – Стандард по ученик (износ);
- Уу – Број на ученици во училиштето;
- Ус – Број на ученици во стручното образование;
- Кс – Коефициент за стручно образование (0.1);
- Ссу – Старост и состојба на училиштето;
- Кс – Коефициент за староста и состојбата на училиштето (0.5).

Член 4

Средствата определени од блок дотацијата за секое училиште се користат за финансирање на пренесените надлежности во средното образование.

Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Одлука
за утврдување на критериуми за
распределба на блок дотацијата за
средно образование за 2019 година**

Член 1

Со овие Критериуми се уредува распределбата на блок дотацијата за средно образование за 2019 година.

Член 2

Распределбата на средствата од блок дотацијата за реализација на наставно - воспитниот процес во училиштата за средно образование во општина Струмица како пренесена надлежност на локалната самоуправа и исполнетите услови согласно членот 46 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11, 192/15 и 209/18) за календарската 2019 година, се врши по следните критериуми:

- Основна сума по училиште;
- Број на ученици во училиштето;
- Број на ученици во стручно образование;
- и
- Старост на училишниот објект.

Член 3

Распределбата на средствата од блок дотацијата за средно образование се врши според следната формула:

Член 5

Распределените средства од блок дотацијата од Буџетот на Република Македонија по средните училишта се насочуваат преку Општина Струмица месечно или по динамика договорена меѓу Министерството за финансии и Министерството за образование и наука.

Член 6

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.

Бр.08-10748/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година

Се објавува Одлуката за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10720/2 Општина Струмица
28.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

346.

Врз основа на член 88 став 2 од Законот за административни службеници („Службен весник на РМ“ бр. 27/14, 199/14, 48/15, 154/15, 5/16, 142/16 и 11/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Одлука
за утврдување на вредноста на бодот за платите на државните службеници за 2019 година

Член 1

Вредноста на бодот за утврдување на платите на државните службеници за 2019 година, изнесува 76,80 денари.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“, а ќе се применува за исплатата на платите во 2019 година.

Бр.09-10720/1 Совет на општина Струмица
28.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за утврдување на благајнички максимум за 2019 година

Се објавува Одлуката за утврдување на благајнички максимум за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10749/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

347.

Врз основа на член 20 од Законот за платниот промет („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/07, 22/08, 159/08, 133/09, 145/10, 35/11, 11/12, 59/12, 166/12, 170/13, 153/15, 199/15 и 193/17) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Одлука
за утврдување на благајнички максимум за 2019 година

Член 1

Се утврдува благајничкиот максимум за 2019 година во износ од 60.000,00 денари .

Член 2

Готовите пари во благајната, примени по сите основи се уплатуваат на сметката кај носителот на платен промет истиот ден, а најдоцна наредниот работен ден.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10749/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Одлуката за резервирање средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10750/2
31.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

-
- За Подземен канал за Пречистителна станица КО Дабильја и КО Градско Балдовци;
 - Во Урбан Блок 19 КО Струмица (Побиен камен);
 - Во Урбан Блок 25, 26 КО Струмица (Чамл'к);
 - Во Урбан Блок 40, 41 КО Струмица (Грозд);
 - Во Урбан Блок 36, 37 КО Струмица (Поранешна Касарна);
 - Во Урбан Блок 3, 5 КО Струмица (Зона север);
 - Во Урбан Блок 14 КО Струмица и
 - за реализација на други поединечни улици и тротоари

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10750/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

348.

Врз основа на член 26 став 1 точка 6 од Законот за експропријација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 95/12, 131/12, 24/13, 27/14, 104/15, 192/15, 23/16 и 178/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18) Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Одлука
за резервирање средства за
експропријација во Буџетот на општина
Струмица за 2019 година

Член 1

Со оваа Одлука се резервираат средства за експропријација во Буџетот на општина Струмица за 2019 година, согласно Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, во износ од 7.920.000.00 денари.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа Одлука се наменети за решавање на имотно – правни односи – Експропријација и тоа:

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување на приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“

Се објавува Одлуката за утврдување на приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10751/2
31.12.2018 го
С т р у м и ц а

349

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Одлука за утврдување на приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“

Член 1

Се утврдува приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“.

Член 2

Со утврдениот приоритет на Проект „Помалку отпад за поквалитетен живот“ во вкупен износ од 19.256.057 денари, ќе се аплицира на Јавниот повик за приирање на предлог проекти за развој на планските региони за 2019 година, согласно Законот за рамномерен регионален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/07, 187/13, 43/14, 215/15 и 64/18) за

Член 3

Општина Струмица, како партнер во проектот ќе учествува со сопствени средства во износ од 1.882.445.00 денари, кои се предвидени во Буџетот на општина Струмица за 2019 година.

Член 4

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-10751/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за доделување
парична помош на Меланија Иљачева од
Струмица

Се објавува Одлуката за доделување парична помош на Меланија Иљачева од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10752/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

350.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Одлука
за доделување парична помош на Меланија
Иљачева од Струмица**

Член 1

На Меланија Иљачева од Струмица, и се доделува парична помош во нето износ од 60.000,00 денари, како помош за лекување во Истанбул, Турција, со цел да се обезбедат точни податоци за евалуација на болеста-Идиопатска епилепсија.

Член 2

Доделените финансиски средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2018 година и да се трансферираат на доставената трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10752/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности

Се објавува Одлуката за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10753/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

351.

Врз основа на член 5 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05), член 14 став 1 од Уредбата за Методологијата за изработка на процената на загрозеност на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен

весник на Република Македонија“ бр. 13/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Одлука
за ажурирање на „Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности“ за 2019 година

Член 1
Да се ажурира Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности.

Член 2
Регионалниот центар за управување со кризи Струмица да ги координира активностите за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности

Член 3
Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10753/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на Општина Струмица

Се објавува Одлуката за измена на Одлуката за авто-такси превоз на патниците на подрачјето на Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10754/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

352.

Врз основа на член 53 и 54 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16, 71/16, 64/18, 140/18 и 163/18) и член 20 став 1 точка 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Одлука
за измена на Одлуката за авто-такси превоз
на патниците на подрачјето на општина
Струмица**

Член 1

Во Одлуката за авто-такси превоз на патници на подрачјето на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 21/10, 12/12, 28/12, 21/13, 14/14, 16/14, 15/15 и 1/17), во член 52 зборовите: „ќе се применува од 01.01.2019 година“ се заменуваат со зборовите: „ќе се применува од 01.01.2020 година“.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10754/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за усвојување на мерки и активности за имплементација на Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Струмица

Се објавува Одлуката за усвојување на мерки и активности за имплементација на Акциониот план за подобрување на

квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10755/2
31.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

353.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Одлука
за усвојување на мерки и активности за
имплементација на Акциониот план за
подобрување на квалитетот на
амбиентниот воздух во Општина Струмица**

Член 1

Се усвојуваат мерките и активностите за имплементација на Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Струмица.

Член 2

Составен дел на оваа Одлука се мерките и активностите за имплементација на Акциониот план за подобрување на квалитетот на амбиентниот воздух во Општина Струмица.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10755/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 8018/1, 7152/1 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 8018/1, 7152/1 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10771/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

354.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 8018/1, 7152/1 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, магазин, кој се наоѓа на КП бр. 8018/1, 7152/1 КО Струмица во сопственост на Весна Кантарциева.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 8018/1, 7152/1 КО Струмица, се наоѓа во градежна парцела со намена-заштитно зеленило и дел навлегува во речно корито, на земјиште со право на сопственост на Р. М.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10771/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6488 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6488 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10772/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

355.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 6488 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, магазин, кој се наоѓа на КП бр. 6488 КО Струмица во сопственост на Коста Карапанов.

Според ГУП на град Струмица, објектот на КП бр. 6488 КО Струмица, се наоѓа во градежна парцела со намена-заштитно зеленило на зона за стопанство, на земјиште со право на сопственост на Коста Карапанов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10772/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 1085 КО Муртино

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 1085 КО Муртино, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр. 09-10773/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

356.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Одлука
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП 1085 КО Муртино

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 1085 КО Муртино во сопственост на Зоран Митеv.

Според УПС за с. Муртино, објектот на КП бр. 1085 КО Муртино, се наоѓа во градежна парцела со намена- стопанство, на земјиште со право на сопственост на Р.М.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10773/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 519 КО Просениково

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 519 КО Просениково, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр. 09-10774/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

357.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 519 КО Просениково

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 519 КО Просениково, во сопственост на лицето Атанаско Мијалов.

Објектот на КП бр. 519 КО Просениково, според УПС за с. Просениково, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Атанаско Мијалов и Колю Костов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-10774/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр. 09-10775/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

358.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7899 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, станбена куќа, кој се наоѓа на КП бр. 7899 КО Струмица, во сопственост на лицето Митко Петров.

Објектот на КП бр. 7899 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Р.М.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10775/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 481 КО Габрово

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 481 КО Габрово, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр. 09-10776/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

359.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Одлука
за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 481 КО Габрово

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, стовариште, кој се наоѓа на КП бр. 481 КО Габрово, во сопственост на лицето Дончо Василев.

Објектот на КП бр. 481 КО Габрово, според урбанистичко планска документација за с. Габрово, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Дончо Василев.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10776/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на Општина Струмица донесе:

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1089 КО Дабиља

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 1089 КО Дабиља, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр. 09-10777/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

[View Details](#)

360.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15, 31/16 и 190/17), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Одлука

**за утврдување потреба од донесување на
урбанистичко планска документација за
проширување на плански опфат за КП бр.
1089 КО Дабиль-а**

89 КО Дашића

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за проширување на плански опфат за бесправниот објект, магазин, кој се наоѓа на КП бр. 1089 КО Дабильја, во сопственост на лицето Драган Петров.

Објектот на КП бр.1089 КО Дабиља, според урбанистички план за с. Дабиља. се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на лицето Драги Петров.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден, од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица.

Бр.08-10777/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10757/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

.....

361.

Врз основа на член 13 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 42/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Решение

**за разрешување и именување на членови
во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков
Мучето“ Струмица**

1. Од должноста членови во Управниот одбор на ЛУБ "Благој Јанков Мучето" Струмица, се разрешуваат: Иван

Котев, Ана Витанова Рингачева, Марија Брнdevска, Нада Витанова и Наташа - Василевска Трајчевска.

2. За членови во Управниот одбор на ЛУБ „Благој Јанков Мучето“ Струмица, се именуваат:

- Саветка Ристоманова; и
- Денис Мустафов од редот на вработените во библиотеката;
- Елена Панова;
- Душко Ангелов; и
- Марија Брнdevска, претставници од Општина Струмица.

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10757/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

Се објавува Решението за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, донесено на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10758/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

362.

Врз основа на член 37 од Законот за културата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/98, 49/03, 82/05, 24/07, 116/10, 47/11, 51/11, 136/12, 23/13, 187/13, 44/14, 61/15, 154/15, 39/16 и 11/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на

општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Решение
за разрешување и именување на членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица

1. Од должноста членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, поради истек на мандат, се разрешуваат: Софија Калајчиева и Гоце Здравков.

2. За членови во Управниот одбор на Домот за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица, се именуваат:

- Светлана Мазгаловска - Вучетиќ; и
- Татјана Врешкова од редот на вработените;
- Петар Витанов од редот на родителите од децата зачленети во домот;
- Софија Калајчиева; и
- Весна Митева - претставници од Општина Струмица

3. Ова Решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10758/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица, Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година

Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица во областа на локалниот економски развој и туризмот во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10727/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

363.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**П р о г р а м а
за активностите на општина Струмица во
областа на локалниот економски развој и
туризмот во 2019 година**

1. Вовед

Програмата за активностите во областа на Локалниот економски развој претставува организирана дејност, со која се утврдуваат и реализираат заеднички проекти за создавање услови за одржлив локален економски развој.

3. Проектни активности –

- распоредување на буџетските средства

Г1: Подршка на ЛЕР 11.436.752 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	Изработка на детална база на стопански објекти
2	Изработка на ВЕБ платформа на сите стопански капацитети и нивни производи по дејности
3	Реализација на приоритетни проекти од Стратегијата за енергетска ефикасност за 2019
4	Административна помош на земјоделците за искористување на ИПАРД програмата
5	Изработка на пет годишна Стратегија за унапредување на земјоделското производство 2019-2024
6	Ажурирање на ЛАПВ
7	Општинско учество за подршка на проекти по јавниот повик во рамките на програмата РЕЛОАД
8	Финансиска подршка на локална стратегија за превенција и заштита од ХИВ-сида
9	Програма за развој на социјално претприемништво
10	Трансфер до центар за подршка на НВО – Јавен повик
11	Печатење на промотивни материјали на општината
12	Членарина ЗЕЛС
13	Трансфер по закон за рамномерен развој
14	Посети на саеми
15	Локален економски социјален совет
16	Форумски процес за буџет 2019
17	Други трансфери

Програмата е конципирана за активности кои се определуваат и реализираат со непосредно учество на граѓаните во процесот на одлучување, како и во соработка со месните и урбаните заедници, бизнис заедницата, невладините организации и други асоцијации. Целта е создавање услови за одржлив локален развој и подобрување квалитетот на живот на граѓаните на подрачјето на Општина

2. Развојни приоритети и цели

Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на Локалниот економски развој (ЛЕР) во текот на 2019 година ќе биде насочена кон поддршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот.

Основна цел на Програмата за ЛЕР е реализација на зацртаните развојни процеси согласно постојните стратешки документи.

18	Фонд за поддршка на Старт ап бизниси за млади
19	Младински бизнис форум
20	Организирање на интернационален младински центар
21	Младински совет и формирање на совети на млади во рурални средини
22	Општинска партцијализација на Бизнис и иновативен центар-БИЦ
23	Обука на млади
24	Фонд за поддршка на млади специјализанти

4. Финансирање

Предвидените проектни активности во рамки на оваа Програма во вкупна вредност од 11.436.752,00 денари, ќе бидат финансиирани од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2019 година – Програма Г1.

5. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица, го следи реализацијето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

6. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10727/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансиирани од фондовите на Европската
Унија за 2019 година

Се објавува Програмата за
активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти

финансиирани од фондовите на Европската Унија за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10728/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

364.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Програма
за активностите на општина Струмица
поврзани со спроведување на проекти
финансиирани од фондовите на
Европската Унија за 2019 година**

1. Вовед

Програмата за спроведување на проекти финансиирани од фондовите на Европската Унија за 2019 година, изработена од страна на Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови при општина Струмица, има за цел подготовкa, управување и мониторинг на проекти финансиирани од фондовите на Европската Унија и други меѓународни донатори од страна на Општина Струмица, општински институции и јавни претпријатија.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Да се зајакнат капацитетите на општинската администрација и други заинтересирани страни на територијата на Општина Струмица за апсорбирање на фондовите на ЕУ (претпристапни фондови, централизирани програми, итн.) и други меѓународни донатори;
- Да придонесе за зголемување на вкупната вредност и бројот на проекти во Општина Струмица што се одобрени за финансирање од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;
- Да овозможи платформа за градење на партнерства и размена на искуства и добри практики помеѓу сите заинтересирани страни во Општина Струмица, кои работат на подготвка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;
- Да се врши координација помеѓу сите заинтересирани страни во општина Струмица во врска со проектите што се подготвуваат за финансирање од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори, како и да се обезбеди нивно усогласување со стратегиите за развој на општина Струмица.

3. Работни процеси

Програмата на општина Струмица за спроведување на проекти финансиирани од фондовите на Европската Унија за 2019 година се состои од следните работни процеси:

- Процес на следење и информирање на заинтересираните страни за јавни повици за финансирање на проекти и други мерки за јакнење на капацитети;
- Процес на подготвка, управување и мониторинг на проекти финансиирани од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори;
- Процес на вмрежување на сите чинители во Општина Струмица кои работат на подготвка и спроведување на проекти што се финансираат од фондовите на ЕУ и други меѓународни донатори; и
- Процес на подготвка и управување на проекти на јавни општински

претпријатија и други општински институции.

4. Активности

Вкупната вредност на Програмата за спроведување на проекти финансиирани од фондовите на Европската Унија - МБ изнесува 21.500.000 денари.

Активностите на општина Струмица поврзани со спроведување на проекти финансиирани од фондовите на Европската Унија за 2019 година се поделени во две групи:

A. Проекти за прекугранична соработка управувани од општина Струмица; и

B. Проекти за прекугранична соработка управувани од општински институции и јавни претпријатија

A. Проекти за прекугранична соработка управувани од општина Струмица:

- **A1. Проект за прекугранична соработка: „Бизнис Мрежа С-К-К**

Проектот „Бизнис Мрежа С-К-К“ е реализиран во периодот помеѓу 27.07.2016 година и 26.10.2017 година (15 месеци) во рамките на ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција 2007 - 2013. Од истиот реализирани се сите активности и верифицирани се сите трошоци од страна на донаторот. Во 2019 година од страна на Министерството за локална самоуправа на Република Македонија ќе бидат рефундирани 15 % од вкупно настаните трошоци за овој проект.

- **A2. Проект за прекугранична соработка од областа на туризмот: „Промоција на туризмот и културата“ - ToCulter**

Проектот „Промоција на туризмот и културата“ - ToCulter се реализира во периодот помеѓу 2018 и 2019 година (18 месеци) во рамките на Интеррег - ИПА Програмата за прекугранична соработка меѓу Република Македонија и Република Грција 2014 - 2020. Општата цел на овој проект е да се промовира туризмот во

прекуградничниот регион преку подобрување на квалитетот на туристичките услуги и производи, како и да се зголеми бројот на туристи и посетители.

Активности:

- Создавање на Туристички Бренд на Струмица;
- Промоција на туристичка дестинација Струмица;
- Набавка и поставување на Туристички информативен центар на Градскиот плоштад во Струмица;
- Јакнење на капацитетите на туристичките работници и студиски посети;
- Промоција на Струмица на туристички саеми во странство; и
- Развој на стратегија за туристичка дестинација Струмица.

- **A3. Проект за прекуграднична соработка со Кустендил и Петрич Бугарија**

Овие проекти се поднесени за финансирање до Интеррег-ИПА Програмата за прекуграднична соработка меѓу Р. Македонија и Р. Бугарија 2014-2020 во рамките на вториот повик за поднесување на проектни предлози. Во согласност со општите критериуми на повикот и Програмата, Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови при општина Струмица подготви и изработи два (2) проектни предлога со кои општина Струмица аплицираше за добивање на неповратни финансиски средства во рамките на гореспоменатата Програма, односно:

- Проектен предлог 1: „Зачувување на духовните светилишта - одржлив туристички потенцијал во Струмица и Кустендил”, во рамките на Приоритетна оска 2 - Туризам, Специфична цел 2.1 - Подобрување на туристичкиот потенцијал на регионот преку иницијативи за соработка за подобро зачувување и одржливо искористување на природното и културното наследство;
- Проектен предлог 2: „Заштита на локалното население од општините Петрич и Струмица од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот”, во рамките на Приоритетна оска 1 - Заштита на животната средина, Специфична цел 1.2 - Заштита и спречување на последиците од природни катастрофи и катастрофи предизвикани од човекот со прекуграднична димензија и влијание.

Б. Проекти за прекуграднична соработка управувани од општински институции и јавни претпријатија

- **Б1. Проект за прекуграднична соработка: „Еко-градинки за одржлива иднина“**

Проектот „Еко-градинки за одржлива иднина“ се реализираше во периодот помеѓу 18.10.2016 година и 17.06.2018 година (20 месеци) од страна на ЈОУДГ „Детска Радост“ - Струмица и детската градинка „Први Јуни“ од Кустендил, Р. Бугарија, во рамките на првиот повик за доставување на проектни предлози од Интеррег-ИПА Програмата за прекуграднична соработка меѓу Република Македонија и Република Бугарија 2014 - 2020. Општина Струмица ги обезбеди средствата за времено финансирање на активностите од проектот до нивната верификација од страна на донаторот. Во 2019 година од страна на Министерството за локална самоуправа на Република Македонија и Министерството за регионален развој на Република Бугарија ќе бидат рефундирани средствата направени за реализација на овој проект.

5.Финансирање

Предвидените проектни активности во рамките на оваа Програма, со вкупна вредност од 21.500.000 денари, ќе бидат финансиирани, преку донацији од фондовите на Европската Унија. Истите се 100% грантови од страна на програмите за Прекуграднична соработка.

Сепак, поради комплексноста на финансирањето на проектите финансиирани од фондовите на Европската Унија, потребни се средства од основниот буџет на општина Струмица за времено финансирање на проектите од ИПА компонентата и кредити од Македонска банка за поддршка на развојот, наменет за финансирање на општините во Р. Македонија при спроведување на европски проекти. Во основниот буџет за 2019 година се предвидува ставка отплата на кредити на износ од 5.880.320 денари.

Имено, поради специфичноста на финансирањето на проектите финансиирани од странски донатори, се јавува временската разлика помеѓу настанувањето и плаќањето на трошоците, до моментот на рефундирање на средствата од страна на фондовите од Европската Унија и националното ко-финансирање. Оваа временска разлика ќе биде надмината со користење на средства од кредитната

линија на Македонска банка за поддршка на развојот, наменети за проекти од ИПА компонентата.

6.Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализацијето на предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со остварувањето на нејзините цели.

7.Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10728/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за
активностите на општина Струмица во
областа на меѓународна соработка за 2019
година

Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10729/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

365.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма за активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка за 2019 година

1. Вовед

Програмата за активностите во областа на меѓународната соработка претставува организирана дејност, со која се изготвуваат договори за зратимување и меморандуми за разбирање и соработка со релевантни општини, градови, институции и организации од други земји, подготовка на информации за билатерална соработка во областа на управувањето со проектни циклуси, како и подготовка и организирање на официјални посети на странски делегации.

Потребата за програма за меѓународна соработка се базира врз основа на континуирано истражување и анализа на комуникација со јавноста, иницирање и продлабочување на капацитетите за промоција на општината на домашен и меѓународен план и зголемување на степенот на задоволство на корисниците на услугите и подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на подрачјето на општина Струмица.

2. Цели

Основни цели на Програмата за меѓународна соработка се:

- Учество на настани заради идентификување на можни партнерски организации и институции
- Остварување на соработка со други општини од странство
- Градење на партнерство со домашни и меѓународни институции и организации заради спроведување на проекти
- Иницирање на процесите на зратимување на општина Струмица со други општини од странство
- Институционална поддршка на бизнис секторот
- Јакнење на капацитетите на бизнис секторот
- Вмрежување и соработка помеѓу бизнис секторот
- Институционална поддршка и промоција на туризмот во општина Струмица
- Јакнење на капацитетите, вмрежување и соработка на туристичките работници и останати релевантни чинители.

3. Работни процеси

Општина Струмица преку Одделението за Меѓународна соработка и Европски фондови, согласно своите надлежности и задолженија, а во насока на подобрување на меѓународната соработка, ја изготви Програмата која произлегува од следните процеси:

- Процес на истражување, иницирање и продлабочување на меѓународната соработка на општина Струмица
- Процес на вмрежување, соработка и поддршка на бизнис секторот.

4. Активности

Активностите на општина Струмица во областа на меѓународна соработка ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма. Истите ќе се реализираат преку три групи на активности и тоа:

- Промоција на општина Струмица во странство и воспоставување на партнеријски односи со организации и институции од странство преку: учество на претставници од општина Струмица на форуми, презентации, семинари, саеми и други меѓународни настани.
- Продлабочување на билатералните односи со збратимените градови и други општини со кои општина Струмица има воспоставено посебна соработка преку: организирање на официјални средби и посети на делегации од општина Струмица за реализација на активности помеѓу збратимените градови.
- Вмрежување и промоција на извозно-ориентирани претпријатија од општина Струмица преку: поддршка на промотивни активности на Канцеларијата за поддршка на деловните субјекти која работи во рамки на Одделението за меѓународна соработка и европски фондови при општина Струмица.

5. Финансирање

Активностите на општина Струмица од областа на меѓународната соработка, утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2019 година - Програма - Г2 - меѓународна соработка.

6. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализацијето на

предвидените активности во рамките на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози во врска со оставрувањето на нејзините цели.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10729/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на
Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10730/2 Општина Струмица
31.12.2018/ год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

366.

Врз основа на член 95 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16) и член 20 став 1 точка 8 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П р о г р а м а
за уредување на градежното земјиште на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година

Вовед

Оваа Програма претставува континуитет на преземените активности за уредувањето на градежното земјиште од претходните години и се базира на

досегашното искуство во спроведувањето на урбанистичките планови и потребите за планско уредување на градот и населените места во Општината. Според тоа, реализацијата на урбанистичките планови исклучиво ќе се одвива согласно оваа Програма.

Со Програмата особено се утврдуваат:

- I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2019 година;
- II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации;
- IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура;
- V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони;
- VI. Трошоци за уредување на градежното земјиште по области и објекти;
- VII. Надоместок за експропријација на градежното земјиште; и
- VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

Покрај тоа што со оваа Програма се дефинирани обврските за уредување на градежното земјиште, истата е отворена за измени и дополнувања и во неа можат да бидат вградени и евентуални други задачи доколку има потреба и се создадат услови и финансиски средства за нивна ургентна реализација во текот на 2019 година.

Програмата е релативно обемна и сеопфатна со цел да се овозможи задоволувањето на потребите на градежната оператива, граѓаните и другите субјекти за изградба на деловни и стопански објекти, станбени згради и друго што од своја страна треба да го спречи незаконитото градење кое перманентно претставува проблем на градот.

I. Подрачја со поблиско определување на земјиштето кое ќе се уредува во 2019 година

Како градежно земјиште се смета изграденото и неизграденото земјиште на подрачјето на Општина Струмица со населбите, како и подрачјето за станбена и друга изградба одредени со Генералниот и деталните урбанистички планови и

измените и дополнувањата за град Струмица, како и населените места за кои има УДНМ, односно Урбанистички план за село или ГУП.

Уредувањето на градежното земјиште надвор од градежниот опфат на градот Струмица или населените места ќе се врши со донесување одлука на Советот на општината и согласност од надлежното Министерство, врз основа на изработен урбанистички план - вон населено место.

Програмата ќе биде отворена и во неа ќе бидат вградени и други локации за кои ќе има потреба од нивна ургентна реализација. Пресметувањето на надоместокот за уредување ќе се врши спрема стварните трошоци.

II. Обем на работа за подготвување и расчистување на градежното земјиште

Овде се опфатени сите активности поврзани со расчистување на предвидените локалитети во смисла на регулирање на имотно правните односи, (во колку се работи за приватно земјиште), расчистување на постојните инсталации и други пречки кои ќе се јават при отпочнувањето на уредувањето на градежното земјиште.

III. Обем на уредување и степен на опремување на земјиштето со комунални објекти и инсталации

- Подготвителни работи

Обемот на уредување на градежното земјиште, како и степенот на опремување ќе опфаќа:

- Прибавување изводи од урбанистичките планови;
- Геодетско снимање и изработка на ажурирани геодетски подлоги;
- Изготвување елаборати за расчистување на имотно - правни односи;
- Расчистување на имотно - правни односи;
- Рушење на објекти;
- Изработка на урбанистички планови;
- Изработка на инвестиционо-техничка документација (проекти).
- Опремување на градежното земјиште со инфраструктурни објекти:
- Изградба на улици и тротоари;
- Изградба на улична водоводна мрежа во град Струмица и населените места, како и

- системи за водоснабдување во руралните подрачја;
- Изградба на улична фекална и атмосферска канализациона мрежа во град Струмица и населените места, како и системи за одведување и прочистување на отпадни води во рурални подрачја;
 - Урбана опрема;
 - Одведување и прочистување на отпадни води;
 - Јавна чистота;
 - Озеленување на јавни површини, одржување и користење на паркови и зеленило;
 - Изградба и одржување на јавно осветлување;
 - Одржување на спомен-обележја.

Со оваа Програма не се предвидува приклучување на електрична мрежа на објектите предвидени со урбанистичкиот план, приклучување со ГПТТ мрежа и трошоците за хидротехнички услови за приклучоци, што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја извршуваат претпријатија што управуваат со истите.

Степенот на уредување ќе се реализира согласно со динамиката на прибирање на средствата (сите средства прибрани за уредување на урбаниот блок во тековната година ќе бидат вложени за уредување), а додека целосното уредување ќе се реализира со прибирање на вкупните средства предвидени за комплетно уредување на урбаниот блок.

IV. Извори на средства за финансирање на активностите околу уредувањето на градежното земјиште и изградбата на комунална инфраструктура

Уредувањето и опремувањето на градежното земјиште ќе се врши од средствата кои се прибираат како надоместок за уредување на градежното земјиште, утврден со оваа Програма.

V. Висина на надоместокот за уредување на градежното земјиште по населби и зони

1. Во текот на 2019 година надоместок за уредување на градежното земјиште во град Струмица ќе се наплатува согласно „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ („Сл. весник на РМ“ бр. 193/16 и 72/18) и оваа Програма, за следните видови објекти:

1.1. За станбени куќи $1.700,00 \text{ ден}/\text{м}^2$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

1.2. За станбени куќи, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: „Ката Поцкова“, „Климент Охридски“ и „Ѓорѓи Василев“, надоместокот изнесува $1.870,00 \text{ ден}/\text{м}^2$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост“ и оваа Програма.

1.3. За станбени згради надоместокот за уредување на градежното земјиште се наплаќа во зависност од зоните во кои се гради објектот, а кои се определени како зони на крајот од оваа Програма.

Надоместокот ќе се пресметува за нето површина на подовите во сите простории на објектот спрема намената на користење и истиот ќе изнесува:

Во Прва зона	$4.500,00 \text{ ден}/\text{м}^2$
Во Втора зона	$4.000,00 \text{ ден}/\text{м}^2$
Во Трета зона	$3.500,00 \text{ ден}/\text{м}^2$

За деловни простории во колективни станбени згради, надоместокот ќе изнесува:

Во Прва зона	$7.800,00 \text{ ден}/\text{м}^2$
Во Втора зона	$5.800,00 \text{ ден}/\text{м}^2$
Во Трета зона	$3.800,00 \text{ ден}/\text{м}^2$

1.4. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00 \text{ ден}/\text{м}^2$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со „Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со

објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м^2 разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

1.5. За деловни и јавни објекти во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: "Ката Поцкова", "Климент Охридски" и "Ѓорѓи Василев", надоместокот изнесува $4.180,00 \text{ ден}/\text{м}^2$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.6. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 КВ

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00 \text{ ден}/\text{м}^2$ помножен со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.7. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $15.200,00 \times 0,05 = 760,00 \text{ ден}/\text{м}^2$

согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.8. За други објекти, во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: "Ката Поцкова", "Климент Охридски" и "Ѓорѓи Василев".

За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 КВ ,

Во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: "Ката Поцкова", "Климент Охридски" и "Ѓорѓи Василев", надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $4180 \text{ ден}/\text{м}^2$ помножен со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.9. За катни гаражи во VIII урбана заедница, на просторот ограничен со улиците: "Ката Поцкова", "Климент Охридски" и "Ѓорѓи Василев" надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $16.720,00 \times 0,05 = 836,00 \text{ ден}/\text{м}^2$ согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.10. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $21.906,00 \times 30\% = 6.571,80 \times 0,05=328,6 \text{ ден}/\text{м}^2$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација,

помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.11. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 3.800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.12. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува 76.000,00 ₧ 0,05 = 3.800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

1.13. За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари, висината на трошоците за уредување на градежното земјиште изнесува 3.800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма."

2. Во текот на 2019 година надоместокот за уредување на градежното

земјиште во Повеќенаменската индустриска зона во КО Сачево и КО Градско Балдовци ќе изнесува 21.906,00 ₧ 30% = 6.571,80 ₧ 0,05=328,6 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

3. Во текот на 2019 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во Зона Север, ГУП на Струмица на излезот кон с. Дobreјци, ДУП 3 и 5 ќе изнесува 21.906,00 ₧ 30% = 6.571,80 ₧ 0,05=328,6 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма. Изградените објекти заклучно со 01.01.2012 кои беа ослободени од плаќање на надоместокот за уредување на градежно земјиште, а имаа обврска сами да изградат целосна инфраструктура, за изградба само на водоводна мрежа и фекална канализација ќе им се пресметува надоместокот за уредување на градежно земјиште од 70% од надоместокот за уредување на градежно земјиште за ДУП 3 и 5.

Овие цени се однесуваат само на класа на намени Г- производство, сервиси, стоваришта.

4. Во текот на 2019 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Вельуса, Водоча, Градско Балдовци, Дабилье, Дobreјци, Просениково, Банско, Муртино, Сачево, Кукиш и Баница кои имаат Општ акт, УДНМ или ГУП ќе се наплатува за следните видови објекти:

4.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 800,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација,

помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

4.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

4.3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- Гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници над 35 кВ,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 1900,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

4.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 7.600,00 ₧ 0,05 = 380,00

ден/м² согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

4.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 21.906,00 ₧ 30% = 6.571,80 ₧ 0,05=328,6 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

4.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

4.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува 38.000,00 ₧ 0,05 = 1.900,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со

објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на

трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма."

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации:

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосф. канализација	Вкупен износ за наплата (станбени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервиси) ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и приграднички објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. И хотелски комплекси, мотел ...) - Ден	
Прва група 800/1900 ден	40%	15%	15%	20%	10%								
Вељуса	+	/	/	/	/	320	760	760	152	131	760	760	
Водоча	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Гр. Балдовци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Дабилја	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Добрејци	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Просенниково	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Банско	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Муртино	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	296	1710	1710	
Сачево	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	
Куклиш	+	+	+	+	/	720	1710	1710	342	296	1710	1710	
Баница	+	+	+	/	/	560	1330	1330	266	230	1330	1330	

5. Во текот на 2019 година надоместокот за уредување на градежното земјиште во населените места: Попчево, Рич, Дорломбос, Костурино, Мемешли, Орманли, Белотино, Рaborци, Габрово, Свидовица и Триводи кои имаат УДНМ или Општ акт ќе се наплатува за следните видови објекти:

5.1. За станбени објекти надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе изнесува 400,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

5.2. За деловни и јавни објекти, надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со

објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

За пренамена на станбен простор во деловен простор, се наплаќа за 1 м² разликата од станбен во деловен простор, нето развиена површина.

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е земено како приход обезбедување на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трафостаница, изведба на ПТТ мрежа, како и приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие трошоци паѓаат на товар на инвеститорите кои ги градат инвестиционите објекти.

5. 3. За други објекти:

- Спортски покриени објекти
- Спортски откриени објекти
- гасни станици и базни станици
- Отворени пазаришта
- Базени
- Трафостаници на 35 Kv

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува 950,00 ден/м² помножен со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната

инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

5.4. За катни гаражи надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $3.800,00 \times 0,05 = 190,00$ ден/ m^2 согласно Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

5.5. За објектите од група на класа на намени Г - производство, дистрибуција и сервиси:

- Г1 тешка и загадувачка индустрија,
- Г2 лесна и незагадувачка индустрија,
- Г3 сервиси и
- Г4 стоваришта,

Надоместокот за уредување на градежното земјиште изнесува $21.906,00 \times 30\% = 6.571,80 \times 0,05 = 328,6$ нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

5.6. За бензинска пумпна станица и нејзини придржани содржини (продавници, кафетерији и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простории), надоместокот изнесува $950,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

5.7. За објектите од група на класи на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта и за објектите од група на класи на намени А4 - хотел, мотел, планинарски дом и ловен дом надоместокот изнесува $19.000,00 \times 0,05 = 950,00$ ден/ m^2 нова корисна површина што ќе се гради, која е збир на нето површините на подовите на сите простории во објектот, согласно заверена проектна документација, помножени со соодветните коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма."

Степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации:

Населени места	Улица, тротоар, јавен пат	Улична водоводна мрежа	Главен довод за вода, прочистит. станица	Улична фекална канализација	Улична атмосфр. канализација	Вкупен износ за наплата (стандени објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (деловни и јавни објекти) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - гасни станици, базни станици...) - Ден.	Вкупен износ за наплата (други обј. - катни гаражи) - Ден.	Вкупен износ за наплата (производство, дистрибуција и сервиси) - ден.	Вкупен износ за наплата (Бензински пумпи и придржни објекти) - Ден	Вкупен износ за наплата (угостит. и хотелски комплекси, мотел ...) - Ден
Втора група 400/950 ден	40 %	15%	15%	20%	10%							
Попчево	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Рич	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Дорламбос	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Белотино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380

Костурино	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Мемешли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Орманли	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Раборци	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Габрово	+	+	+	/	/	280	665	665	133	131	665	665
Свидовица	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380
Триводи	+	/	/	/	/	160	380	380	76	131	380	380

5. Коефициенти утврдени со "Правилникот за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост" и оваа Програма.

	6.1.Станбени објекти	Коефициенти
1	Станбени простории	1,0
2	Станбени простории со висина до 2,5 м, потпокрiven простор	0,2
3	Логија затворена од три страни	0,4
4	Подлогија затворена од две страни	0,3
5	Балкони,тераси	0,2
6	Заеднички преодни тераси,пасажи	0,2
7	Помошни простории, остава за гориво,котлара, визба	0,3
8	Трафостаница од 35 КН во објектот и надвор од објектот	0,3
9	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,3
10	Стражарница, управител, простор за домар	0,5
11	Паркиралишта и гаражи	0,1

	6.2. Деловни и јавни објекти	кофициенти
1	Простории	1,0
2	Магазини	0,5
3	Помошни простории, остава за гориво, котлара	0,3
4	Трафостаница до 35 КН во објект и надвор од објект	0,4
5	Скалишен простор и заеднички комуникации	0,5
6	Паркиралишта и гаражи	0,1
7	Логија затворена од три страни	0,5
8	Подлогија затворена од две страни	0,4
9	Балкони, тераси	0,3
10	Отворен наткрилен простор	0,3

	6.3. Други објекти	кофициенти
1	Катна гаража	0,05
2	Спортски покриени објекти	0,5
3	Спортски отворени објекти	0,3
4	Гасни станици и базни станици	50% од површината на локацијата 1,0
5	Отворени пазаришта	30% од површината на локацијата, 1,0
6	Базени	0,2
7	Трафостаници над 35 КН	1,0
8	Објекти за алтернативна енергија	20% од површината на локацијата 1,0

	6.4. Класа на намени Г- производство, дистрибуција и сервиси	кофициенти
1.	Г1- тешка и загадувачка индустрија	0,05
2.	Г2- лесна и незагадувачка индустрија	0,05

3.	ГЗ- сервиси	0,05
4.	Г4- стоваришта	0,05

	6.5. Бензинска пумпна станица и нејзини придружни содржини (продавници, кафетерии и ресторани, авто -сервиси, авто салони, помошни простории)	коефициенти
1.	Продажни простории на бензинските пумпни станици	1,0
2.	Услужни простории на бензинските пумпни станици	1,0

	6.6. Класа на намени Б5 - угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта, и за објектите од група на класи на намени А4- хотел, мотел, планиарски дом и ловен дом	коефициенти
1.	Сите простории	0,05

	6.7. Останати објекти	коефициенти
1.	За агро-берзи, откупно-дистрибутивни центри или пазари	50% од вкупно пресметаната површина 1,0

Во нова корисна површина што ќе се гради согласно заверена проектна документација не се пресметува површината на:

- сидови и други конструктивни елементи;
- инсталационите канали;
- окната на лифтови;
- окна на врати;
- отворени паркиралишта;
- подземни резервоари; и
- објекти заштитени како културно наследство.

7. За подрачјето во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Струмица не е во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок како што следува:

- 7.1. За улици и тротоари или јавен пат, од предвидениот надоместок за односниот тип на објекти 40%
 - 7.2. За улична водоводна мрежа 15%
 - 7.3. За главен довод на вода и построение започистување 15%
 - 6.4. За улична (фекална) канализациона мрежа 20%
 - 7.5. За колекторска (атмосферска) канализација 10%
- Или вкупно: 100%**

8. Износот на надоместокот за уредување на градежно земјиште за површината на легален објект што е урнат или ќе се урива, а на негово место (во иста градежна парцела) се гради друг објект, се намалува од развиената површина на објектот што ќе се гради, по истите норми (проценти) по кои е пресметан во моментот на регулирањето на надоместокот за уредување на градежно земјиште (кога за тоа има поднесено барање).

9. Износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште за објекти од временен карактер, кои преминуваат во објекти од траен карактер се пресметува надоместок како за новоизграден објект.

10. За реконструкција на легално изградени објекти со иста површина и намена не се пресметува надоместок за уредување на градежно земјиште.

11. Воколку во текот на годината се наложи потреба од промена на висината на надоместокот поради поголема инфлација, корекцијата на цената ќе ја изврши Советот на општината, во согласност со индексот на цените на мало дадени од Заводот за статистика на Р. Македонија.

12. Градоначалникот на општина Струмица, по барање на инвеститорот, може да склучи меѓусебен договор со кој износот на надоместокот за уредување на градежното земјиште се уредува да се плати на рати и тоа:

- За вкупен износ на надоместокот до 100.000 денари, надоместокот се плаќа во целост;

- За вкупен износ на надоместокот од 100.000 денари до 500.000 денари, надоместокот се плаќа: 50% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 50% на 6 еднакви месечни рати;

- За вкупен износ на надоместокот од 500.000 денари до 1.000.000 денари, надоместокот се плаќа: 50% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 50% на 12 еднакви месечни рати;

- За вкупен износ на надоместокот од 1.000.000 денари до 10.000.000 денари надоместокот се плаќа: 50% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 50% на најмногу 24 еднакви месечни рати;

- За вкупен износ на надоместокот од 10.000.000 денари до 20.000.000 денари, надоместокот се плаќа 40% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 60% на најмногу 24 еднакви месечни рати;

- За вкупен износ на надоместокот од над 20.000.000 денари, надоместокот се плаќа 30% пред склучувањето на договорот, а остатокот од 70% на најмногу 24 еднакви месечни рати.

Во случаите за кои е предвидено плаќање на комуналниот надоместок на рати, со договорот мора да се обезбедени банкарска гаранција, или хипотекарен залог на недвижен имот заверен на нотар вклучувајќи го и залогот на објектот што се гради, во намалена вредност од 30%, согласно проценетата вредност”.

Во случаите за кои е предвидено комуналниот надоместок да може да се плати на рати, а инвеститорот се определи надоместокот да го плати во целост (без рати), Градоначалникот одобрува износот на комуналниот надоместок да се намали за 8%, кој ќе биде пресметан во скlop на пресметката за уредување на градежното земјиште.

13. Во текот на 2019 година од наплата на надоместокот за уредување на градежно земјиште ќе се ослободат сите јавни служби основани од општина Струмица.

VI. ТРОШОЦИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО ОБЛАСТИ И ОБЈЕКТИ

1. Ф2: Уредување на градежно земјиште (рушење): 400.000 денари

- **ФА: Уредување на градежно земјиште
(капитални трошоци)..... 42.493.000 денари**

Р.б.	Назив на активноста
1	Урбан мост-проектна документација
2	Улици во индустриски зони
3	улици во Касарна и други урбанизирани станбени блокови
4	пробивање на патишта во Софилар
5	повеќегодишни инвестиции за тротоари
6	Експропријација
7	проекти и ревизии за патишта
8	повеќе годишни инвестиции за бетонирање
9	Втор слој на ул."Жртви на фашизмот" од ул. "В. Сурчев" до ул. "Браќа Миладинови"-1 МЗ
10	Асвалтирање на 4 џеба на ул. "Тимо Тренчев"- 2 МЗ
11	Тротоар на ул."Кл.Охридски" од "Здружение на возачи" до ул. "Братство и единство"-1 МЗ
12	Реконструкција на тротоар на ул."Младинска" од кружен тек до ул."Александар Македонски"-2 МЗ
13	Втор слој асфалт на ул."Крсте Мисирков"-4 МЗ

14	Тротоар на ул. "Гуро Салај" (од ул. "11-ти Октомври" до ул. "Моша Пијаде")-десна страна--5 М3
15	Тампонирање на ул."Гуро Салај" и краци од ул. „Цветан Димов” - Софијар-5 М3
16	Изведба на тротоар на ул."Вардарска" и двата џеба-8 М3
17	Изведба на тротоар на ул. "Охридска" - 8 М3
18	Изведба на ул. "Пиринска"
19	Бетонирање канал "Коритниче"-2 фаза
20	Изведба на тротоари во населба Касарна
21	Изведба на тротоар на ул., „Васил Сурчев”- позади Тинекс
22	Изведба на ул. „Б. Единство” крак спроти Народна техника
23	Изведба на тротоар на ул. „Браќа Минкови”
24	Изведба на тротоар на ул. „Ристоман Попчевски” (потег од ул. „Спиро Захов” до ул. „11 Септември”)
25	Изведба на тротоар на ул. „Бетовенова” (потег од скали на ул. „Спиро Захов” до трафостаница)
26	Втор слој бул., „Ленинова” - крак покрај Глобал-потег од бул. „М. Тито” до ул. „24 Октомври”
27	Втор слој асвалт на кружен тек Бурчо
28	Втор слој на ул.,„ Бетовенова” (потег од црква Свети Петнаесет Тивериополски Свештеномаченици до мостот)
29	Втор слој асвалт на ул. „Херој Карпош” (од УЈП до Јавор)
30	Втор слој асвалт на ул., „К. Узунов” (потег од ул. „Младинска” до ул. „М.Тито”)
31	Втор слој асвалт на ул., „К. Абрашев” (потег од ул „Кр. Република” до ул., „Б. Минкови”)
32	Бетонирање на сокак меѓу ул., „Д.Влахов” и ул. „5 Ноември”
33	Реконструкција и санација на ул. „Страшо Пинџур”
34	Бетонирање на улици и сокаци во Турско маало (ул.,„Братство”,ул.,„Б.Буха”, дел од ул.,„Ѓ.Василев”)
35	Интервентни бетонски работи на територија на општина Струмица
36	Втор слој асвалт на ул., „К.Ј. Питу” (потег од Малинови до крај на улица)

**3.ФД: Уредување на простор во
рурални подрачја (капитални трошоци) 5.307.286 денари**

ред. бр.	назив на активноста
1	Бетонирање на канал за атмосверски води во с. Попчево
2	Бетонирање дел од ул. во с. Попчево од бара чешма до Драги Лазаров
3	Бетонирања дел од ул. во с. Попчево -проширување кај гробишта
4	Бетонирање на ул. во с. Вељуса од Бранко Филев до Ѓорѓи Ацов
5	Бетонирање на ул. во с. Водоча од бунар до Васе Постолов
6	Изведба на тротоар во с. Дабиле од продавница за автodelови према с. Робово
7	Изведба на бетонски канал за атмосверски води во с. Габрово
8	Асвалтирање на игралиште во с. Рич
9	Изведба на тротоар во с. Костурино покрај регионален пат
10	Тампонирање на ул. во с. Костурино -потег од Ванчо Петров до Глецко
11	Тампонирање на ул. во с. Добрејци -гробишта

4.ГА: Нова населба во турско маало 4.000.000 денари

ред. бр.	назив на активноста
1	Нова населба во Турско маало
2	Изградба на нов центар за НВО – скривница ЛАЈК со опрема целосно

6. ЈЕ: Изградба на простор за паркирање 4.800.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	Припјед паркиранје
2	набавка на корпа и возило за улично осветлување
3	489190 подршка за ЈП Паркиралишта од ком. такса

6.ЈГ: Изградба на системи за водоснабдување 7.000.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	нови водоводи во град
2	нови водоводни линии во села и реконструкција на филтер станица
3	водовод касарна
4	водовод во зона Север
5	Рекострукција на водоводна мрежа во с. Раборци

**7.ЈИ: Изградба на системи за одведување
и прочистување на води 16.750.000 денари**

ред. бр.	Назив на активноста
1	нови канализации во градот
2	нови канализациони линии во села
3	Чистење на одводни канали во населени места
4	канализација касарна
5	фекална канализација ДУП 41
6	канализација во зона Север
7	Канализација Гр. Балдовци
8	чистење на каскади Кр. Република, Пљачковица
9	чистење на канал Св. Илија
10	Канализација Просениково и Дабиле-ЕИБ-10%
11	Базни прегради Габрово

8.ЈМ: Паркови и зеленила 4.550.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	реноирање на игралиште на ул. Киро Минанов
2	детски парк на Б.Попдимитров бр 10 и 12

3	уред на површина околу спортски објекти и аквариус
4	пробивање на пристап на банички рид за палаглајдери
5	уредување на трим патека Свети Илија
6	Засадување на дрвце од брачни парови
7	Поставување вертикални зелени градини на влезовите во градот
8	Лавиринт од жива ограда во парк
9	Хортикултурно уредување на дворовите во детските градинки
10	Уредување на локација Тркања кај езерцето
11	трансфер до Комуналец за Хортиуредување во Касарна

**9.ЈЛ: Други Комунални услуги
(капитални трошоци) 13.430.000 денари**

ред. бр.	Назив на активноста
1	Трансфер до ЈП"СР Гас" за мрежа за гас
2	трансфер до Струмица гас за гасификација до неколку села

10.ЈН: Урбана опрема (капитални трошоци)..... 4.330.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	реновирање на детски игралишта
2	клупи и канти
3	реконструкција на фонтаните во градот
4	реконструкција и одржување на цвеќарници
5	лежечки полицијци
6	Поставување на скали со ограда на спој на ул.. „Г. Василев“ и ул.. „Бетовенова“
7	Оградување на Кр. Република порој со столбчиња и синџир

**VII. Надоместок за експропријација
на градежното земјиште**

За обештетување за градежно земјиште за пробивање на улици, тротоари и џебови на улици во градот Струмица и населените места ќе се наплаќа како што следува:

Градежно неизградено земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица:

1. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на град Струмица ограничен со Генералниот урбанистички план, се определува спрема зоната во која се наоѓа, и тоа:

Во Прва зона 1.200,00 ден/м²;
Во Втора зона 1.000,00 ден/м²;
Во Трета зона 800,00 ден/м²;
Во Четврта зона ... 500,00 ден/м²;

2. Вредноста на неизграденото градежно земјиште во потесниот градежен реон на населените места ограничени со УДНМ или ГУП изнесува 200,00 ден/м².

3. Вредноста на градежното неизградено земјиште надвор од потесниот градежен реон за кое постои урбанистички план, ќе се наплатува како што следува:

3.1. Во прва зона - покрај потесниот градежен реон на град Струмица (на пр. Пречистителна станица).....400,00 ден/м²;

3.2. Во втора зона - покрај магистрален пат и населените места со Одлука за определување на градежниот реон 300,00 ден/м² ;

3.3. Во трета зона - покрај останати јавни патишта надвор од потесниот реон на населбите 200,00 ден/м²;

3.4. Во Четврта зона - во и покрај пасивните и заостанати населени места - Рич, Белотино и Попчево 40,00 ден/м².

VIII. Граници на зони во потесниот градежен реон на град Струмица

1. Прва зона - го опфаќа подрачјето во централниот дел од градот кој е ограничен со улиците:

Дел од ул. „Ленинова“ покрај паркот пред зградата на Општината, ул.“Боро Џони”, „Орце Николов“, „Ванчо Китанов“, ја пресекува ул. „Благој Мучето“, кај споменикот на револуцијата, „24-ти Октомври“, „Младинска“, „Кр. Република“, „Димитар Влахов“ и се затвора со ул. „Ленинова“.

2. Втора зона - го опфаќа подрачјето надвор од границите на прва зона и тоа:

Просторот ограничен со: патот М-6, ул.“Климент Охридски”, ул.“Ѓорѓи Упчев”, ул. „Бетовенова“, ул. „5-ти Ноември“, ул. „Стив Наумов“, граница на урбаниот опфат со ГУП, до спој со патот М-6.

3. Трета зона - го опфаќа просторот надвор од втората зона во рамките на градежниот опфат со ГУП и тоа источно од патот М-6, источно од бул. „Климент Охридски“, јужно од ул. „Ѓорѓи Упчев“, западно од ул. „Маршал Тито“ и северно од границата на Урбан модул 26 дефиниран со ГУП на град Струмица.

4. Четврта зона - го опфаќа просторот на повисокиот дел на градот и тоа над улиците: „Бетовенова“, Славчо Стојменски“, „Бел Камен“, „Пиринска“, „Партизанска“, ја пресекува ул. „Васил Главинов“ и од над ул. „Стив Наумов“.

IX. Завршни одредби

Започнатите постапки за издавање на одобрение и на одобрение за употреба ќе продолжат според прописите кои важеле до денот на стапувањето во сила на оваа Програма, а спрема законски предвидениот рок за завршување на тие постапки.

X. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10730/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици на територијата на општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10731/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

367.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма
за изградба, реконструкција, одржување
и заштита на локалните патишта и улици
на територијата на општина Струмица за
2019 година

1. Оваа Програма е од битно значење за жителите од населените места на продрачјето на Општина Струмица. Со неа се утврдуваат значајни активности за асфалтирање на локални патишта, улици,

цебови на улици и втори слоеви на асфалт на патишта и улици, како и средства за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локални патишта и улици на подрачјето на Општина Струмица во 2019 година.

2. Предвидени активности:

2.1. Преку Програмата Ј6: Одржување и заштита на локалните патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај, во износ од 4.800.000 денари, ќе се реализираат активности за крпење на ударни дупки, набавка на средства за зимско одржување на улиците и локалните патишта, хоризонтална и вертикална сигнализација, како и чистење и сливници покрај локалните патишта и улици и замена на капаци и решетки на сливници.

J6: Одржување и заштита на локалните патишта и улици и регулирање на режим на сообраќај 4.800.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	крпење на ударни дупки
2	Зимско одржување (сол и механизација)
3	хоризонтална сигнализација
4	вертикална сигнализација(знаки)
5	чистење на банкини и сливници покрај пат
6	замена на капаци решетки

2.2. Во текот на 2019 година, преку Програмата ЈД се утврдуваат 25 локации за реализација на активности во вкупен износ од 20.446.000,00 денари и тоа:

ЈД:Изградба и реконструкција на локални патишта и улици. 20.446.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Повеќе годишни инвестиции обврски
2	Асфалтирање на ул. во с. Просениково асфалтен пат -Божинов Стојан
3	Асфалтирање на ул.во с. Банско - потег од Димитар Раденовски до вила Ни-Пром
4	Асфалтирање на ул. во с. Банско - потег од трафостаница до Тони Пандев
5	Асфалтирање на ул. во с. Банско потег од Тони Пандев до Шериф Халимов
6	Асфалтирање на ул. во с. Куклиш - потег од куќен број 371 до куќен број 374
7	Асфалтирање на ул. во с. Куклиш - околу спортска сала
8	Асфалтирање на ул. во с. Куклиш - улица Липа (десно од дуќан)
9	Асфалтирање на улица во с. Куклиш -Потег од сред село до даскал Туте
10	Асфалтирање на ул. во с. Гр. Балдовци -потег од мост дп Гоѓи Темелков
11	Асфалтирање на ул. во с. Вељуса потег од Ванчо Петров до Александар Глигоров
12	Асфалтирање на ул. во с. Вељуса -потег од Киро полицаец до сандо Павлов
13	Асфалтирање на ул. во с. Водоча -потег од чешма до Горан Милев
14	Асфалтирање на ул. во с. Баница -потег од трафостаница до дедо Трајан
15	Асфалтирање на ул. во с. Свидовица -потег од Бранко Маџаров до Турско маало

16	Асфалтирање на пат во с. Муртино - потег од моноспитски пат до Кицев
17	Асфалтирање на ул. во с. Муртино -потег од самопослуга до Митко Тошев
18	Асфалтирање на ул. во с. Муртино - Потег од чифлик до Методи Вучков
19	Асфалтирање на ул. во с. Муртино -потег Стара река-Најденов
20	Асфалтирање на улица во с. Костурино -потег од Ристо К.Чонев Кольо Кајанов
21	Асвалтирање на игралиште во с. Добрејци -втор слој
22	Асвалтирање на улици во с. Добрејци - Потег од Панде Гонев до Зеле пром
23	Асвалтирање на улица во с. Добрејци -потег сокак Елан
24	Асвалтирање во с. Сачево - потег од Кольо Стојков до Tome Атанасов
25	Проектна документација (мост - с. Просениково-с.Сарај)

3. Средствата за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица и Агенцијата за државни патишта.

4. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10731/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10732/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.
.....

368.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П р о г р а м а за изградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

1. Вовед

Со оваа Програма се уредува преземањето на активности за изградба, доградба и одржување на јавното осветлување на подрачјето на општина Струмица за 2019 година.

2. Одржување на јавното осветлување

Согласно Одлуката за комунален ред и мерките за нејзино спроведување на подрачјето на општина Струмица, Советот на општината го уредува и организира одржувањето на објектите и инсталациите, редовна замена на светлечките тела, чистење и боене на електричните столбови на уличното осветлување.

Со Програма се утврдуваат активностите за одржување на јавното осветлување за 2019 година, односно се утврдува обемот и динамиката на одржувањето, финансирањето на истите, како и финансирањето на потрошена енергија од јавното осветлување во општината.

Финансирањето, односно покривањето на трошоците за јавното осветлување е регулирано со Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси ("Сл. весник на РМ" број 92/07), според кој за користење и одржување на јавното осветлување се плаќа комунална такса.

Наплатата на таксата за користење и одржување на јавното осветлување од имателите на броило ја врши ЕВН Македонија АД Скопје – КЕЦ - Струмица и ја уплатува на сметка на Буџетот на општина Струмица.

Со редовното одржување на јавното осветлување е опфатено:

- замена на прегорени и скршени сијалици;
- замена на оштетени светлосни арматури;
- замена на заштитни стакла;
- замена на сите останати елементи на сијаличното место (пригушници, фасонки и др.)

Финансирањето на одржувањето на јавното осветлување ќе се реализира преку Буџетот на општина Струмица и тоа преку:

J3 -- Програмата - Јавно осветлување во вкупен износ од 17.700.000,00 ден.

од кои:

За тековната потрошувачка на електрична енергија 11.500.000,00 ден;
За одржување на уличното осветлување 6.200.000,00 ден.

Редовното одржување на јавното осветлување се изведува преку составување на пријава – барање од страна на граѓани, месни и урбани заедници и се однесува за дефект на улично осветлување и за проширување на улично осветлување. Исто така ќе се вршат редовни контроли како теренски увиди за согледување на состојбите, одсранување на утврдените дефекти и доведување на јавното осветлување во исправна состојба.

Во рамките на одржувањето на јавното осветлување ќе се врши и месечно читање на потрошена електрична енергија од јавното осветлување во сите напојни трафостаници.

Редовното одржување преку замена на елементи ќе го врши ЈП "Паркиралишта – Струмица", која е стручно екипирана за вршење на оваа дејност, набавката на елементи за уличното осветлување ќе се реализира преку тендерски постапки.

Надзор во редовното одржување на инсталациите, проверка на пристигнатите фактури за наплата на извршените работи, како и динамика на наменското користење на средствата ќе врши преку Секторот за урбанизам и комунални работи Струмица.

3. Изградба на јавно осветлување

Изградбата и доградбата на јавното осветлување опфаќа изградба на нови линии со поставување на електрични столбови (бандери), нови улични светилки во градот и населените места од подрачјето на Општина Струмица (арматури), поставување на светлосни канделабри, како и финансирање на новогодишното украсување и осветлување.

Финансирањето на изградбата на јавното осветлување се реализира од Буџетот на општина Струмица преку :

Програма ЈА:
Изградба на јавно осветлување 11.450.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	новогодишно осветлување
2	Трансфер до паркиралишта

4. Оваа Програма влегува во сила по објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10732/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10733/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

369.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П р о г р а м а
за изработка на урбанистички планови
на подрачјето на општина Струмица за
2019 година

1. Вовед

Годишната програма за изработка на урбанистичките планови на општина Струмица за 2019 година претставува основа за изработка и донесување на: Урбанистички планови и урбанистичко-плански документации, основа за уредување и опремување на градежното земјиште и е сегмент од потребната документација за добивање согласност за изработените планови од Министерството за транспорт и врски.

2. F1 – Урбанистичко планирање 10.000.000,00 денари

- Детални урбанистички планови 1.500.000,00 денари
- Урбанистички планови во Вељуса и Баница 50% БРР 1.100.000,00 денари
- Ажурирани подлоги 1.400.000,00 денари
- Нови планови и подлоги за легализација 6.000.000,00 денари

I. Детални урбанистички планови во градот

р.б.	Објект	Износ денари
1	Блок 1 (Дел од централно градско подрачје)	
2	Блок 10	
3	Блок 39	

4	Блок 40	
5	Блок 41/1	
6	Блок 41/2	
7	Измени на ГУП на град Струмица	
8	Блок 30 (дел)	
9	Блок 8 (дел)	
10	Блок 16 (дел) и блок 15 (дел)	
11	ДУП за дел од Блок 20 (Блок 2 по ГУП), со граничен опфат: - ул. „Ленинова“, - ул. „Браќа Миладинови“, - ул. „Јанко Цветинов“, - ул. „Ильо Шопов“, - ул. „Киро Минанов“, и - бул. „Климент Охридски“.	
12	Детален урбанистички план за дел од блок 17 (блок 33 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од северозапад, североисток и југоисток со осовина на ул., Мирче Ацев“; - Од југозапад со осовина на ул., „Орце Николов“.	Самофинансирање
13	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 18 со плански опфат во следните граници: - Од северозапад со осовина на ул., „У-14“ согласно ДУП за блок 18; - Од североисток со осовина на ул., „Бр. 1“ согласно ДУП за блок 18; - Од југоисток со осовина на ул., „У-12“ согласно ДУП за блок 19, и - Од југозападзапад со осовина на ул., „У-5“ согласно ДУП за блок 18.	
14	Блок 18/2	

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање

р.б.	Објект	Износ денари
1	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од север со осовина на ул., „24-ти Октомври“; - Од исток со осовина на ул., „Жртви на фашизмот“; - Од југ со осовина на ул., „Васил Сурчев“; и - Од запад со крак на ул., „24-ти Октомври“.	Самофинансирање
2	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од западна, северна, североисточна страна со осовина на ул., „Васил Сурчев“; - Од југоисток со осовина на ул., „Братство и единство“; - Од јужна страна со осовина на ул., „4-ти Јули“.	Самофинансирање

3	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1, согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од север со осовина на ул..„24-ти Октомври“; - Од запад со осовина на ул..„Жртви на фашизмот“; - Од југозапад со осовина на ул..„Васил Сурчев“; и - Од југоисток со осовина на ул..„Братство и единство“. - 	Самофинансирање
4	Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20 (блок 1, УЕ 1 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од северозападна страна со осовина на ул..„Братство и единство“; - Од севериосток со осовина на ул..„Панче Пешев“; - Од југоисток со КП бр.1578 и КП бр.1579 КО Струмица; - Од југозапад со осовина на ул..„Васил Сурчев“. 	Самофинансирање
5	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 2 УЕ1, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: од западна страна со бул..„Ленинова“, - од северна страна со бул..„Климент Охридски“, - од јужна страна со крак на ул..„Климент Охридски“	Самофинансирање
6	Блок 3-а (дел)	самофинансирање
7	Дел од Блок 3-а (КП бр. 6524, 6525, 6526 и 6527 КО Струмица	самофинансирање
8	Блок 4 (дел)	самофинансирање
9	ДУП за дел од Блок бр. 20 (Блок бр. 7 по ГУП), со граничен опфат: - од севериосток, северозапад, југоисток и југозапад по ул. „Мито Хаци-Василев – Јасмин“ и краци на истоимената улица	самофинансирање
10	ДУП за дел од блок 8, урбана единица 6 во Струмица со граничен опфат: - Од северна страна река „Водочница“, - Од источна страна ул..„Агроберза“, - Од јужна страна бул..„Гоце Делчев“, - Од западна страна КП бр.6272, КП бр.2060/2 и КП бр.2060/1.	Самофинансирање
11	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за Блок 8 (КП бр. 108/2 КО Струмица)	Самофинансирање
12	Блок 12 (дел)	Самофинансирање
13	ДУП за дел од Блок бр. 21 (Блок 12 УЕ 2 согласно ГУП), со граничен опфат: - ул. „Младинска“, - ул. „Широк Дол“, - ул..„Методи Митевски“, и - ул..„Дрварска“	Самофинансирање
14	ДУП за дел од блок 21 (блок 12 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од северозапад со осовина на ул..„Широк дол“; - Од севериосток со осовина на крак на ул.. „Широк дол “; - Од југоисток со осовина на ул..„Крушевска Република“ и, - Од југозапад со осовина на ул..„Балканска“. 	Самофинансирање

15	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 21 (блок 12 УЕ2, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од западна страна со бул.„Балканска“, - од северна страна со ул..„Дрварска“, - од источна страна со ул..„Цар Самоил“, и - од јужна страна со ул..„Широк Дол“.	Самофинансирање
16	Блок 13 (дел)	Самофинансирање
17	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 13 УЕ2, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - од западна страна со бул..„Маршал Тито“, - од јужна страна со ул..„Димитар Цветинов“, - од источната страна крак на ул..„Димитар Цветинов“,	Самофинансирање
18	Дел од блок 14 (КП бр. 5763/1 и 5764 КО Струмица)	Самофинансирање
19	ДУП за дел од Блок бр. 14, со граничен опфат: - улица „Атанас Караман“, - улица „Димитар Цветинов“, - улица „Младинска“, и - улица „Браќа Минкови“	Самофинансирање
20	ДУП за дел од Блок бр. 14, со граничен опфат: - ул..„Ѓорѓи Василев“; - ул. „Бр. 5“; - дел од ул. „Бр. 1“; и - ГП 14-40	Самофинансирање
21	Детален урбанистички план за дел од блок 14 со плански опфат во следните граници: - Од север со осовина на ул..„Ценка Павлова“; - Од исток со осовина на ул..„Ката Поцкова “; Од југ со осовина на ул..„Ѓорѓи Василев“ и - Од запад со осовина на пешачка улица согласно ДУП за блок 14.	Самофинансирање
22	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 14, со плански опфат помеѓу: - ул..„Бр.2“, - ул..„Бр.8“, - ул..„Климент Охридски“, - ул..„Бр.8“, - ул..„Бр.3“, и - ул..„Ката Поцкова“.	Самофинансирање
23	ДУП за дел од блок 16 (блок 37/1 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од северозапад со осовина на ул. „11 Октомври“; - Од североисток со осовина на ул..„Сава Ковачевик“; - Од југоисток со осовина на ул..„Ванчо Китанов“ и - Од југозапад со осовина на ул..„Наум Наумовски - Борче“.	Самофинансирање
24	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од Блок 17 и 17/1 (КП бр. 7317/3 и 7317/4 КО Струмица)	Самофинансирање
25	Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 20, урбана единица 9 во Струмица со граничен опфат: - Од источна страна со ул..„Мара Минанова“, - Од јужна страна со ул..„Трајко Деличаков“, - Од западна и северна страна со ул..„Бр.4“ согласно ДУП за блок 20, УЕ 9 во Струмица.	Самофинансирање

26	Блок 21/1 (дел)	Самофинансирање
27	ДУП за дел од Блок бр. 22 УЕ 9, со граничен опфат: -по осовина на ул.„Маршал Тито“; -по осовина на ул. „Младинска“; -по осовина на ул. „Ристоман Попчевски“; и -на југ со пешачка улица планирана по ДУП	Самофинансирање
28	Измена на ДУП за дел од VII станбена заедница (блок 22 по ГУП) со граничен опфат: - од север и југозапад со улица „Младинска“ - од југоисток со улица „Илија Чинков“, - од североисток со улица „Мара Минанова“.	Самофинансирање
29	Измена и дополнување на ДУП за дел од VII станбена заедница (блок 22, урбана единица 9 согласно ГУП на град Струмица) во Струмица со граничен опфат: - Од североисточна страна ул.. „Младинска “, - Од јужна страна ул..„Горѓи Упчев“, - Од југозападна страна бул..„Маршал Тито“, - Од северозападна страна крак кој ги спојува улицата „Младинска“ и бул..„Маршал Тито“.	Самофинансирање
30	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 11 (блок 29 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од североисток со осовина на ул..„Маршал Тито“; - Од југ со осовина на ул..„15-ти Мај“; и - Од запад со осовина на ул..„Прилепска“.	Самофинансирање
31	ДУП за дел од Блок 9, (Блок 30 по ГУП) со граничен опфат: - ул. „Маршал Тито“, - ул. „Страшо Пинџур“, - крак на ул..„Страшо Пинџур“, - крак на бул. „Ленинова“, и - бул. „Ленинова“.	Самофинансирање
32	Детален урбанистички план за дел од блок 14 и дел од блок 12 (и двата во блок 30 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од североисток со осовина на ул..„Кочо Рацин“; - Од запад со осовина на ул..„Герас Цунев“; - Од североисток со осовина на ул..„Светозар Марковик“; - Од исток со осовина на ул..„Херој Карпош“; - Од југозапад со осовина на ул..„Кочо Рацин“ и ул..„8-ми март“ и - Од запад со осовина на ул..„Кирил и Методиј“.	Самофинансирање
33	Блок 33 (дел)	Самофинансирање
34	Детален урбанистички план за дел од блок 17 (блок 33 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од северозапад со осовина на ул..„11 Октомври“; - Од североисток со осовина на ул..„Моша Пијаде“; - Од југоисток со осовина на ул..„Ванчо Китанов“ и - Од југозапад со осовина на ул..„Монополска“.	Самофинансирање
35	ДУП за дел од Блок бр. 37/1 со граничен опфат: - ул. „Ванчо Китанов“, - ул. „Ванчо Китанов“ пристапна, и - ул. „Благој Мучето“	Самофинансирање

36	ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5, со граничен опфат: - ул. „Булевар Ленинова“, - ул. „Благој Јанков Мучето“ (улица бр. 4 по ДУП), и - КП бр. 287	Самофинансирање
37	ДУП за дел од Блок бр. 38 УЕ 5, со граничен опфат: - улица „Ленинова“, - улица „Благој Мучето“, и - улица „Ристо Гидалов“	Самофинансирање
38	Детален урбанистички план за блок 40/2 во граници утврдени со ГУП на град Струмица.	Самофинансирање
39	Дел од Урбан блок бр. 41 со граничен опфат: - ул. „Бр. 1“ (според ДУП за Блок 41); - ул. „Бр. 2“ (според ДУП за Блок 41); - ул. „Бр. 6“ (според ДУП за Блок 41); и - ул. „Цветан Димов“	Самофинансирање
40	Измена и дополнување на ДУП за дел од блок 41 (УЕ 5 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Северозападна страна со осовина на ул. „Бр.4“ согласно ДУП за блок 41, УЕ 5; - Севериосток и југоисток со осовина на ул. „Бр.6“ согласно ДУП за блок 41, УЕ 5 и - Југозапад со осовина на ул. „Бр.2“ согласно ДУП за блок 41, УЕ 5.	Самофинансирање
41	ДУП за дел од Блок бр. 42, со граничен опфат: - од север со ул. „2“ (по ДУП за Блок 42), - од запад со ул. „1“ (по ДУП за Блок 42), - од југ со ул. „6“ (по ДУП за Блок 42), и - од исток со ул. „Климент Охридски“ и река Водочница	Самофинансирање
42	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 38 УЕ5, по ГУП за град Струмица, со планска опфат на следните граници: - Од западна страна со крак на ул. „Благој Јанков Мучето“ - Од северозападна страна со пешачка ул. „Бр.5“ - Од севериисточна страна со ул. „Цветан Димов“ - Од источна страна со бул. „Ленинова“ и од југоисточна страна со ул. „Благој Јанков Мучето“.	Самофинансирање
43	Детален урбанистички план за дел од блок 4 УЕ1, по ГУП за град Струмица, со плански опфат со следните граници: - Од источна страна со ул. „Агроберза“ - Од северна страна со ул. „Коле Китанов“ - Од западна страна со река „Крива Река“ и од јужна страна со ул. „Братство и Единство“	Самофинансирање
44	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 23 и 24 УЕ9, по ГУП за град Струмица, со планска опфат на следните граници: - Од северна страна со ул. „бр.11“ - Од западна страна со бул. „Климент Охридски“ - Од источна страна со ул. „бр.2“	Самофинансирање

45	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 42 УЕ5, по ГУП за град Струмица, со плнски опфат на следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од северна страна со новопланирана ул."бр.6" - Од западна страна со дел од новопланирана ул."бр. 1", - Од јужна страна со канал, - Од источна страна со дел од собирна ул. "бр.1" 	Самофинансирање
46	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 19 (Урбан Блок 32 УЕ3, по ГУП) за град Струмица, со плнски опфат на следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од северна страна со дел од ул."Никола Карев" - Од западна страна со дел од ул."Тодор Чучков" - Од јужна страна со дел од ул."Партизанска" - Од источна страна со дел од ул. "Кирил и Методиј" 	Самофинансирање
47	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 19 (Урбан Блок 32 УЕ3, по ГУП) за град Струмица, со плнски опфат на следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од северна страна со дел од ул."Стив Наумов" - Од западна страна со крак на ул." Партизанска" - Од јужна страна со дел од ул."Партизанска" - Од источна страна со дел од ул. "Тошо Арсов" 	Самофинансирање
48	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 18 (Урбан Блок 33 УЕ4, по ГУП) за град Струмица, со плнски опфат на следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од северна страна со дел од ул."Вера Циривири" - Од юго-западна страна со дел од ул."Стив Наумов" - Од источна страна со дел од ул. "Крсте Мисирков" 	Самофинансирање
49	Детален урбанистички план за дел од блок 2 УЕ 1, по ГУП за град Струмица, со плнски опфат со следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - Од источна страна со дел од ул. "Јанко Цветинов" - Од северна страна со дел од ул."Браќа Миладинови" - Од западна страна со бул." Ленинова" - Од јужна страна со крак на ул. "Јанко Цветинов" 	Самофинансирање
50	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 21 УЕ9, по ГУП за град Струмица, со плнски опфат со следните граници: <ul style="list-style-type: none"> - од северна страна со ул.,бр.5", - од западна страна со ул.,бр.1", - од јужна страна со ул.,бр. 11", - од источна страна со ул.,бр.2" 	Самофинансирање

III.Урбанистички планови за село

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Урбанистички план за село Вельуса	
2	Урбанистички план за село Водоча	
3	Урбанистички план за село Гр. Балдовци	
4	Урбанистички план за село Дабиља	
5	Урбанистички план за село Добрејци	

6	Урбанистички план за село Просениково	
7	Урбанистички план за село Банско	
8	Урбанистички план за село Муртино	
9	Урбанистички план за село Сачево	
10	Урбанистички план за село Куклиш	
11	Урбанистички план за село Баница	
12	Урбанистички план за село Попчево	
13	Урбанистички план за село Рич	
14	Урбанистички план за село Габрово	
15	Урбанистички план за село Свидовица	
16	Урбанистички план за село Дорломбос	
17	Урбанистички план за село Мемешли	
18	Урбанистички план за село Орманли	
19	Дел од УП за село Банско – Блок бр. 17	Самофинансирање
20	Измена и дополнување на дел од Урбанистички план за село Куклиш, со плански опфат со следните граници: - Од западна страна со регионален пат Р1402, - Од јужна страна со сервисна улица и од источна странма со регионалниот пат за Градско Балдовци.	

IV. Локална урбанистичка планска документација со која се уредува користењето на просторот вон планските опфати:

р.б.	Објект	Износ денари
1	КП бр. 2512, КО Дабиле	Самофинансирање
2	КП бр. 1182/1 КО Градско Балдовци	Самофинансирање
3	КП бр.10/1, КО Куклиш	Самофинансирање
5	КП бр. 1362 и 1363 КО Добрејци	Самофинансирање
6	КП бр. 1481 КО Градско Балдовци	Самофинансирање
7	КП бр. 7866, КО Струмица	Самофинансирање
9	КП бр. 59 КО Три Води	Самофинансирање
10	КП бр. 2241, 2242, 2243 и 2239 КО Габрово	Самофинансирање
11	КП бр. 1462 КО Градско Балдовци	Самофинансирање
12	КП бр. 1 КО Струмица	Самофинансирање
14	КП бр. 429, 432, 433 и 434 КО Градско Балдовци	Самофинансирање
15	КП бр. 3089, 3090, 3091 и 3092 КО Вељуса	
16	Дел од КП бр. 3070, дел од КП бр. 3069 и дел од КП бр.3913 КО Куклиш	Самофинансирање
17	КП бр. 1040/1 и 1040/2 КО Просениково	Самофинансирање
18	КП бр.648 КО Добрејци	Самофинансирање
19	КП бр.3370 и КП бр.3371 КО Куклиш	Самофинансирање
20	КП бр. 507/1 КО Просениково	
21	КП бр. 2974 КО Банско	Самофинансирање
22	КП бр. 2547, 2531/5 и 2537 КО Дабильа	Самофинансирање
23	КП бр. 3237 КО Банско	Самофинансирање
24	КП бр.2558 КО Дабильа	Самофинансирање
25	КП бр. 7895, 7994 и 8003 КО Струмица	Самофинансирање

V. Детални урбанистички планови за една парцела

Р.б.	Објект	Износ денари
1	КП бр. 1837 КО Струмица	Самофинансирање
2	КП бр. 4820 КО Струмица	Самофинансирање
3	КП 4469, КО Струмица	Самофинансирање
4	КП 5382, КО Струмица	Самофинансирање
5	КП бр. 1000, КО Струмица	Самофинансирање
6	КП бр. 2598 КО Струмица	Самофинансирање
7	КП бр. 5006 КО Струмица	Самофинансирање
8	КП 164 – КО Струмица	Самофинансирање
9	КП бр. 3178 КО Струмица	Самофинансирање
10	КП бр. 2082 КО Струмица	Самофинансирање
11	КП бр. 2331 КО Струмица	Самофинансирање
12	КП бр. 3786/1 и 3786/2	Самофинансирање
13	КП бр. 336 КО Струмица	Самофинансирање
14	КП бр. 5338 КО Струмица	Самофинансирање
15	КП бр. 2072 КО Струмица	Самофинансирање

VI. Урбанистички планови вон населено место

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Индустриска зона Куклиш-Свидовица	Буџет на РМ
2	Дел од КП бр. 722 КО Попчево	Самофинансирање
3	Дел од КП бр. 1526, КП бр. 1527, КП бр. 1531, дел од КП бр. 1532, дел од КП бр. 1918, дел од КП бр. 1917, КП бр. 1528, КП бр. 1529 и КП бр. 1530 КО Габрово	Самофинансирање
4	Урбанистички план за вон населено место за КП 1481, КП1483/1, КП 1483/2, КП 1483/4, КП 1483/5, КП 1483/6, КП 1483/7, КП 1483/13, КП 1480, КП 1476/1, КП1476/2, КП 1477 во КО Градско Балдовци.	Самофинансирање
5	КП бр. 2721, дел од КП бр.2720 и дел од КП бр.2366, КО Банско-вон г.р.	Самофинансирање

VII. Општи акти за села

Р.б.	Објект	Износ денари
1	Општ акт за село Костурино	
2	Општ акт за село Раборци	
3	Општ акт за село Три води	

3. Финансирање

За финансирање на Програмата Ф1 –Урбанистичко планирање средствата ќе се обезбедат од: Буџетот на општина Струмица за 2019 година, со самофинансирање и од Буџетот на РМ.

4. Завршни одредби

Во текот на годината во зависност од потребите, Програмата може да претрпи измени и дополнувања.

Врз основа на Програма за изработка на урбанистички планови, Општината како нарачател на планот склучува договор за изработка на планови

согласно Законот, со правни лица кои имаат овластувања и лиценци за изработка на урбанистички планови.

5. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-10733/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Програмата за
одржување на јавната чистота на
подрачјето на Општина Струмица за 2019
година**

Се објавува Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10734/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

370.

Врз основа на член 12 од Законот за јавна чистота („Службен весник на Република Македонија“ бр. 111/08, 64/09, 88/10, 114/10, 23/11, 53/11, 80/12, 163/13, 44/15, 147/15 и 31/16) и член 20 став 1 точка 15 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

1. Введение

Програмата за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година ги дефинира обемот, динамиката, начинот на вршење на потребните активности и начинот на нивното финансирање.

Одржувањето на јавната чистота подразбира чистење (метење и миење) на јавните сообраќајни површини и е во зависност од:

- густина на населеноста;
 - фреквенција на луѓе и моторни возила;
 - степен на нечистотија;
 - степен на пречки (паркирани возила, диви продавачи и др.);
 - инфраструктурните сообраќajни услови;
 - делувањето на градежната операива, која со своите возила се јавува како еден од најголемите загадувачи на јавните сообраќajни површини.

2. Одржувањето на јавната чистота ќе се состои од:

- Машинско и рачно метење и миење на улиците, булеварите, како и сите други јавни површини и отворени простори и јавни објекти наведени во Законот за јавна чистота;
 - Празнење на уличните корпи за отпад кои се поставени во поширокото централно градско подрачје; и
 - Одржување на јавните површини во зимски услови.

Одржувањето на јавната чистота ќе го вршат дневно-дежурните и ноќните метачи.

Дневно-дежурните метачи ќе вршат
рачно метење во поширокото централно
градско подрачје и празнење на уличните
корпи за отпад во две смени и тоа: **I смена**
од 9 до 16 часот и **II смена** од 13,30 до
20,30 часот, шест дена во седмицата
(слободен ден сабота).

Во извршувањето на овие задачи ќе бидат вклучени:14 работници еден бригадир и следната механизација:

Вид на возило	Броја
Автометачка „SCHMIDT“	2
Автометачка „Mercedes ATEGO“	1
Машина за перење „ARA 80 COLUMBUS“	1

Вкупната дневна површина што ќе се одржуваа изнесува 131.978 м^2 , и двапати дневно ќе се празнат 153 урбани корпи за отпад поставени во поширокото централно градско подрачје.

Покрај редовното метење и празнење на корпите за отпад ќе се врши и машинско перење на плоштадот.

Во централното градско подрачје спаѓаат следните булевари и улици:

Р.б.	Назив на бул/улица	Површна во м^2
1	бул.”Маршал Тито”	9.437
2	бул.”Гоце Делчев”	12.285
3	бул.”Ленинова”	18.625
4	ул. “Благој Мучето”	6.684
5	ул.”Маршал Тито”	8.040
6	ул.”Гоце Делчев”	2.704
7	ул “Сандо Масев”	2.376
8	ул.” Герас Цунев”	1.932
	Ул.„Јосиф Јосифовски”	1.833
9.	ул.”Невена Стојкова”	2.100
Вкупно:		65.989

Ноќните метачи ќе работат шест дена во неделата (слободен ден недела) и тоа со следниот распоред:

Шест пати неделно во поширокото централно градско подрачје.

Двапати неделно во секој од трите реони во периферните делови од градот.

Во извршувањето на овие задачи ќе бидат вклучени 16 метачи и еден бригадир со работно време од 04,00 до 11,00 часот.

Трасата по која се движат ноќните метачи е следната: најпрво се чисти поширокото централното градско подрачје, а потоа се работи на чистење на еден од реоните во зависност од денот .

Во поширокото централно градско подрачје, кое зафаќа површина од 85.898 м^2 и ќе бидат опфатени следните булевари и улици:

Р.б.	Назив на бул/улица	Површна во м^2
1.	бул.”Маршал Тито”	9.437
2.	Ул. Балканска“	10.332
3.	бул.”Гоце Делчев”	12.258
4.	бул.”Ленинова”	18.625
5.	ул.”Маршал Тито”	8.040
6.	ул.”Гоце Делчев”	2.704
7.	ул “Сандо Масев”	2.376
8.	ул.” Герас Цунев”	1.932
9.	ул.”Јосиф Јосифовски”	1.833
10.	Ул. „Благој Мучето”	6.684
11.	Ул. „24-ти Ноември“	7.718
12.	Ул. „4-ти Јули“	1.979
13.	ул. “ Васил Сурчев “	1.980
Вкупно:		85.898

Периферните делови на градот ќе бидат поделени на три реони и нивното чистење ќе биде двапати седмично .

Реон I (понеделник и четврток) зафаќа површина од 67.493 м² и ги опфаќа следните улици:

P.б.	Назив на бул/улица	Површна во м ²
1.	бул."Димитар Влахов"	6129
2.	Ул. Маврово“	1152
3.	ул."Гуро Ѓаковиќ"	3740
4.	ул."Херој Карпош"	2126
5.	Ул. „5-ти Ноември“	6461
6.	ул."Крушевска Република“	9390
7.	ул. "Вардарска "	1036
8.	Плоштад "29 Ноември"	1112
9.	ул "Белградска"	954
10.	ул."Охридска"	1197
11.	ул."Дојранска"	739
12.	Ул. „Кожув“	1244
13.	Ул. „15-ти Мај“	1682
14.	Ул. „Бетовенова“	4837
15.	ул. " Славчо Стојменски "	2093
16.	ул."Маршал Тито "	9724
17.	ул. "Елка Јанкова "	2800
18.	ул." Спиро Захов"	2076
19.	ул." Е.П. Андонов"	2140
20.	ул. " Скопска "	525
21.	ул." Атанас Нивичански"	804
22.	ул. " Светозар Марковиќ "	2086
23.	ул. " Огражден"	1302
24.	ул. " 11-ти Септември"	1344
25.	ул. " Пиринска'	1250
Вкупно:		67.943

Реон II ги опфаќа следните улици со површина од 92.127 м², а чистењето ќе се врши во вторник и петок:

P.б.	Назив на бул/улица	Површна во м ²
1.	ул."Ильо Шопов"	4383
2.	Ул. Браќа Миладиновци“	7100
3.	ул."Јанко Цветинов"	4977
4.	ул."Жртви на фашизмот"	2817
5.	Ул. „Коста Бозов“	3186
6.	ул."М.Х. Јасмин"	4683
7.	ул. "Панче Пешев "	6422
8.	ул. "Брашто Единство"	8328
9.	ул "Младинска" од „Б. Ед.“ до „Г.Упчев“	19880
10.	ул."Дрварска"	2736
11.	Ул. „Широк Дол“	2628
12.	Ул. „Цар Самоил“	1297
13.	Ул. „Тиверија“	1539

14.	ул. "Методија Митевски "	1539
15.	ул."Киро Абрашев"	5985
16.	ул. "Атанас Караман "	2126
17.	ул."Максим Горки"	3126
18.	ул."Браќа Минкови "	3277
19.	ул. "Ристо Ќурчиев"	1708
20.	ул."Елка Јанкова"	2970
21.	ул. " Страшо Пинџур "	1420
	Вкупно:	92.127

Реон III ги опфаќа следниве улици со површина од 47.526 м², а чистењето ќе се врши во среда и сабота.

Р.б.	Назив на бул/улица	Површна во м ²
1.	ул."Кирил и Методиј"	4263
2.	Ул. „Стив Наумов“	4110
3.	ул."Вера Циривири"	2015
4.	ул."Невена Стојкова"	2100
5.	Ул. „22-ри Декември“	3552
6.	ул."11-ти Октомври"	5192
7.	ул. "Моша Пијаде "	8459
8.	ул. "Ванчо Китанов"	2700
9.	ул "Гуро Салај"	3377
10.	ул."Н. Н. Борче"	2460
11.	Ул. „Сава Коваќевик“	3768
12.	Ул. „Беласица“	936
13.	Ул. „Монополска“	888
14.	ул. "Орце Николов "	1060
15.	ул."Мирче Ацев"	588
16.	ул. "Никола Тесла"	2058
	Вкупно:	47526

Миењето на булеварите и улиците ќе се врши во летниот период и тоа во ноќните часови почнувајќи од јуни па се до крајот на септември.

Интензитетот на миењето е 6 дена седмично во поширокото централно градско подрачје и периодично во периферните делови на градот. За таа цел ќе биде ставена во употреба една цистерна.

Во зимскиот период во услови на снег дневно-дежурните и ноќните метачи ќе работат на рачно чистење на снегот од тротоарите, пешачките патеки и плоштадите, како и ослободување на сливниците за нормално функционирање на атмосферската канализација.

Исто така ќе вршат машински и рачно посипување со индустриска сол. Чистење на јавните површини од снежните врнеки ќе се врши согласно Програмата за зимско одржување на улиците на општина Струмица донесена од Советот на општина Струмица.

Чистењето на јавните објекти, дворни површини, колективни и индивидуални објекти покрај редовното ќе

се врши и вонредно со организирани акции двапати годишно и тоа во месец мај и при крајот на месец септември, со претходно објавување во медиумите. На тој начин на граѓаните и институциите во општината ќе им се овозможи да ги исчистат своите подруми и дворни места.

Чистењето на јавните површини по јавни манифестации, собири и други масовни собирања ќе се врши од страна на ЈП по претходен договор со организаторот на истите.

Јавните површини кои по поројните врнеки се прекриени со наноси од песок и друг материјал ќе се чистат веднаш по престанувањето на врнеките и се со приоритет пред другите активности. Доколку постојат објективни можности по чистењето на наносите ќе се врши перење на улиците.

Во населените места (руралните средини) кои имаат урбанистички планови ќе се врши чистење на центарот и главната влезна улица еднаш седмично.

На Спомен-костурницата, Трим-патеката и околината на манастирот "Св.

Илија” ќе се врши редовно чистење и празнење на поставените корпи за отпад.

3. Чистење на диви депонии

Физичкиот обем на работите и локалитетите се одредуваат месечно, според согледувањата на терен, од страна на Секторот за урбанизам и комунални работи. Исчистените диви депонии се потврдуваат со месечен преглед доставен од страна на Јавното претпријатие, а се одобруваат од Секторот за урбанизам и комунални работи.

4. Начин на финансирање

Потребните финансиски средства за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Струмица се обезбедуваат од цената на услугата за изнесување на смет, согласно Одлуката за одржување на јавната чистота („Сл. гласник на општина Струмица“ бр. 16/08) и се предвидени во Буџетот на општина Струмица за 2019 година и тоа:

Програма J4 – Јавна чистота во износ од 6.870.000,00 денари од кои:

- Јавна чистота ЈПКД „Комуналец“ 6.000.000,00 денари;
- Чистење дива депонија Водоча и уредување со зеленило 300.000,00 денари;
- Дезинсекција, дезинфекција и дератизација..... 520.000,00 денари; и
- Чистење на дива депонија кај Градски гробишта 50.000,00 денари.

Вонредните, зголемени активности за чистење на јавните површини, поради организирани собири и манифестиции, се изведуваат по налог на Секторот за урбанизам и комунални работи и се финансираат од страна на организаторот, согласно Ценовникот за вршење на дополнителни услуги.

5. Извршител на Програмата

Задолжен субјект за извршување на активностите предвидени со оваа Програма е ЈПКД “Комуналец” Струмица.

ЈПКД “Комуналец” Струмица изготвува годишна програма за работа во која се содржани вкупните површини, бројот и категоријата на улиците поименично, бројот на извршителите,

ангажираната механизација, динамиката и степенот на услугата, како и финансиските показатели.

6. Надзор над извршување на Програмата

Надзор над извршувањето на Програмата врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, над извршувањето на Програмата вршат комуналните инспектори на Општина Струмица.

7. Завршна одредба

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во “Службен гласник на Општина Струмица”.

Бр.08-10734/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10735/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

.....

371.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**П р о г р а м а
за одржување на јавно зеленило на
подрачјето на Општина Струмица
за 2019 година**

Вовед

Програмата за одржување и уредување на јавното зеленило на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, има за цел да ги прикаже видот и обемот на работите за одржување на зеленилото на подрачјето на градот, заштитените подрачја и спортско рекреативните центри и уредувањето на нови зелени површини, како и начинот на нивното финансирање.

- Парковски зелени површини;
- Зелени површини на булевари;
- Зелени површини кои по урбанистичкиот план се од јавен карактер;
- ул. „Благој Јанков Мучето“;
- плоштад „Гоце Делчев“ ;
- зеленило кај „Отекс“;
- зеленило кај Супер маркет;
- кружен тек на ул „Балканска“ и „Маршал Тито“;
- кружен тек на ул „22 Декември“ и „Орце Николов“;
- зелена површина на ул „Брака Миладинови“;
- зелена површина на ул „Братство и Едниство“;
- зелена површина на ул. „Климент Охридски“;

Под екстензивно одржување подлежат дрворедите, и зелените површини околу детските игралишта.

Динамиката и интензитетот на одржување на јавното градско и вонградско зеленило ќе се уреди согласно со Оперативна програма, истото се врши согласно со прегледите кои се составни делови на Програмата, со кои ќе се вградат сите елементи на одржување зеленилото со сите негови пропратни делови како и мерки за негово збогатување и реконструкција.

Во парковски површини спаѓат следниве:

- Парк пред Собрание	3.250 м ²
- Градски парк (прв дел).....	22.575 м ²
- Градски парк (втор дел)	16.493 м ²
- Градски парк (трет дел).....	50.000 м ²
- Бежански парк	860 м ²
- Парк „29 Ноември“.....	750 м ²
Вкупно:	93.928 м²

Редовното одржување на зеленилото се реализира со примена на соодветна динамика и интензитет на работните операции, прикажани во табеларните прегледи, опфатени со Годишниот план за работа на извршителот на Програмата.

Подигањето на нови зелени површини и реконструкцијата на деградирани зелени површини се врши според утврдените потреби.

**I. ОРГАНИЗАЦИЈА НА
ОДРЖУВАЊЕ НА ЈАВНОТО ЗЕЛЕНИЛО**

Одржувањето на јавното зеленило е планирано во согласност со стандардните и биотехничките нормативи.

1. Јавни зелени површини

Одржувањето на јавните зелени површини на подрачјето на општина Струмица дел се врши интензивно, а дел екстензивно. Под интензивно одржување подлежат следниве зелени површини:

2. Зелени површини на булевари

Во зелени површини на булевари спаѓаат:

- бул. „Маршал Тито“	1.391 м ²
- бул. „Ленинова“	918 м ²
- бул. „Гоце Делчев“	850 м ²
- бул. „Балканска“	700 м ²
- бул. „Климент Охридски“	1.100 м ²
Вкупно:	4.959 м²

3. Други зелени површини

Други зелени површини кои се од јавен карактер и кои се под интензивно одржување се :

- ул „Благој Ј. Мучето“	700 м ²
- плоштад „Гоце Делчев“	280 м ²
- зеленило пред „Отекс“	250 м ²
- зеленило кај супер маркетот	50 м ²
- кружен тек на ул „Балканска“	172 м ²
- кружен тек на ул „22 Декември“	410 м ²
- зелени површина на ул „Брака Миладинови“	357 м ²
- зелена површина на ул „Климент Охридски“	1 100 м ²
- зелена површина на ул „Братство и Едниство“	78 м ²
- кружен тек на ул.Климент Охридски“	452 м ²
- зелена површина на ул.“Маршал Тито“	1 030 м ²
- кружен тек на бул.„Гоце Делчев“	275 м ²
- кружен тек на бул.„Маршал Тито“	310 м ²
- кружен тек на бул.„Ленинова“	51 м ²

Вкупно:

5.515 м²

ТАБЕЛАРЕН ПРЕГЛЕД НА ТЕКОВНОТО ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАДСКОТО ЗЕЛЕНИЛО И ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ

Реден Број	Вид операција	Мерна единица	Количина	Бр.на операции
1	Гребулање на тревата	м ²	83947	10
2	Машинско косење на тревата	м ²	83947	10
3	Собирање на искосената трева	м ²	83947	10
4	Припрема на цв. површини	м ²	2701	2
5	Садење на сезонско цвеке	м ²	2701	2
6	Прашење на сезонско цвеке	м ²	2701	6
7	Кроење на жива ограда	м ²	336	2
8	Окопување на жива ограда	м ²	336	2
9	Окопување на грмушки	бр	3225	1
10	Кроење на грмушки и дрва	бр	3225	1

11	Окопување на ружи	бр	1623	4
12	Кројење на ружи	бр	1623	2
13	Чистење на зелени површини	м2	82615	3
14	Заливање на зелени површини	м ²	82615	60
15	Сечење на ивици по стази	м	6470	2
16	Собирање на отпад со износ	м ²	82615	252
17	Метење на стази	м ²	5600	252
18	Прихранување со минерално г.	кг	4939	
19	Расад сезонско цвеќе	бр	37525	
20	Вода потрошена за заливање	м ³	37782	
21	Одржување на дрвореди	бр	1850	
22	Заштита на палми	бр	35	

**ДИНАМИКА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА
РАБОТНИТЕ ОПЕРАЦИИ - КАЛЕНДАРСКИ**

Р. бр	РАБОТНА ОПЕРАЦИЈА	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Вкупно
1	Гребулење на тревата пред м.к.	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
2	Машинско косење на тревата	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
3	Собирање на искосената трева	-	-	-	1	2	2	1	2	1	1	-	-	10
4	Припремање на цветни површ.	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
5	Садење на цветни површини	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
6	Прашење на сезонско цвеќе	-	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	6
7	Кројење на жива ограда	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	4
8	Окопување на жива ограда	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
9	Окопување на грмушки дрвја	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2
10	Кројење на грмушки и дрвја	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
11	Окопување на ружи	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	4
12	Кројење на ружи	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	2
13	Чистење на зелени површини	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
14	Заливање на зелени површини	-	-	-	-	5	10	20	20	5	-	-	-	60
15	Сечење на ивици по стази	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2
16	Собирање на отпад и износ	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
17	Метење на асфалтни стази	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	252
18	Варосување на дрвјата	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
19	Заштита на палми	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1

II. ИЗВРШИТЕЛ НА ПРОГРАМАТА

Задолжен субјект за извршување на активностите предложени со оваа Програма е ЈПКД „Комуналец“ Струмица .

ЈПКД „Комуналец“ Струмица изготвува Годишна програма за работа, која ги содржи површините, основните операции

и динамиката на нивно извршување, поделбата на територијата на реони и катастарски преглед на секоја од површините, како и потребните средства.

За подигањето на ново јавно зеленило и реконструкција на деградирано јавно зеленило, Општина Струмица, покрај

ЈПКД „Комуналец“, може да вклучи и други правни лица, одбрана преку јавен повик.

III. НАДЗОР НАД ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

Надзор над извршувањето на Програмата, согласно Одлуката за комунален ред, врши Секторот за урбанизам и комунални работи.

Инспекциски надзор, согласно Одлуката за комунален ред, вршат општинските комунални инспектори.

IV. ФИНАНСИРАЊЕ НА АКТИВНОСТИТЕ ПРЕДВИДЕНИ СО ПРОГРАМАТА

Финансирањето на активностите за одржување на јавното зеленило, предвидени со оваа програма, се врши од Буџетот на општина Струмица Програма J7 каде што се предвидени средства во висина од 4.000.000,00 денари и од сопствени средства на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

Делот на подигање и реконструирање на јавните зелени површини се финансира преку Програмата за уредување на градежно земјиште за 2019 година.

Цените за работите околу одржувањето, подигањето и реконструкцијата на зеленилото, кои ги врши ЈПКД „Комуналец“ Струмица се дефинирани согласно важечките ценовници за ваков вид на услуги.

V. ПРЕОДНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10735/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10736/2
31.12.2018 год.
Струмица
.....

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

372.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Програма
за активности во областа на заштитата
на животната средина на подрачјето на
Општина Струмица за 2019 година**

1. Вовед

Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина, предвидува преземање мерки од надлежност на локалната самоуправа, определени со законските прописи од оваа област во насока на обезбедување поквалитетна и почиста животна средина за граѓаните на Општина Струмица.

2. Цели на програмата:

- Изработка на стратешки документи за заштита на животната средина;
- Определување на приоритети за изготвување проекти и нивна реализација;

- Обезбедување на финансиски средства за спроведување изводливи проекти за заштита на животната средина;
- Спроведување на мерки за превенирање на последиците од загаденост на животната средина;
- Спроведување на Оцена за влијанието на животната средина во процесот на планирање на проектите за да се превенираат последиците од евентуално загадување на животната средина;
- Зголемување на зелените површини во општината со изградба на нови зелени површини, уредување на запуштени зелени површини, подобрување на визуелниот изглед на урбаната средина, како и активности за пошумување.

3. Предмет на програмата

Програмските за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на општина Струмица во 2019 година, ќе бидат насочени кон:

- Систематизирање на податоците за квалитетот на животната средина на подрачјето на Општина Струмица, добиени врз основа на контроли и анализи за квалитетот на амбиенталниот воздух, влијането на отпадните води, состојбата со површинските води и водотеците, како

и состојбата со природните извори на вода и бунарите (бушотините) кои населението ги користи за пиење, санитарни потреби, поење на добитокот и наводнување.

- Информирање за состојбата со животната средина, врз основа на добиените и анализирани податоци од мониторинг на вода, воздух и почва;
- Изработка на едукативни проекти за заштита на животната средина и проекти за подигање на свеста на граѓаните за потребата од одржување на јавната чистота, како услов за здрава животна средина;
- Расчистување на диви депонии на подрачјето на општина Струмица;
- Информирање за состојбите со отпадот, преку сопствени согледувања и преку спроведувањето на Програмата за управување со отпадот на ЈПКД „Комуналец“ Струмица.

4. Финасирање

Финасирањето на Програмата за активности во областа на заштитата на животната средина на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, ќе се реализира преку Буџетот на општина Струмица за 2019 година, преку буџетските програми:

P1: Защита на животната средина 2.850.000 денари

P1:Защита на животна средина	
р.б.	Назив на активноста
1	Расчистување на диви депонии
2	Околинска политика за ИСО 14001
3	Едукативни проекти за заштита на животна средина
4	425 zalovuvawe na ku~iwa skitnici
5	Проект за подигање на свест за чистота
6	Елаборат за заштитни зони за зафати за водоснабдување
7	Субвенции за подобрување на амбиенталниот воздух

РАБ-Енергетски ефикасни фасади 300.000 денари

р.б.	Назив на активноста
	Проектна документација

5. Завршни одредби

Оваа Програма ќе ја реализира Градоначалникот на општина Струмица,

преку Секторот за Локален економски развој и заштита на животната средина и природата и другите органи на општинската администрација.

Надзор над реализацијата на оваа Програма ќе врши Градоначалникот на општина Струмица и овластениот инспектор за животна средина при Општина Струмица.

6. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10736/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за заштита од штетно дејство на водите во 2019 година

Се објавува Програмата за заштита од штетно дејство на водите во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10737/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

373.

Врз основа на член 124 став 2 од Законот за водите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 87/08, 6/09, 161/09, 83/10, 51/11, 44/12, 23/13, 163/13, 180/14, 146/15 и 52/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма за заштита од штетно дејство на водите во 2019 година

I. Вовед

Програма за заштита од штетно дејство на водите на подрачјето на Општина Струмица, е изработена врз основа на увидените состојби на речните корита, каналите за одведување на атмосферските води од урбаниите подрачја, пороите и другите водотеци, кои при пообемни врнежи можат да предизвикаат поплави. Со Програмата предвидуваат превентивни мерки, изградба на заштитни објекти и постројки и изведување на работи за заштита од штетно дејство на водите.

Имајќи во предвид дека Единицата за локална самоуправа – Општина Струмица е надлежна за уредување на градежното земјиште на подрачјето на градот и населените места во рамките на ГУП, ДУП и УП за село, за делување во насока на заштита од штетно дејство на водите за 2019 година програмира да ги преземе следните мерки преку :

Програма J2: Одведување и прочистување на отпадни води 1.000.000 денари

ред. бр.	Назив на активноста
1	Чистење на одводни канали и порои

II. Извршување на Програмата и надзор

Извршувањето на програмата ќе се реализира преку ЈПКД „Комуналец“ Струмица и други градежни оперативи во договор по спроведена тендурсака постапка.

Надзор над извршувањето на Програмата ќе врши Секторот урбанизам и комунални работи - Одделение за комунални работи при општина Струмица, и избран надзорен орган.

III. Оваа Програма се доставува до Министерството за животна средина и просторно планирање и Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, како и до ЈПКД „Комуналец“ и ЈП Водостопанско претпријатие „Струмичко поле“, за опфаќање во нивните програми за заштита од штетното дејство на водите и преземање мерки од нивна надлежност.

IV. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10737/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година

Се објавува Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10738/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

374.

Врз основа на член 27 и 28 од Законот за заштита и благосостојба на животните („Службен весник на Република Македонија“ бр. 149/14, 149/15 и 53/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица

1. Вовед

Согласно Законот за заштита и благосостојба на животните, Општината е надлежна да врши собирање на бездомните кучиња, односно нерегистрирани кучиња и регистрирани кучиња, доколку се затекнат на јавни површини без присуство на сопственикот и привремено да ги сместат во соодветни објекти - прифатилишта. Во овие објекти треба да се обезбеди елементарна заштита на животните од непогодни временски услови и да се обезбеди нивно ефикасно затворање.

Заловувањето на бездомните кучиња ќе се врши од страна на квалификувани лица на начин кој нема да предизвика непотребна болка или страдање.

Прифатилиштата треба да обезбедат спроведување на соодветни мерки и персонал со цел за ефикасна заштита на животните, редовно хранење и напојување и доколку е неопходно лекување на животните. За контрола на популацијата на бездомните кучиња, општината, треба заловените бездомни кучиња привремено да ги смести во прифатилиште каде кучињата треба да се кастрiraат, односно ојаловуваат, здравствено се третираат, на нив да се изврши превентивна здравствена заштита и тест за социјализација согласно со прописите од областа на ветеринарното здравство по што истите треба да се вдомат или вратат во реонот од каде што биле заловени. Бездомните кучиња треба

да бидат трајно обележани со микрочип, а во случај на бездомни кучиња вратени во реонот на заловување и со други видливи средства за идентификација, на начин кој нема да предизвика непотребна болка или страдање.

Трошоците за заловување и третман на регистрираните и нерегистрираните кучиња се на товар на сопствениците на кучиња, а во случај на бездомни кучиња на товар на општината.

Во случај на појава на заразна болест која може да се пренесе со кучињата, односно доколку постои опасност од појава на ваква болест, може да се направат исклучоци односно да се спроведе убивање на бездомните кучиња со средства за хумана еутаназија.

2. Содржина на Програмата

Со Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица се предвидуваат следните активности:

- Заловување;
- Кастраирање;
- Дехемантизација – третирање против ехинококоза;
- Вакцинација против беснило;
- Трајно обележување микрочипување и видео обележување

Програма :

P1: Заштита на животна средина 800.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	заловување на кучиња скитници

Програма:

РАА-Стационар за кучиња и мачиња 2.700.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Проектна документација

5. Заврши одредби

За спроведувањето на оваа Програма ќе се грижи Секторот за урбанизам и комунални работи, а инспекцискиот надзор ќе го врши Одделението за инспекциски работи од

- Тест за Лаишманијоза (серопозитивните се еутанизираат);
- Враќање на животните на местото каде биле заловени;
- Еутаназија на позитивните на заразни болест, тешко болни, опасни кучиња, животни кои биле агресивни или нападнале човек и не можат да се ресоцијализираат и кои не го поминале тестот за ресоцијализација;
- Превентивна медицинска заштита;
- Водење на регистар за сите заловени животни.

3. Обем на активности

Спроведувањето Програмата за решавање на проблемот со бездомните кучиња на подрачјето на Општина Струмица ќе се врши во соработка со здруженијата на граѓани од оваа област со избор по пат на јавен оглас на правно или физичко лице со соодветна лиценца согласно законските прописи.

Воедно во наредната година ќе се работи и на обезбедување на проектна документација за стационар за кучиња и мачиња.

4. Финансирање

Финансирањето на оваа Програма ќе се реализира со средства од Буџетот на општина Струмица за 2019 година и тоа:

облата на урбанизмот, комуналните работи, заштита на животната средина, патниот сообраќај и локални патишта и улици.

6. Оваа Програма, согласно Законот за заштита и благосостојба на животните ќе се достави на одобрување до Агенцијата за храна и ветеринарство.

7. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10738/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Струмица од областа на културата во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10739/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

375.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица
од областа на културата во 2019 година

1. Вовед

Со Програмата за активностите од областа на културата за 2019 година, се продолжува со поддршката на манифестиации од областа на културата кои претставуваат традиционални вредности и белег на Општина Струмица.

Воедно се продолжува и со поддршката на проекти од областа на културата на институции, здруженија на граѓани и поединци од подрачјето на Општина Струмица.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на општина Струмица кон задоволувањето на потребите и интересите на граѓаните во областа на културата;

- Сочувување и афирмирање на материјалното и духовното културно наследство на Општина Струмица;

- Сочувување и афирмирање на културниот идентитет на Општина Струмица;

- Создавање услови за квалитетно културно живеење, соодветно на статусот на општина Струмица;

- Промовирање и поддржување на нови идеи и проекти што ја афирмираат Општина Струмица како развиен културен центар;

- Презентирање и афирмирање на творците, интерпретаторите и институциите од областа на културата во земјава и странство;

-Интензивирање и збогатување на меѓународната културна соработка.

3. Активности

- Активностите на Општина Струмица во областа на културата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма;

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

-Сочувување на континуитетот на одржувањето на традиционалните културно

- уметнички манифестиации со потврдени квалитети и присутен голем интерес на граѓаните;

-Реализирање на манифестации, програми и проекти со современи содржини кои квалитетно го збогатуваат културниот живот на општината;

-Помагање на манифестациите на младите со културни-уметнички и забавно-едукативни содржини;

-Претставување во општината во Република Македонија и странство на афирмирани уметници, ансамбли и институции, како и на млади творци и интерпретатори, во согласност со утврдени критериуми;

-Поддржување на откривањето и презентирањето на нови сознанија за материјалното и духовното наследство за општина Струмица;

-Одварање на културно-уметнички и забавни приредби на атрактивни историски и урбани простори и објекти на подрачјето на општина Струмица;

-Издавање публикации за историското наследство, културната традиција, современиот културен живот и уметничкото творештво во општина Струмица;

-Унапредување на меѓународната - културна комуникација врз реципрочна основа со други градови од земјата и странство

- Остварување на продуктивна соработка со меѓународни асоцијации, организации и фондации кои го помагаат развојот на културата во локалните заедници.

Активностите на општина Струмица од областа на културата, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средствата на Буџетот на општина Струмица за 2019 година, средства од Буџетот на Република Македонија, спонзорства и донации.

При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на манифестациите и реализаторите на проектите при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

-Буџетот на Република Македонија за 2019 година (преку надлежните министерства);

-Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;

-Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство; и

- Други извори.

4. Распоредување на буџетските средства

Средствата во вкупен износ од 11.190.000 денари од Буџетот на Општина Струмица за 2019 година се распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, одржување и помагање на манифестации и проекти од областа на културата преку програмите К2, К3, К4 и КА и тоа:

4. Финасирање

К2: Дом за деца и млади100.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Средства за планирани активности

К3: Музичка и кинотечна дејност7.690.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Струмица опен фестивал
2	Ристо Шишков
3	Ликовна колонија
4	Астер фест
5	Фестивал на афоризми
6	Фестивал Распеани Струмичани

7	проект за поддршка на млади уметници
8	Фестивал Под кулите на Струмица
9	Хорот Деница и школа за кавал
10	Црешијада Вељуса
11	Фестивал за детски песни ЈО-ЈО
12	Други културни манифестации и одбележувања
13	Поддршка за издавање на книги и списанија
14	Поддршка од областа на културата други
15	Поддршка на здружение на борците
16	Проект претстава и фолклор Куклиш
17	Весник Се за Струмица
18	Проекти Мациров
19	Проект 100.000 поети за промена
20	Меѓународен фолклорен фестивал „Тримери“
21	Проект за струмички приказни
22	Мал градски театар Струмица
23	Проект историографија за Струмица (Бајрактарова)
24	Струмички автори во странство
25	9-ти фестивал источно црковно пеење
26	Други културни манифестации
27	НВО Видливост- проект “Животните од фармата”
28	Здружение Пресек
29	Стрит Фестивал 2019 – уличен фестивал + графити
30	Средба под јаворите и издавање на книга незавршена приказна за Видое Подгорец
31	Насо настан на лица со попречности – исти сме
32	Големи уметници за голема сцена
33	Настан – Васил Гарванлиев
34	Музичка вечер Бежанска сага
35	Зенит Здружение Иван Василевски
36	Street summer Jam-One way - годишни активности i
37	За тебе брате за тебе Струмица – Горан Кукиќ
38	Гастромак – меѓународен забавен настан во готвење
39	Фестивал пролетни веселби Струмица и Валандово

K4: Културни манифестации и творештво 2.500.000 денари

п.б.	Назив на активноста
1	Карневал

КА: Изградба на спомен обележја 1.000.000 денари

п.б.	Назив на активноста
1	споменик на загинати од хеликоптерска несреќа
2	спомен плочи во Дабиле и Белотино
3	влезна рампа во градска библиотека -елеватор

Средствата што се распоредени за дополнително утврдени манифестации, проекти и приредби ќе ги насочува Градоначалникот на општина Струмица, за активности кои не се опфатени со оваа Програма, а со својата активност, значење и квалитет придонесуваат за остварување на програмираните цели во областа на културата.

6. Манифестации и приредби што ќе се поддржуваат и помагаат со други форми и активности

Други форми и активности со кои ќе се поддржуваат и помагаат културните манифестации, приредби и проекти се следните:

- Почесно покровителство на Општина Струмица;
- Доделување награди, пригодни подароци и слично;
- Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага Општина Струмица;

- Учество на претставници на Општина Струмица, при организирање протоколарни и промотивни средби, одржување на манифестции и реализирање на проекти од областа на културата.

Другите форми на активности за поддршка и помош на манифестациите и приредбите, ќе се реализираат од страна на надлежниот орган на Општина Струмица и тоа по барање на организатори на манифестациите и реализаторите на проектите до Градоначалникот на општина Струмица, усогласено со целите на оваа Програма и расположивите можности на Општина Струмица

7. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и го обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

8. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10739/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение за објавување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10740/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

376.

Врз основа на член 22, став 1, точка 8 и член 36, став 1, точка 1 од Законот за локална самоуправа („Сл. весник на РМ“ бр. 5/02) член 101 од Законот за средно образование („Сл. весник на РМ“ бр. 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/02, 40/03, 42/03, 67/04, 55/05, 113/05, 35/06, 30/07, 49/07, 81/08, 92/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18), член 162, став 3 од Законот за основното образование („Сл. весник на РМ“ бр. 103/08, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11, 51/11, 6/12, 100/12, 24/13, 41/14, 116/14, 135/14, 10/15, 98/15, 145/15, 30/16, 127/16, 67/17 и 64/18) и член 14, став 1 точка 8 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

П р о г р а м а
за активностите на Општина Струмица
во областа на образованието во 2019
година

1. ЦЕЛИ

Основни цели на оваа Програма се:

- Обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на образованието;
- Изнаоѓање форми за ефикасно и економично одвивање на образовниот процес;
- Планирање на развојот на образованието;
- Подобрување на условите за обавување на образовниот процес;
- Создавање услови за натамошен развој на образованието.

2. АКТИВНОСТИ

Активностите на Општина Струмица во областа на образованието во 2019 година ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Создавање на услови за поефикасно и поекономично одвивање на образовниот процес на подрачјето на Општина Струмица.

3.ФИНАНСИРАЊЕ

Активностите од областа на образованието утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средствата во Буџетот на Општина Струмица за 2019 година, и тоа:

H1: Основно образование 3.050.440 денари

р.б.	Назив на активноста
1	дотации - трансфер за дефектологи и логопеди
2	други трансфери за училишта
3	“Детски семафор” со ученици од ООУ
4	Превоз за детско село Песталоци – Швајцарија
5	Меѓуетничка интеграција
6	Ужинка
7	Униформа

H2: Средно образование 3.620.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	трансфер до средни училишта
2	други трансфери до училишта
3	Реализација на заеднички ученички активности за МИО во ОУ и СОУ
4	Опремување на кабинети и лабаратории
5	Превозни услуги за 2 ученика од ЈУ Завод за заштита и рехабилитација Бања Банско
6	Светски ученички куп СОУ -Јане Сандански
7	Меѓуетничка интеграција

НАБ: Капитални инвестиции во образование 2.100.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Адаптација на спортска сала за деца со попреченост
2	Реконструкција на училиници во ОУ с. Банско
3	Под и кровна конструкција на ООУ М. Тито Струмица
4	Асфалтирање втор слој на спортски терени во ООУ и СОУ
5	Набавка на врати со каси во ООУ „М. Тито“ Струмица

Воедно институциите од областа на образоването ќе се финансираат од Буџетот на Република Македонија преку Министерството за образование и наука на Република Македонија, од сопствени приходи на училиштата и од донации.

При реализације на Програмата, Советот на Општина Струмица ќе ги поддржи институции и граѓанските организации кои ќе реализираат проекти од областа на образоването, финансиирани од други инвеститори – заинтересирани партнери, фондации, бизнис сектор и сл.

4. ДРУГИ ФОРМИ НА АКТИВНОСТИ

Други форми на активности со кои ќе се помага образоването се:

- Обезбедување стручна, техничка и друг вид поддршка со кадри и опрема со која располага општината;
- Создавање услови за воведување нови образовни профили во образовниот процес;
- Вклучување на општината во проекти на МОН, странски и домашни донатори.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Оваа Програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавување во „Службен гласник на Општина Струмица“ а ќе се применува од 01.01.2019) година

Бр.08-10740/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2019 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на спорт и млади во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10741/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

377.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Програма
за активностите на Општина Струмица
во областа на спорт и млади во 2019
година**

Вовед

Со Програмата за активностите во областа на спорот и младите во 2019 година, ќе се продолжи со реализација на проекти во функција на подобрување на условите за спортување, натпреварување и рекреирање на граѓаните од подрачјето на општина Струмица.

Со поддршката на спорот се создаваат услови за поквалитетни натпреварувања на спортските клубови како и поголема заинтересираност и масовност на младите за спортски активности.

Практикувањето на спорот особено кај младите се повеќе претставува природна потреба за нормален психофизички развој и спречување на појава на телесни деформитети.

2. Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- Остварување учество на Општина Струмица во организирањето, одвивањето и збогатувањето на спортскиот живот во општината, во согласност со потребите и интересите на граѓаните;
- Афирмирање на Општина Струмица како развиен спортски центар;
- Унапредување на условите и можностите за остварување на спортските активности на децата и младината, спортистите и на спортско-рекреативните активности на граѓаните;
- Создавање услови за реализација на спортско-рекреативните активности на граѓаните, особено младите и здруженијата на граѓани од областа на спорот;
- Промовирање на можностите на Општина Струмица да биде домаќин на одделни спортски манифестации од највисок ранг и поддржување на иницијативите што се преземаат на тој план;
- Создавање услови за настапи во земјата и странство на наши истакнати спортисти и млади спортски надежи, како и за гостување во Општина Струмица на спортисти со постигнати врвни резултати во меѓународна конкуренција;
- Остварување и унапредување на меѓународната спортска соработка.

3. Активности

Активностите во областа на спорот, Општина Струмица ќе ги насочи кон поттикнување, поддржување и помагање на остварувањето на целите на оваа Програма.

Во таа смисла ќе се спроведуваат активностите за:

- Заживување на спортските манифестации со традиција за кои постои интерес кај граѓаните, спортските манифестации и спортистите од странство;
- Учество во организирањето на натпревари со силна меѓународна конкуренција;
- Иницирање и реализација посебни програми за создавање услови за спроведување спортски активности на спортистите аматери, на учениците и младината;
- Поддржување на иницијативите и активностите за одвивање и развој на спортски дисциплини кои не се присутни во Општина Струмица, а имаат значајно место на врвните меѓународни манифестации;
- Овозможување поинтензивна комуникација на спортистите и нивните здруженија, со спортистите од други градови, региони и светот, заради унапредување на меѓусебната соработка.

4. Финасирање

Активностите на општина Струмица од областа на спорот, утврдени со оваа Програма, ќе се финансираат од средства на Буџетот на општина Струмица за 2019 година, спонзорства и донацији.

-При реализација на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува организаторите на спортските манифестации при спроведувањето на нивните активности за обезбедување финансиски средства и друга помош од:

- Буџетот на Република Македонија за 2019 година (преку надлежните министерства);
- Трговски друштва, јавни претпријатија, фондации и други правни и физички лица;
- Заинтересирани партнери за меѓусебна соработка во земјата и странство
- Други извори.

5. Распоредување на буџетските средства

Средствата од Буџетот на општина Струмица за 2019 година од Програмата Л0 во износ од 13.550.000 денари, се

распоредуваат како учество на Општина Струмица за поттикнување, подржување и

помагање за следните активности од областа на спортот:

Л0: Програма за спорт 13.550.000 денари

Р.Б.	Назив на активноста
1	Дотација за спортски клубови - ФК „Академија Пандев“ - ФК „Беласица“ - ЖФК „Тиверија Струмица“ - ФК „Тиверија“ - ФК „Спартмани“ - ОК „Струмица Џио“ - ОК „Наковски волеј“ - КК „Струмица“ АД - РК „Астраон“
2	Јавен повик за спорт
3	Проекти, турнири, настани
4	Јавен повик за тренери
5	Училишен спорт

6. Други форми и активности за подржување и помагање на спортските манифестации

Други спортски манифестации за остварување на целите на Програмата, ќе се поддржуваат и помагаат особено преку следните форми на активности:

-Почесно покровителство на општина Струмица;

-Доделување награди, пригодни подароци и слично;

-Обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадрите и опремата со која располага општина Струмица;

-Учество на претставниците на општина Струмица на протоколарни и промотивни средби, организирани по повод одржувањето на спортските манифестации.

- Формите на активности за поддршка и помош на спортските манифестации, ќе се реализираат од страна Општина Струмица и тоа по барање на организаторот на манифестацијата, усогласен со целите на оваа Програма и расположивите можности на општина Струмица.

Општината на младите ќе им помага преку:

- организирање трибини, форуми,

дебати и сл. на теми што се од нивен интерес,

-организирање кампањи за потенцирање на здравиот начин на живот;

-организирање анкети за да се утврди нивниот интерес и да се насочат сферите на делување на општината.

7. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица се грижи и обезбедува спроведувањето на оваа Програма.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10741/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марjan Даškalovski с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Програмата за
активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2019 година**

Се објавува Програмата за активностите на општина Струмица за областа на социјалната заштита и заштитата на децата во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10742/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

378.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Програма
за активностите на општина Струмица за
областа на социјалната заштита и
заштитата на децата во 2019 година**

Цели

Основни цели на оваа Програма се:

- обезбедување активен однос на Општина Струмица кон задоволување на потребите и интересите на граѓаните од областа на социјалната заштита и заштитата на децата;
- создавање поквалитетни услови за децата од предучилишна возраст за престој во детските градинки;
- изнаоѓање форми за згрижување на социјално ранливи групи;
- изнаоѓање форми за социјализација на маргинализирани групи;
- подобрување на стандардот на граѓаните;
- осовременување на училишните установи во однос на организацијата на програмските содржини и соодветни кадровски услови за инклузија на деца со посебни потреби.

Активности

Активностите на општина Струмица во областа на социјалната заштита и заштитата на децата ќе бидат насочени кон поттикнување, поддржување и помагање за остварување на целите на оваа Програма и тоа:

- Обезбедување услови за зачувување на здравјето на децата за нормален раст и развој на детскиот организам;
- Обезбедување услови во детските градинки за реализирање на нивните цели, задачи и планирани програмски содржини;
- создавање услови за отворање на дневни центри за згрижување на семејно запуштени деца и деца од улица;
- создавање услови за пополовен социјален живот во клуб за стари лица;
- создавање услови за формирање сервис за дотур на храна и лекови и грижана стари изнемоштени лица;
- создавање услови за континуирана работа на црковно-народна кујна;
- помош за семејства погодени од несреќи и елементарни непогоди;
- помош на социјално загрозени семејства;
- помош на лица – жртви на семејно насилиство;
- промовирање на родовата рамноправност.

3.Трансвери до НВО

Трансверот до НВО за реализација на проекти ќе се реализира преку идентификација, подршка и соработка во реализацијата на иницијативи и предлози на проекти од интерес на општина Струмица, како и програмски активности поднесени од страна на здруженија на граѓани и фондации.

Релизацијата на средствата ќе се врши преку јавен повик за прибирање на барања за користење на средствата од Буџетот на општина Струмица, наменети за финансирање на иницијативи за проекти и програмски активности на здруженија на граѓани.

Проектите кои ќе бидат финансиски подржани од страна на Општина Струмица, Одделение за услуги на граѓаните и месна самоуправа се однесуваат на стратешките цели дефинирани во Програмата.

4. Трансфери до физички лица

Трансферите до физичките лица ќе ги реализира Градоначалникот на општина Струмица согласно оваа Програма, по барање на лицата, поткрепено со соодветна документација и мислење од Одделението за услуги на граѓаните и месна самоуправа.

5. Финансирање

Активностите од областа на социјалната заштита утврдени со оваа Програма ќе се финансираат од средства од Буџетот на општина Струмица предвидени за 2019 година и тоа:

B2:

Програма за социјална заштита 3.550.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	проекти на ЛЕР од социјална заштита
2	проект за лица со посебни потреби
3	поправка на архитектонски пречки за хендикепирани
4	трансфери за НВО по програма за социјална заштита
5	Организирање на Шелер Центар
6	проект со Избор за 6 месеци за три лица
7	трансфер до Црвен Крст
8	Трошок за превоз со специјално патничко возило
9	трансефер за толкување за слепи лица на одлуки на општина

ВА: Реконструкција на детски градинки 5.000.000 денари

р.б.	Назив на активноста
1	Две детски градинки Куклиш и Муртино
2	Реконструкција на детска градинка во градот
3	Отплата на кредит за ИПА проектот ЕКО градинка

При реализацијата на Програмата, Општина Струмица ќе ги поддржува институциите и здруженијата на граѓани при реализација на проектите од социјалната сфера на обезбедување на финансиски средства и друга помош од:

- Министерството за труд и социјална политика на Република Македонија;
- трговски друштва, јавни претпријатија,
- фондации и други правни и физички лица;
- заинтересирани партнери за соработка во земјата и странство; и
- други извори.

7. Активности поддржани со други форми на активности

Во Општина Струмица делуваат бројни здруженија на граѓани чија основна цел е социјализација и инклузија на социјално запуштени лица, стари и изнемоштени лица, маргинализирани групи и зависници од дроги и други наркотици.

Општина Струмица ќе ги поддржи нивните напори за отворање дневни центри за згрижување и социјализација и ќе вложи напори да обезбеди соодветен простор за нивно делување.

8. Други форми на активности

Други форми на активности со кои ќе се помагаат со средства од Буџетот на општина Струмица се:

- обезбедување стручна, техничка и друга поддршка со кадри и опрема со која располага Општината;
- организирање протоколарни средби за воспоставување соработка на претставници на Општината со потенцијални донатори на проекти од областа на социјалната заштита.

Овие форми на активности ќе се реализираат согласно можностите на општина Струмица.

9. Завршни одредби

Градоначалникот на општина Струмица го следи реализацијето на оваа Програма, покренува иницијативи, дава мислења и поднесува предлози, врска со остварувањето на нејзините цели и активности.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10742/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година

Се објавува Програмата на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година, донесена на седницата на Советот на

општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10743/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

379.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма на Општина Струмица за работа со облиците на месна самоуправа во 2019 година

1. Вовед

Граѓаните во општината за работите од непосредно и секојдневно значење за својот живот и работа одлучуваат преку облиците на месна самоуправа.

Во општината како облици на месна самоуправа во градот се основани урбани заедници и во населените места – месни заедници.

Граѓаните преку облиците на месната самоуправа покренуваат иницијативи за:

- решавање на прашања од комунална инфраструктура за соодветното поддрачје;
- изградба и одржување на објекти од јавен интерес (водоводи, улици, култури домови, спортски објекти и др.);
- заштита на животната средина и природата;
- покренување иницијатива за уредување на просторот;
- организирање културни, спортски, забавни и други манифестации и
- други работи од непосредно секојдневно значење за животот и работата на граѓаните.

Советот на облиците на месната самоуправа дава иницијатива и предлози до надлежните органи на општината за прашања од областа на образоването, здравството, социјалната заштита и други прашања од интерес на граѓаните.

2. Финасирање

Финасирањето на облиците на месна самоуправа се реализира со:

- средства од Буџетот на општината;
- средства кои што општината им ги отстапува на облиците на месна самоуправа, согласно со плановите и програмите за нивниот развој;
- средства што граѓаните непосредно ги здружуваат;
- средства што ќе ги издвојат заинтересираните правни и физички лица;

- средства од надомест на услуги и подароци и други средства.

Во Буџетот на општина Струмица за реализација на активности од областа на месната самоуправа се предвидени вкупно 4.100.000,00 денари од кои во Програмата Д1 се предвидени 600.000,00 денари, а во Програмата ДА - Месна самоуправа (капитални објекти) се предвидени 3.500.000 денари, за реализација на следните активности:

Д1: Месна Самоуправа 600.000 денари

р.б.	Назив на програмата
1	Администратори на урбани и месни заедници - плати

ДА: Месна самоуправа (капитални објекти) .. 3.500.000 денари

р.б.	Назив на програмата
1	Реконструкција на 6 домови на култура во села и паркови и зеленила во 5 населени места

3. Други активности

Градоначалникот може со решение да делегира вршење на определена работа за реализација на одреден непосреден интерес од секојдневно значење за животот и работата на жителите на претседателот на Советот на обликов на месната самоуправа.

Средствата потребни за извршување на работите, се утврдуваат во решение за делегирање на надлежноста.

Со решението се определува органот и начинот на вршење на надзор над извршувањето на работите.

Општинската администрација ги врши стручните, административнотехничките и сметководствено-финансиските работи на органот на обликов на месната самоуправа.

Контрола над трошењето на средствата што ќе бидат пренесени за

извршување на делегираните надлежности врши општинската администрација.

4. Завршни одредби

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10743/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина

Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2019 година во Општина Струмица

Се објавува Програмата за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2019 година во Општина Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10744/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

.....

380.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма
за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2019 година во Општина Струмица

I. Со Општинската програма за одбележување на годишнини на значајни настани и истакнати личности во 2019 година (во понатамошниот текст Програма), се определуваат годишнините на значајните настани и истакнати личности од посебно значење за развојот на Република Македонија и Струмица, за афирмација на историското и културното наследство и негување на општоцивилизиските вредности и државните празници на Република Македонија, утврдени со закон.

II. Во текот на 2019 година ќе се одбележат следните јубилејни годишнини на значајни настани и личности:

26.02.2019 година

-**15 години** од загинувањето на претседателот на Република Македонија, Борис Трајковски

Носител: Комисијата

01.06.2019 година

- **75 година** од мајската офанзива-Варници

Носител: ОО на СБМ од НОАВМ во содејство со комисијата.

14.07.2019 година

-**75 години** од убиството на народниот херој Благој Јанков Мучето од страна на бугарскиот фашистички окупатор и домашните предавници.

Носители: Општински одбор на СБМ од НОАВМ, Локалната установа библиотека “Благој Јанков Мучето” Струмица и Домот за деца и млади “Благој Мучето” од Струмица во содејство со Комисијата

11.09.2019 година

- Ден на ослободувањето на Струмица
- **75 години** слободна Струмица

III. Во текот на 2019 година ќе се одбележат и следните други годишнини на значајни настани и личности:

Ф е в р у а р и

04.02.2019 година

-**147 години** од раѓањето на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев

Носител: ОУ “Гоце Делчев” од Вељуса во содејство со Комисијата.

Април**14.04.2019 година**

- **22 години** од смртта на еден од најеминентните македонски и роднокрајни писатели – Видое Подгорец.

Носител: ОУ “Видое Подгорец” Струмица во содејство со Комисијата.

Мај**01.05.2019 година****-Меѓународен ден на трудот**

Носител: Општинскиот синдикален совет

04.05.2019 година

-**116 години** од убиството на апостолот на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство Гоце Делчев.

Носител: Комисијата

09.05.2019 година**-Меѓународен ден на победата над фашизмот**

Носител: Комисијата

12.05.2019 година

- **77 година** од смртта на првоборецот Сандо Масев

Носител: ОУ “Сандо Масев” - Струмица во содејство со Комисијата.

24.05.2019 год.

“Св. Кирил и Медодиј” – ден на сесловенските просветители

Носител: ОУ “Св. Кирил и Медодиј” с. Дабиле со содејство со Комисијата

31.05.2019 година

- 147 година од раѓањето на еден од најистакнатите дејци и поклоници на македонското револуционерно движење за ослободување од турското ропство – Јане Сандански.

Носител: СОУ “Јане Сандански” – Струмица во содејство со Комисијата

Јуни**05.06.2019 година**

- **18 години** од убиството на бранителите од конфликтот 2001 година, Колю Китанов

Носител: Комисијата во содејство со СВР-Струмица

23.06.2019 година

- **18 години** од убиството на бранителите од конфликтот 2001 година, Атанас Јанев.

Носител: Комисијата во содејство со СВР-Струмица

25.06.2019 година

- **63 години** од раѓањето на трагично загинатиот претседател на Република Македонија – Борис Трајковски.

Носител: Комисијата.

Јули**12.07.2019 година**

-**77 година** од формирањето и излегувањето на јадрото на Првиот Струмички партизански одред

Носител: Општински одбор на СБМ од НОАВМ во содејство со Комисијата.

Август**02.08.2019 година****Ден на Републиката**

- 116 години од Илинденското востание и создавање на Крушевската Република

- **75 години** од одржувањето на Првото заседание на АСНОМ и поставувањето темелите на Македонската држава

Носител: Комисијата

13.08.2019 година

- **68 години** од убиството на петтемина струмички студенти

Носител: Комисијата

Септември

08.09.2019 година

- **Ден на независноста на Република Македонија**

- **28 години** од референдумската определба за независна и суверена Република Македонија

Носител: Комисијата

(Поради близината на Денот на независноста на Република Македонија и Денот на ослободувањето на Струмица, одбележувањето на двата датума ќе се реализира според заедничка програма).

Носител: Комисијата.

21.09.2019 година

- Меѓународен ден на мирот
Носител: Комисијата

Октомври

11.10.2019 година

- **Ден на народно ослободителното востание на Македонија и Ден на борецот**

- **78 години** од првите востанички истрели во Прилеп и Куманово против фашистичките окупатори.

Носител: Комисијата

23.10.2019 година

- **Ден на македонската револуционерна борба**

Носител: Комисијата

Декември

11.12.2019 година

- **Ден на заштитниците на Струмица – Свети Петнаесет Тивериополски свештеномаченици**

Оваа година се одбележуваат 1657 години од убиството на Светите петнаесет Тивериополски Свештеномаченици
Носител: Комисијата

IV. Покрај настаните од точка II, Локалната самоуправа во текот на годината ќе се вклучи и во одбележувањето на годишнини од раѓањето или смртта на личности кои се земени како патрони на различни институции, како и на настани од историјата на македонскиот народ што ќе бидат одбележувани од други институции и невладини организации. По иницијатива и барање испратено до Градоначалникот и Советот на општина Струмица од страна на СВР Струмица, во програмата влегува и активноста за одбележување на годишнината од загинувањето на нашите бранители од конфликтот 2001 година, Атанас Јанев и Кольо Китанов.

V. Финансиски план

Финансиските срдства за реализација на оваа Програма ќе се обезбедат од Буџетот на општина Струмица за 2019 година во зависност од активностите што ќе бидат реализирани.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10744/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и спровувањето со кризи во 2019 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето,

противпожарната заштита и спасувањето со кризи во 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10745/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

381.

Врз основа на член 22 точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 4 став 2 и член 9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18), член 2 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18), член 5 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/07, 55/13, 158/14, 193/15 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и справувањето со кризи во 2019 година

Со оваа Програма се утврдуваат заедничките интереси и активности во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Струмица во 2019 година овие активности ќе ги остварува преку:

- Општинскиот штаб за заштита и спасување,
- просторните специјализирани сили за заштита и спасување ,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Струмица,
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Струмица, а ги покрива и подрачјата на соседните општини Василево, Босилово и Ново Село, кои

немаат формирено сопствени противпожарни единици.

I. Цели

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;
- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;
- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;
- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;
- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, спроведување со кризи и противпожарната заштита

II. Активности

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализација на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни појави и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, навремена и во законски рамки реализирана активност.

Општина Струмица преку оваа Програма за 2019 година во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди средства потребни за квалитетна и технички стручно подгответена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Струмица и другите општини .

Конкретни програмски активности на ТППЕ Струмица:

1. Гаснење пожари и спасување на луѓе и имоти загрозени во пожари и другите елементарни непогоди

ТППЕ-Струмица во текот на 2019 година ќе учествува во локализирање, гаснење на пожари и технички интервенции доколку се појават на териториите на општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево.

ТППЕ-Струмица по барање на институциите од областа на заштитата и спасувањето ќе учествува во гаснење на настанати пожари со својата техника и опрема и во соседните општини: Радовиш, Валандово, Берово и пошироко.

2.Вршење на технички интервенции

- интервенирање при сообраќајни несреќи
- спасување на луѓе од височини (објекти)
- спасување-извлекување на луѓе и домашни животни од длабочини - бунари , јами , пештери и сл.
- црпење вода од поплавени објекти при елементарни непогоди
- интервенирање при појава на акциденти со опасни материи
- евакуација на луѓе , животни и материјални добри од загрозени средини
- интервенирање во случај на сите елементарни непогоди, техничко-технолошки катастрофи и сл.
- противпожарно обезбедување на јавни настани и манифестации, спортски натпревари , домашни и странски делегации и сл.

3. Анализа на пожари и технички интервенции на кои интервенирала ТППЕ-Струмица

ТППЕ- Струмица во текот на цела година врши редовна анализа на секој настанат пожар и техничка интервенција со цел отстранување на пропустите и воведување на нови квалитетни и ефективни тактички методи при самите интервенции.

4. Стручно оспособување и усовршување на вработените во ТППЕ-Струмица.

За оспособување и усовршување на пожарникарите Командирот на ТППЕ изготвува Годишен план и Програма за изведување на настава и обука каде што се опфатени следните концептни содржини:

- Прописи за заштита од пожари, експлозии и опасни материи
- Противпожарни опасности и мерки за заштита.
- Противпожарни справи и опрема
- Противпожарна тактика
- Практични тренинг вежби
- Прва помош
- Запознавање на улици, приоди кон објекти и хидрантската мрежа во општините Струмица, Ново Село, Босилово и Василево каде што дејствува ТППЕ-Струмица
- Вежби (физичко-кондициони активности)
- Меѓународна соработка , размена на искуства , обука на повисок степен во поедини области и сл.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОБУКА

	Содржина на обуката	Теорија и демонстрација	Практична работа/вежби
1.	- Основи на системот за заштита и спасување на Република Македонија и организирање и спроведување на мерки за заштита и спасување -Вовед во противпожарната служба -Историјат и место на противпожарната служба во општеството	T	
2.	Заштита на животна средина	T+Д	
3.	Картографија и климатографија	T+Д	
4.	Прва помош	T+Д	вежба
5.	Запознавање со објектите и опремата	T+Д	
6.	Цели и задачи на превенцијата од пожари	T	
7.	Етика и говорни команди	T+Д	
8.	Опасност од пожар и мерки за заштита во станбените објекти, земјоделството и индустријата	T+Д	
9.	Градежни материјали, нивните својствата и однесувањето во пожар	T+Д	
10.	Инсталации и комуникација во објектите за престој на луѓе	T+Д	
11.	Пожарно оптоварување	T	
Противпожарни апарати и опрема			
12.	Класификација на апаратите и опремата	T+Д	
13.	Лична противпожарна опрема	T+Д	
14.	Колективна противпожарна опрема	T+Д	
15.	Противпожарни апарати - рачни и преносливи	T+Д	
16.	Стабилни системи за гасење на пожар	T+Д	
17.	Противпожарни црева	T+Д	
18.	Противпожарна арматура	T+Д	
19.	Пумпи за вода и пена и генератори за пена	T+Д	
20.	Противпожарни скали	T+Д	
21.	Видови на противпожарни возила	T+Д	
22.	Пловни и воздушни системи за гасење на пожар	T+Д	
Противпожарна тактика			
23.	Важноста и улогата на противпожарната тактика	T	
24.	Класификација на пожарите	T	
25.	Хемијата на горењето	T	
26.	Средства за гасење пожар	T+Д	
27.	Принципи на гасењето пожар	T+Д	
28.	Комуникација (диспечери)	T+Д	вежба
29.	Однесувањето и природата на огнот - развој на пожарот	T	
30.	Тактичка примена на средствата за гасење	T	
31.	Гасење на пожар во затворен	T+Д	вежба

	простор		
32.	Гаснење пожар на отворен простор	Т+Д	вежба
33.	Тактика за гаснење на шумските пожари	Т+Д	вежба
34.	Гаснење пожар од запаливи и експлозивни материји	Т+Д	вежба
35.	Опасни супстанции и Теоријата на деконтаминација	Т+Д	
	Пребарување		
36.	Дојава на пожар и начинот на алармирање на службите (систем и други врски)	Т+Д	вежба
37.	Организација и начин на набљудување, известување и дејствување во случај на пожар на отворено	Т+Д	вежба
38.	Вовед во лична заштита	Т	
39.	Процедури при пребарување	Т+Д	вежба
40.	Тест за страв од затворен простор - клаустрофобија (теоретска и практична подготовка)	Т+Д	вежба
41.	Топлина и влажност	Т+Д	вежба
42.	Дехидратација	Т+Д	вежба
43.	Вентилација	Т+Д	вежба
44.	Апарати за респираторна заштита (апарати за дишење)	Т+Д	вежба
45.	Постапката за контрола на влез и работа на табла за контрола на пристап	Т+Д	вежба
46.	Постапката за излегување од затворен простор	Т+Д	вежба
47.	Сервисирање и одржување на опремата	Т+Д	вежба
	Спасување		
48.	Здравје и безбедност - Проценка на ризик	Т+Д	вежба
49.	Спасување на луѓе, животни и имот	Т+Д	вежба
50.	Спасување	Т+Д	вежба
51.	Спасување од урнатини	Т+Д	вежба
52.	Спасување во природните непогоди и техничко-технолошките несреќи и катастрофи	Т+Д	вежба
53.	Спасување во сообраќајни несреќи	Т+Д	вежба
54.	Јазли и јажиња	Т+Д	вежба
55.	Јазли и јажиња во комбинација со опрема за спасување	Т+Д	вежба

1 – Целни групи

- Вежби со ПП група од два, три пожарниари
- Вежба со ПП оделение
- Вежба со ПП вод
- Вежба со ППЕ

- Прописи од областа на заштитата од пожари,
- Противпожарна превентива,
- Противпожарна тактика,
- Противпожарни справи и опрема,
- Практични вежби,
- Прва помош на повредени лица, и
- Вежби за физичко-кондициона подготвка.

2 – Цели и предмет на учење

Обуката на вработените во ТППЕ се изведува во следниве области:

ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ЗАШТИТАТА ОД ПОЖАРИ (теорија)

1. Закони од областа на пожарникарството

- Закон за пожарникарство
- Закон за заштита и спасување

2. Подзаконски акти

- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење на пожари на ТППЕ
- Правилник за начинот на вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење пожар
- Правилник за униформата ознаките на униформата и заштитната опрема на работниците на ТППЕ
- Правилник за водење на евиденциите за пожарите и експлозиите
- Правилник за техничките нормативи за хидранската мрежа за гасење на пожари
- Правилник за одредување на бројот, видовите и одржувањето на рачни и превозни ПП апарати

ОСНОВИ НА ПРЕВЕНТИВНА ЗАШТИТА ОД ПОЖАРИ

1. Заштита од пожари

- Причини за пожари
- Топлина, палење и согорување
- Експлозии

2. Општи мерки за превентивна заштита од пожар

- Градежни мерки на заштита
- Уреди, инсталации и технички мерки на заштита

3. Превентива во индустрија

1. Хемиска индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Дрвна индустрија , општи опасности и мерки на заштита
- Текстилна индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Прехранбена индустрија, општи опасности и мерки на заштита
- Металопреработувачка индустрија, општи опасности и мерки на заштита

4. Сообраќај

- Општи опасности и мерки на заштита

5. Објекти/населени места

- за живеење, јавни објекти, угостителски објекти и други објекти, општи опасности и мерки на заштита

6. Друго

- Складишта, општи опасности и мерки на заштита

- Земјоделие и шумарство, општи опасности и мерки на заштита
- Објекти и заштита во радиоактивна средина

1. ПП ТАКТИКА

- Процес на горење
- Продукти на горењето, експлозии
- Процес на гасење

2. Средства за гасење

- Водата како средство за гасење пожар
- Пената како средство за гасење пожар
- Средства за гасење на пожар со ефект на загушување: прав и јаглеродендиоксид.
- Гасење на некои запаливи материји со специфични особини.

3. Пожари

- Пожар и класи на пожари
- Развој и ширење на пожарот

4. Организација и подготвока за акција на гасење на пожар:

Тактичка дејства при гасењена пожарите

- Извидување
- Проценка на ситуација
- Одлука
- Команда
- Спасување на луѓе
- Спасување на животни
- Спасување на подвижен имот

5. Раководење со гасењето на пожари

- Избор на тактика за гасење на пожар
- Снабдување со вода за гасење на пожар и поставување потисни линии
- Опасности при гасење на пожари
- Тактички настапи на ПП единици

6. Гасење на пожари во згради

- Гасење пожар на покрив и таван
- Гасење пожар на приземја и катови
- Гасење на пожар во скалишен простор
- Гасење пожар на подрум
- Гасење пожар во внатрешни шупливи конструкции
- Гасење на димоводен канал (оџак)

7. Гасење пожари во други објекти и средини

- болници и други здравствени организации,
- театри, кина, спортски и други сали, училишта, хотели, дискотеки и слично.
- индустриски објекти
- на отворен простор (шумски пожари и полски пожари)
- на цврсти материји

- на запаливи течности и гасови
- во отежнати услови за работа
- во радиоактивна средина

8. Завршување на интервенција на гаснење пожар

9. Анализа на акцијата

ПП СПРАВИ И ОПРЕМА

1. Заштитна опрема

- Лична заштитна опрема
- Колективна заштитна опрема ,ПП црева,ПП спојки и додатна опрема за работа со ПП црева
- Млазници за вода, за CO₂, за сув прав, за пена,
- ПП арматури, и ПП хидранти
- Справи за добивање на пена
- ПП справи и опрема за качување
- Справи и опрема за спасување
- Опрема и уреди за осветлување
- Опрема за заштита од топлина, гасови, киселина и др.
- Уреди за вентилација
- Алати и средства за противпожарна намена
- Пумпи за вода и длабоковлекач
-

2. Апарати за гаснење на пожари

- Рачни апарати за гаснење на пожари
- Превозни апарати за гаснење на пожари

3. Возила и средства

- Противпожарни возила
- Летала во функција на службата за заштита од пожари
- Средства и системи за врски

4. ПРВА ПОМОШ НА ПОВРЕДЕНИ ЛИЦА

- Прва помош при сообраќajни незгоди техничко-технолошки атциденти
- Прва помош при изгореници.
- Прва помош при каснување од инсекти, влекачи и сл.

5. ВЕЖБИ ЗА ФИЗИЧКО КОНДИЦИСКА ПОДГОТОВКА

5. Изведување на тактички вежби на гаснење пожари и спасување на луѓе, животни и материјални добра при појава на пожари и елементарни непогоди.

ТППЕ-Струмица во текот на годината организира тактичко показни вежби во воспитно-образовни институции, производно-преработувачки капацитети од дрвната, текстилната, градежната, прехранбената индустрија и сл.

За секоја тактичко показна вежба се изготвува посебен елаборат со шематски приказ на тактичкиот настап.

6. Испитување на исправноста на заштитната опрема.

Испитувањето на исправноста на заштитната опрема се врши во текот на целата година по Упатството за испитување на опремата во ТППЕ- Струмица. По секоја интервенција се врши контрола на заштитната опрема и доколку на истата се воочат одредени недостатоци истите се отстрануваат од употреба или опремата се заменува со нова.

Покрај испитувањето на заштитната опрема во текот на целата година се вршат дневни, неделни , месечни, годишни и вонредни прегледи на заштитната и техничката опрема со која што располага ТППЕ- Струмица.

7. Водење на пропишана евидентија за работа на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година во ТППЕ се води следнава евидентија:

- Книга за дневно дежурство.
- Книга за пријавување и примањето на пријавите за настанатиот пожар или техничка интервенција.
- Книга за евидентирање на настанатите пожари и технички интервенции.
- Извештај за настанатиот пожар или техничка интервенција со краток опис.
- Картони за локација на улиците, позначајните објекти, училишта , детски градинки , болници , бензински станици , складишни простори во кој се чуваат запаливи материи и сл.
- Обрасци за изведување настава.
- Картон,хигиенска и чек листа за дневен преглед на возилата, во која што се евидентираат сите зафати и поправки на возилата.
- Неделни извештаи за настанати пожари и технички интервенции
- Месечни извештаи
- Годишен извештај за работата на ТППЕ-Струмица

8. Превентивни активности (предавања, патроли, настапи преку локалните средства за јавно информирање и сл.).

Предавања во претпријатијата, училиштата, детските градинки и други институции од аспект на заштита од пожари,

експлозии и опасни материји. Превентивно информирање на граѓаните преку јавните средства за опасностите од настанување на пожари како и за мерките кои треба да се превземат за да не дојде до нивна појава.

Посети на Општините Василево, Босилово и Ново Село.

Цел на посетите - разгледување на теренот , изворите на вода, водоводната мрежа, хидрантската мрежа и приодните патиштата кон поважни објекти .

9. Техничко опремување на ТППЕ-Струмица

Во текот на годината според Правилникот за минимална техничка опрема и средства за гаснење, ТППЕ Струмица треба да се опреми со следната опрема:

- пл апарати S-6 со сув прав 10 бр.
- пл апарати – полнење со CO₂-10 бр.
- пл црева ф 52- 30 бр.
- турбо млазници-10 бр.
- моторни пумпи за извлекување вода – 2 бр.
- водонепропустливи фенери - 20 бр.
- тутоген – пенило 1000 литри
- алуминиумски скали троделни - 3 бр.
- моторни пили за дрво – 3 бр.
- **теренско возило-постоечките 2 (две) марка LADA NIVA се амортизираат со постојани дефекти**
- **интервентни одела комплет-50 бр. – приоритет (постоечките се амортизираат, користени повеќе од 20 години со целосно уништен огноотпорен материјал).**
- **батерии за радиостаници марка GP 380-10 бр.**

Обезбедувањето на опремата ќе зависи и од обезбедување на средства од други извори.

10. Соработка со претпријатијата што стопанисуваат со шуми, земјоделски површини, водоводна мрежа, електрична енергија и др.

ТППЕ Струмица со свои претставници редовно учествува на работни состаноци со:

- раководните и оперативните структури на ЈПСШ „Беласица“

Струмица (превземање на превентивни мерки за сведување на опасностите од појава на шумски пожари на минимум и организирано дејствување во локализирање и гаснење во случај на нивна појава),

- ЈП Струмица гас – гасоводна мрежа и превенција
- земјоделските комбинати кои стопанисуваат со житни култури (за превземање на противпожарни мерки пред, за време и по завршувањето на жетвените работи.
- ЈПКД „Комуналец“-состојба на хидрантска мрежа,заедничко координирано делување при технички интервенции и аистенции
- ЕВН Подружница-Струмица - унапредување и синхронизирање на соработката во сите случаи на акциденти предизвикани од електричната енергија, каде е неопходна стручна помош и аистенција.

11. Посета на претпријатијата во општините

Во тековната година предвидена е посета на објекти (институции) со висока пожарна загрозеност- (бензински станици , енергетски постројки, дрвно-преработувачки и производствени капацитети , складишта на високо запаливи материји се со цел запознавање со нивната инфраструктура од аспект на ПП заштита, организирање предавања од превентивен карактер , показни вежби со вработените и сл.

12. Смотри на ТППЕ-Струмица

Во текот на целата година **секојдневно** се врши смотра на:

- изгледот на пожарникарите
- гаражниот простор и возилата
- просториите за дневен престој и пасивен одмор
- санитарниот јазол

Секој **месец** се врши смотра на:

- личната заштитна опрема
- колективната заштитна опрема

- на целокупната опрема и инвентар со кои располага ТППЕ

износ од 11.900.000,00 денари од Буџетот на општина Струмица за 2019 година.

13. Подготовка на единицата пред летната и зимската сезона

Во месец Мај се врши преглед на целокупната опрема со посебен осврт на опремата за гаснење на шумски и полски пожари.

Во текот на месец Октомври се врши подготовка на возилата и погонските системи за претстојната зимската сезона - гуми , масла, акумулатори , електрична инсталација, проверка на средствата против замрзнување во возилата , редовно подмачкување на возилата , проверка на зимската опрема , системите за сигнализација, агрегати , моторни пумпи , хидраулични алатки за справување со сообраќајни незгоди и сл.

14. Контролни активности од страна на командирот на ТППЕ Струмица.

Командирот на ТППЕ Струмица во текот на секој месец врши по четири контроли и тоа: две до 23 часот и две по 23 часот.

По извршената контрола Командирот на ТППЕ за сите воочени недостати (доколку ги има) сугерира на командирот на одделение за нивно отстранување , а во одредени случаи превзема и соодветни дисциплински мерки.

15. Работи на одржување на објектот

Во текот на 2019 година предвидено е да се изврши:

- санација на дел од кровната конструкција
- обновување на подот во просторијата за дневен престој
- варосување на просториите
- санација на прозорци и врати

Што се однесува до самиот објект, истиот треба целосно да се реконструира или да се изгради нов на локација која ќе одговара за брзо оперативно – тактичко делување на единицата.

IV. Финасирање

Финасирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, спасувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица-Струмица, утврдени со оваа Програма ќе се реализираат преку дотации од Буџетот на РМ и Буџетската програма W0 –Противпожарна заштита во

Финансирањето ќе се врши и од:

- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица;
- Приходи од други општини; и
- Доброволни прилози и други средства од осигурителни друштва, фондации, правни и физички лица, наменети за унапредување на заштитата од пожари;

V. Завршни одредби:

За спроведувањето на оваа Програма се грижи Градоначалникот на општина Струмица, во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи, државниот инспектор за заштита од пожари, инспекторот за заштита и спасување и другите надлежни органи и тела.

Советот на Општина Струмица, активно ќе го следи спроведувањето на оваа Програма и ќе придонесува во нејзина реализација со покренување на иницијативи, давање мислења и поднесување на предлози за преземање на одредени мерки и активности во насока на подобрување на противпожарната заштита и сèкупните активности од областа на заштитата и спасувањето на граѓаните и материјалните добра на подрачјето на Општина Струмица.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-10745/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

.....
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Програмата за активностите
на Општина Струмица во областа на
еднаквите можности на мажите и жените за
2019 година

Се објавува Програмата за активностите на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на мажите и жените за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10746/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

.....

382.

Врз основа на член 14 став 1 и 2 од Законот за еднакви можности на жените и мажите („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 30/13, 166/14 и 150/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

Програма за активностите на Општина Струмица во областа на еднаквите можности на мажите и жените за 2019 година

I. Демографија

На крајниот югоисток на Република Македонија, веднаш под тромеѓето на меѓудржавните граници со Бугарија и Грција сместена е плодната Струмичка котлина, а во нејзиниот западен дел и истоимената општина Струмица. Околу 230 сончеви денови, поволна клима, лековита вода и многу природни реткости ја карактеризираат оваа општина. Струмица е економски и културен центар на Југоисточна Македонија, која последните години од земјоделско прерасна во аграрно – индустриско подрачје. Историски, од Астраион, преку Тивериопол па се до Струмица, материјалното и духовно богатство на овој град постојано се зголемувало.

Општина Струмица зафаќа површина од 485,59км².

Според териториалната организација

Според териториалната организација на единиците на локалната самоуправа од 2005 година подрачјето на општина Струмица го сочинуваат градот Струмица и следниве 24 населени места: Баница, Банско, Белотино, Вељуса, Водоча, Габрово, Градско, Балдовци, Дабильа, Добрејци, Дорломбос, Злешево, Костурино, Куклиш, Мемешли, Муртино, Орманли, Попчево, Просениково, Раборци, Рич, Сачево, Свидовица, Три Води и Челепи.

Население и социјална структура Национална структурата Попис 2002

Националност	Вкупно	Процент
Македонци	50.258	91,92
Турци	3.754	6,87
Роми	147	0,27
Власи	3	0,005
Срби	185	0,34
Албанци	3	0,005
Бошњаци	6	0,01
други	320	0,58
Вкупно	54.676	100

Полова структура

Пол	Вкупно	Процент
Жени	27.336	49.99
Мажи	27.340	50.01
Вкупно	54.676	100

Старосна структура по населени места во општина Струмица

Реден бр.	Населено место	мажи	жени	вкупно
1.	Струмица	17.402	17.909	35.311
2.	Баница	568	569	1.137
3.	Банско	988	1.004	1.992
4.	Белотино	12	17	29
5.	Вељуса	806	746	1.552
6.	Водоча	180	138	318
7.	Габрово	205	194	399
8.	Градско Балдовци	371	384	755
9.	Дабильа	1.000	946	1.946
10.	Добрејци	917	847	1.764
11.	Дорломбос	61	56	117
12.	Злешево	/	/	/
13.	Костурино	656	624	1.280
14.	Куклиш	1.330	1202	2.532
15.	Мемешли	23	21	44
16.	Муртино	1.117	1.092	2.209
17.	Орманли	17	17	34
18.	Попчево	185	158	343
19.	Просениково	782	768	1.550
20.	Раборци	55	50	105
21.	Рич	205	177	382
22.	Сачево	280	260	540
23.	Свидовица	173	152	325
24.	Три води	7	5	12
25.	Чепели	/	/	/
	Вкупно	27.340	27.336	54.676

II. Вовед

Концептот на еднакви можности на мажите и на жените сè уште претставува прашање што се проблематизира со оглед на фактот дека еднаквоста на жените според традиционалните сфаќања подразбира „право на жената да биде еднаква со мажот“. Податоците на глобално ниво зборуваат за сè уште постојната нееднаква дистрибуција на ресурси, права и моќ помеѓу мажите и жените. Имено, жените сè уште се соочуваат со нееднаквости во однос на можностите за вработување, добивање плата, пристап до правото на здравје и негово остварување, правата во бракот и семејството итн. Скоро во сите сфери на општественото живеење пристапот до ваквата дистрибуција на ресурси и моќ најчесто го имаат мажите. Непочитувањето на женските човекови права подеднакво се случува како на ниво на законски прописи така и во примена на секојдневните обичајни правила на однесување (доследно почитување на обичајните практики многу често водат кон ограничување на правата на жените).

Политиката на родова рамноправност и зајакнувањето на жените, претставува едно од фундаменталните начела на демократијата и општествениот поредок. Родовата рамноправност во Република Македонија, е уставна категорија.

Локалниот акциски план за еднакви можности на Општина Струмица, тргнува од принципите на родовата еднаквост кои ги допираат генерално и човековите права гарантирани со Уставот.

Оваа Програма за еднакви можности на Општина Струмица за 2019 година е изработена врз основа на **Законот за еднакви можности на жените и мажите и Стратегијата за унапредување на родова еднаквост во Општина Струмица 2017-2020 година**.

Основната цел на овој документ е да се подобри статутот на жените и да се обезбеди континуиран развој во реализацијата на родовата рамноправност и борбата против дискриминацијата.

Локалната власт може преку своите надлежности и преку координација со многубројните локални фактори, да превзема конкретни акции во корист на половата еднаквост, намалување на нееднаквостите и промовирањето на вистинско еднакво општество.

Ваквите нееднаквости се резултат на социјалниот менталитет наметнат поради бројни стереотипи присутни во рамките на семејството, образоването, културата, медиумите, работната средина, организацијата на општеството итн. Има толку многу области во кои може да се делува со наметнување на нов пристап и правење на структурни промени.

III. Приоритетни области

Приоритетни области во локалната заедница на кои треба да се насочат активностите и интензивира работата во 2019 година за воведување на родова рамноправност во усогласеност со Стратегијата за унапредување на родовата еднаквост за 2017-2020 се:

- **Економско засилување на жените во Општина Струмица;**

Економското јакнење и подобрување на положбата на жената е предуслов за реализација на потенцијалите за раст и развој на секоја локална самоуправа. Со зголемено учество на пазарот на труд и со повисока стапка на вработеност родовата рамноправност добива своја економска димензија.

- **Родово одговорно образование;**

Сметајќи дека образоването е најчесто проактивно во поглед на намалувањето на влијанието на женската стереотипизација која доаѓа и од домот, но и од останатите опкружување, внесување на теми во учебниците кои кои целосно ќе бидат наменети и ќе се занимават со родовите разлики и нивното надминување се итекако неопходни.

Промена на перцепцијата за родовиот идентитет е долготрен и макотрен процес, но може да се промени само и единствено со промена на општествено поимање на идентитетите кое ќе овозможува и промовира нестереотипно, а тоа мора да започне од училишните клупи.

- **Еднакво учество на жените во јавниот и политичкиот живот;**

Еднаквото учество на жените во процесите на одлучување во јавниот и политичкиот живот, е од витално значење за демократијата на секоја земја. По

донесувањето на Изборниот законик 2006 година, на национално ниво бројот на пратенички во парламентарните состави ја исполнува критичката бројка од 30%, препораките на Советот на Европа повикуваат на зголемена застапеност од 40%. Во 2015 се донесоа измени во Изборниот законик и квотата се зголеми на 40 % застапеност. Мора да се нагласи фактот, дека благодарение на зголемениот број на жени во највисокото претставничко тело, бројни прашања беа дискутирани, разгледувани и од аспект на родовата еднаквост. Учество на жените по општини има голем диспаритет од една до друга општина. Имено, постојат општини каде учеството на жените е над 41% (3 општини), постојат општини каде учеството е повеќе од 30% (25 општини), во најголем дел застапеноста се движи од 20%-30% (32 општини), но за жал има се уште многу општини каде учеството на жените е под 20% (25 општини). Жените од урбаните средини учествуваат во поголем процент во покренувањето на локалните иницијативи и во нивното спроведување, исто така и нивната застапеност во органите и телата на одлучување е многу поголема за разлика од жените од руралните средини. За жал во руралните средини се уште постои стереотипното гледање на улогата на жената во општеството. Од страна на сите општини се истакнува како позитивно постоењето на афирмативните мерки за учество на жената во Советите на локалните самоуправи. Но, сите сметаат дека ова афирмативна мерка треба да се промени, односно да се зголеми процентот на учество на жената преку нова мерка, а исто така се потенцира и потребата оваа мерка да се прошири на останатите тела и органи на одлучување на локално ниво, а не да биде само за учество на жените на кандидатските листи за избор на советници во локалните самоуправи. Општините сметаат исто така дека е неопходно да се преземаат повеќе мерки за намалување на невработеноста кај жените со цел намалување на економската

зависност на жените од мажите бидејќи економски зависната жена не може да биде вклучена во политичкиот и јавниот живот.

4. Спречување на родово базирано насиљство;

Родово базираното насиљство многу малку е дискутирано во Македонија, посебно во креирањето на политиките и донесувањето на одлуките. Поимот родово базирано насиљство не е вклучен во легислативата и националните стратешки документи, што укажува дека различните форми на насиљство врз жените не се сметаат за родово базирани или пак се подразбираат изолирано едно од друго. Законската рамка и стратешките документи не посветуваат внимание на други видови на насиљство врз жената, освен силувањето и физичкото насиљство. Родот како основа за дискриминација и насиљство, се споменува само во Законот за спречување и заштита од дискриминација. Неодамна, Република Македонија стана една од првите земји во регионот кои ја потпишаа Конвенцијата на Советот на Европа за борба и превенција на насиљство врз жената и семејно насиљство (Истанбулска конвенција, 2011), која се уште не е ратификувана. Ова претставува значаен чекор, бидејќи конвенцијата е првиот меѓународен правно обврзувачки документ кој специфично го адресира насиљството врз жената. Општина Струмица е меѓу пилот општините во регионот и Македонија која отвори шелтер центар и која преку програмата ЛЕР за социјална заштита преку други механизми работи деноноќно и инвестира средства и човечки ресурси за борба против родово базирано насиљство. Координаторот за еднакви можности од 2016 е и дел од Мултисекторскиот тим за борба против насиљство врз жени и девојки и изработка на акциски план за борба против насиљство кои се и во согласност со Истанбулската Конвенција.

IV. АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕННИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2019

Во текот на 2019 година во Општина Струмица се планира да се реализираат следните активности од доменот на еднаквите можности:

АКЦИСКИ ПЛАН ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ НА ЖЕННИТЕ И МАЖИТЕ ЗА 2019					
СП. 1 Подобрување на економската состојба на жените ЦЕЛ: Економско засилување на жените во општина Струмица					
Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Афирмација на можности за самовработување во областа на земјоделството, преку поттикнување на женско претприемништво и подобрување на информираноста на жените за можностите за пристап до фондови (ЕБОР, ИПАРД, итн.)	- Спроведување на средби со жени/девојки од руралните средини и информирање за можности за самовработување	-Отворени денови на годишно ниво во Струмица и руралните средини -% на Новоотворени бизниси или проектни идеи од присутните на Отворените денови -% на информирани жени	2019	6. 000,00	KEM, координатор за еднакви можности, ABPM, Одделение за меѓународна соработка и ЕУ фондови
2. Формирање на Фонд за женско претприемништво на Општина Струмица	- Финансирање на 4 старт ап (start up) бизниси	- Формиран фонд за женско претприемништво (домашни и странски) -Искористеност на средства - % на одржливи бизниси	2019-2020	240.000,00	Координатор за еднакви можности, KEM, Одделение за ЛЕР
3. Афирмирање на принципот за родова еднаквост во руралните средини	- Уредување на детски игралишта или катче за социјализација за деца и жени/девојки	-Уредени 3 детски игралишта/катче за социјализација во рурални средини -Број на деца/жени/девојки корисници	2019-2020	100.000,00	Координатор за еднакви можности, KEM, Одделение за ЛЕР
4. Промоција на успешни жени како модел/пример за добри практики преку редовни дебати и размена на искуства	- Организирање на една дебата на годишно ниво	-Број на учесници на јавна дебата - организирана една дебата на годишно ниво	2019-2020	6.000,00	KEM Координатор за еднакви можности
Вкупно С.П.1					352.000,00 денари

С.П. 2 Родово одговорно образование Цел: Родово одговорно образование					
Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Кампања и едукација за превенција на малолетнички бракови и бракови од интерес и советување со родители и ученици	- Спроведување на кампања низ основните и средните училишта во општината за превенција	- Развиена и зголемена свест кај родителите и учениците за последиците од малолетнички бракови - Број на деца и родители кои се едуцирани	2019	/	КЕМ, Одделение за Образование НВО
2. Подобрување на квалитетот на претшколско образование преку креативни работилници и развивање на когнитивни вештини, преку промоција и вклучување на децата во нетипични активности за момчиња и девојчиња	- Спроведување на 2 обуки за наставен кадар од институции за предшколско образование	- Обуки на воспитно наставен кадар во детските градинки - 2 обуки	2019	60.000,00	Општинска градинка „Детска радост“, Одделение за образование, КЕМ, Координатор за ЕМ НВО
3. Инклузија на лица со попреченост во редовен образовен процес преку воведување на ментори во наставата (личен и образовен асистент)	-Ангажирање на асистенти (образовен и личен) за деца со попречености вклучени во редовен образовен процес	- Воведување ментори во основни и средни училишта - ангажирани лица - асистенти (образовни и лични) - број на деца со попреченост корисници на услугите - број на родители на деца со попреченост	2018-2019	1.404.000,00 (Средствата се донација од УНДП)	Средни и основни општински училишта, Одделение за образование, Координатор за еднакви можности, ЛЕР, УНДП
4. Промоција на девојки во нетипични спортови во училиштата	- организирање на меѓуклубски турнир за девојки во нетипичен спорт	- реализиран меѓуклубски турнир - број на клубови вклучени во турнир	2019	12.000,00	Одделение за спорт, Одделение за образование, Координатор за ЕМ
Вкупно С.П. 2				32.000,00 ден	

С.П. 3 Еднакво учество на жените во јавниот и политичкиот живот**ЦЕЛ:** Зголемено учество на жените на одлучувачки позиции во општина Струмица

Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Анализа на состојбите на жените на одлучувачките позиции во Општина Струмица	-Изработка на анализа на состојбите од родов аспек на жените на одлучувачки позиции во општината	-Број на жени на одлучувачки позиции во институции во надлежност на локални самоуправа, директорки на Јавни претпријатија, членови на управни одбори на ЈП, на училишни одбори, раководители на сектори и одделенија во локалната самоуправа, претседателки на комисии)	2019	/	Координатор за еднакви можности на мажи и жени
2. Спроведување на критериуми з назначување на жени и мажи во одлучувачките тела на јавните претпријатија и други	-Донесување на правилници за подеднакво учество на мажите и жените во одлучувачките тела на институциите	-Донесување на правилници за подеднакво учество на мажите и жените во одлучувачките тела на институциите -% на полова застапеност во институции	2019	/	Координатор за еднакви можности на мажи и жени
3. Адаптација и пренамена на градинки во 3 населени места во Општина Струмица: Куклиш, Муртин и Просениково	-Реконструкција и адаптација на 3 детски градинки во 3 населени места	- Број на згрижени деца во трите рурални градинки - број на реконструирани и адаптирани градинки - бр на родители кои ќе се вклучат во пазар на труд	2019	8.967.274,00 (средствата се донација – грант од Светска банка)	Општина Струмица, Министерство за финансии (ГРАНТ- ИПА, Светска Банка)
4. Изградба на нова детска градинка во Општина Струмица	- Изградба на нова детска градинка во град Струмица	- Број на згрижени деца во градинката бр на родители кои ќе се вклучат во пазар на труд	2019-2020	33.825.000,00 (средствата се донација – грант од Светска банка)	Општина Струмица, Министерство труд и социјална политика – Грант донација

ЦЕЛ: Афирмација на културата од родов аспект

Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)
1. Стимулирање на здруженија за афирмација на родови аспекти низ останати аспекти во областа на културата (поезија, ликовни поставки, афоризми, итн.)	<ul style="list-style-type: none"> - Реализирање на Вечер на поезија со афоризми од родов аспект (афоризми, народни приказни и поезија) - Организирање и реализирање на Ликовна изложба од дела по објавен конкурс) 	<ul style="list-style-type: none"> - Реализирана Вечер на поезија со афоризми од родов аспект (афоризми, народни приказни и поезија) - Организирана и реализирана Ликовна изложба од дела по објавен конкурс- една во 2019 	2019	/ Културни НВО КЕМ

ЦЕЛ: Поддршка на граѓанскиот сектор во промоција на родовата еднаквост

Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Воведување на родово-сензитивни критериуми при доделување на грантови за поддршка на граѓанските организации	<ul style="list-style-type: none"> - Изготвување на Методологија за финансирање на граѓанските организации, со плус поени за проекти од родов аспект - Воведување на критериуми од родов аспект во проектните иницијативи 	<ul style="list-style-type: none"> -Изработена Методологија за финансирање на граѓанските организации, со плус поени за проекти од родов аспект -Број на проектни иницијативи со вклучен родов аспект за унапредување на ЕМ преку целите на проектите -Број на жени кои добиле финансиска поддршка за реализација на проект 	2019 Континуирано	/	Одделение за ЛЕР Координатор за ЕМ
2. Обука за ГО за вклучување на родовите аспекти во проектите кои тие ги аплицираат имплементираат во рамките на Општина Струмица	-Спроведување на обука за вклучување на родовите аспекти во проектите кои ги имплементираат во рамки на финансиската поддршка на Општина Струмица	- % на граѓанските организации во работата на секторите на локалната самоуправа	2019	6.000,00	ГО, Одделение за ЛЕР

ЦЕЛ: Воведување на родова компонента во процесот на буџетирање					
1. Насоки за Комисијата за еднакви можности за оценка на програмите од родов аспект	- Справедување на обука за КЕМ -Разгледување, Оценување и давање на насоки при изработка на програмите на општината за вметнување на родов аспект	-Една обука на годишно ниво за Комисијата за Родова Еднаквост и локална самоуправа	2019	12.000,00	Надворешни едукатори од сферата на родовата еднаквост, КЕМ
2. Родово разделен анализа на јавните приходи и расходи	- изработка на родово разделена анализа на јавните приходи и расходи на општината	-направена родово разделена анализа- податоци за приходните и расходните матрици кои ќе се добијат од анализите на домаќинствата	2019	12.000,00	KEM, Координатор за EM
Вкупно С.П.3					18.000,00 ден

С.П. 4 Спречување на родово базирано насилиство**ЦЕЛ: Борба против родово базирано насилиство, заштита и поддршка на жртвите**

Мерка	Активност	Индикатор	Временска рамка	Буџет (МКД)	Одговорно лице
1. Подигање на свеста, Промоција на ставовите на промени, превенција и заштита од дискриминација (Имплементација на Акцискиот план за заштита од дискриминација на локално ниво)	-Работење и редовни состаноци на Локално координативното тело за заштита од дискриминација -имплементирање на акцискиот план за заштита од дискриминација - остварување на средби со граѓани кои се дискриминирани по било кој основ и давање на услуги и поддршка - кампања за подигање на свест - изработка и дистрибуција на промотивен материјал	-Формирано ЛКТЗД (координатор за еднакви можности при Општина Струмица, МП, Омбудсман, КЕМ, МВР и Центар за социјални работи, НВО) - реализирани средби и состаноци - број на случаи на дискриминација-бр на настани, кампања и промотивен материјал кој ќе биде дистрибуиран	2019	60.000,00 (средствата се донација од ХЕРА-Скопје)	Координатор за еднакви можности при Општина Струмица, МП, Омбудсман, КЕМ, МВР, Центар за социјални работи, НВО
2. Имплементација на Акцискиот план за превенција и спречување на насилиство против жени и девојки	- Реализирање на активности од акцискиот план за борба против насилиство врз жени и девојки - состаноци на Локалното координативно тело за спречување на насилиство врз жени и девојки	- број на активности реализирани од АП - број на состаноци на координативното тело	2019	6.000,00	Координатор за еднакви можности при Општина Струмица, Организација на жени, МВР, Центар за социјални работи, јавен обвинител, центар за јавно здравје и медицински центар
3. Отварање на шелтер центар	- отварање на шелтер центар во Општина Струмица	- капацитет и број на легла во шелтер центар -број на згрижени корисници	2019	-Донација од странски донатор -1.000.000 ден средства од програма за ЛЕР за социјална заштита	Координатор за еднакви можности при Општина Струмица, Организација на жени, МВР, Центар за социјални работи, јавен обвинител, центар за јавно

					здравје и медицински центар
Вкупно СП 4					6.000,00 ден
Вкупно планирани средства за 4 те СП во акцискиот план од ПРОГРАМАТА за Еднакви Можности .. 450.000,00 ден					
Планирани средства за дополнителни активности кои не се дел од акцискиот план а кои ќе произлезат од јавна дебата во граѓанскиот сектор и сите релевантни актери 50.000,00 ден					
Вкупно финансиски средства во програма за еднакви можности за 2019 год500.000,00 денари					

Во имплементацијата на Акциониот план ќе бидат вклучени Координаторот за ЕМ, Комисија за родова еднаквост на мажите и жените на Општина Струмица, Средните општински училишта, Центар за социјални работи, Министерство за правда, Народен правоборнател, МВР, Невладиниот сектор и Центарот на заедницата во Општина Струмица и сите други релевантни актери со цел создавање и подобрување на еднаквите можности помеѓу мажите и жените.

V. МОНИТОРИНГ И ЕВАЛУАЦИЈА

За успешна имплементација на **Акциониот план за родова рамноправност 2018 година**, потребно е да се спроведе мониторинг во периодот кој го покрива овој документ, како и евалуација за проценка на успешноста на реализацијата на акциониот план и неговото влијание на еднаквите можности на жените и мажите во општина Струмица. Основни методи кои ќе бидат користени во мониторингот и евалуацијата се:

Комисијата за еднакви можности на жените и мажите при Советот на Општина Струмица и Координаторот за еднакви можности кој го изработи овој документ ќе го следат текот и динамиката на спроведување на Програмата и ќе даваат свои оценки како и предлози за неопходни промени се со цел постигнување на утврдените цели.

До Советот на Општината, Градоначалникот и Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика од страна на координаторот за еднакви можности на мажите и жените ќе се доставува годишен извештај за имплементација на активностите и реализацијата на целите.

Во делот на евалуацијата ќе се вклучи и Секторот за еднакви можности при Министерството за труд и социјална политика.

Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на Општина Струмица“.

Бр.08-10746/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Годишната програма за работа на
Општинскиот совет за безбедност на
сообраќајот на патиштата- Струмица за
2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Годишната програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата- Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10756/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.
.....

383.

Врз основа на член 374 став 3 од Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 169/15, 226/15, 55/16, 11/18 и 83/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот

на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**З а к л у ч о к
за усвојување на Годишната програма за
работка на Општинскиот совет за
безбедност на сообраќајот на патиштата-
Струмица за 2019 година**

1. Се усвојува Годишната програма за работа на Општинскиот совет за безбедност на сообраќајот на патиштата-Струмица за 2019 година број 08-9548/1 од 26.11.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10756/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Програмата за работа на Локалната
установа библиотека „Благој Јанков
Мучето“ Струмица за 2019 година**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10759/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Коста Јаневски с.р.

384.

Врз основа на член 14 став 2 од Законот за библиотеките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15, 152/15 и 39/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

**З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа
на Локалната установа библиотека
„Благој Јанков Мучето“ Струмица за
2019 година**

1. Се усвојува Програмата за работа на Локалната установа библиотека „Благој Јанков Мучето“ Струмица за 2019 година број 02-330/2 од 27.11.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10759/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување
на Програмата за работа со финансиски план
за 2019 година на Општинската установа
Дом за деца и млади „Благој Мучето“
Струмица“**

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за работа со финансиски план за 2019 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица“,

донаесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10760/2
31.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

385.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за работа со финансов план за 2019 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица“

1. Се усвојува Програмата за работа со финансов план за 2019 година на Општинската установа Дом за деца и млади „Благој Мучето“ Струмица“ број 01-152/1 од 03.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10760/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2018 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2018 година,

донасен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10761/2
31.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

386.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал - 2018 година

1. Се усвојува Извештајот за реализација на Струмичкиот карневал – 2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10761/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за усвојување на Програмата за подготовкa и реализација на Струмичкиот карневал - 2019 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Програмата за подготовкa и реализација на Струмичкиот карневал - 2019 година, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10762/2
31.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

387.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

З а к л у ч о к
за усвојување на Програмата за
подготовка и реализација на
Струмичкиот карневал - 2019 година

1.Се усвојува Програмата за подготовкa и реализација на Струмичкиот карневал – 2019 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр. 08-10762/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за работа на ЈП
„Паркиралишта Струмица“ Струмица за
2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2019 година, донесена на седницата на

Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10763/2
31.12.2018 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Коста Јаневски с.р.

388.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за
работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“
Струмица за 2019 година

1.Се дава согласност на Програмата за работа на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за 2018 година број 02-868/1 од 14.12.2018 година.

2.Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10763/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Програмата за работа на
ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2019
година**

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2019 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10764/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

389.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

**Заклучок
за давање согласност на Програмата за
работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“
Струмица за 2019 година**

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПЕД „Струмица - Гас“ Струмица за 2019 година број 02-624/2 од 18.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10764/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10,

1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

**Решение
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Измената и дополнувањето
на Годишниот план за вработување за 2019
година на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица**

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10765/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

390.

Врз основа на член 20-б од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/14, 199/14, 27/16, 35/18 и 198/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

**Заклучок
за давање согласност на Измената и
дополнувањето на Годишниот план за
вработување за 2019 година на ЈПЕД
„Струмица-Гас“ Струмица**

1. Се дава согласност на Измената и дополнувањето на Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД „Струмица-Гас“ Струмица број 04-612/1 од 10.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10765/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност за обезбедени финансиски
средства за пополнување на работни места
согласно Годишниот план за вработување
за 2019 година на ЈПЕД “Струмица гас“
Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД “ Струмица гас“ Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10766/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

391.

Врз основа на член 37-е од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/12, 61/15, 39/16 и 64/18) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

Заключок

за давање согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2019 година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица

1. Се дава согласност за обезбедени финансиски средства за пополнување на работни места согласно Годишниот план за вработување за 2019

година на ЈПЕД „Струмица гас“ Струмица
број 03-621/1 од 10.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица”.

Бр.08-10766/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
С т р у м и ц а Марјан Даскаловски с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање
согласност на Извештајот за работата на
ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I –
IX месец 2018 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – IX месец 2018 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10767/2
31.12.2018 год.
С т р у м и ц а

392

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – IX месец 2018 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за период I – IX месец 2018 година број 01-8571/3 од 07.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10767/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10768/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

393.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе

З а к л у ч о к
за давање согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година

1. Се дава согласност на Програмата за работа на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за 2019 година број 01-8571/5 од 07.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10768/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10769/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

394.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15, 39/16 и 64/18), член 13 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на Република Македонија“ бр. 63/17), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02)

и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈПКД „Комуналец“ Струмица за регулиран период 2018-2020 година бр.02-8571/6 од 07.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10769/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е
 за објавување на Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води во Костурино на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води во Костурино на ЈПКД „Комуналец“ Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10770/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

395.

Врз основа на член 6 од Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води („Службен весник на Република Македонија“ бр. 68/04, 28/06, 103/08, 17/11, 54/11, 163/13, 10/15, 147/15 и 31/16), член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к
за давање согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води во Костурино на ЈПКД „Комуналец“ Струмица

1. Се дава согласност на Одлуката за утврдување на паушал за одведување на отпадни води во Костурино на ЈПКД „Комуналец“ Струмица бр.02-8571/7 од 07.12.2018 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10770/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.

.....
 Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за прифаќање на Информација за Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно - приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Струмица

Се објавува Заклучокот за прифаќање на Информација за Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Струмица, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 28.12.2018 година.

Бр.09-10778/2 Општина Струмица
31.12.2018 год. Градоначалник,
Струмица Коста Јаневски с.р.

.....

396.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на Општина Струмица („Службен гласник на Општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10, 1/15 и 8/18), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 28.12.2018 година, донесе:

З а к л у ч о к

за прифаќање на Информација за Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Струмица

1.Се прифаќа Информацијата за Физибилити студија за оправданост од воспоставување на договор за јавно-приватно партнерство за модернизација на системот за јавно осветлување во Општина Струмица.

2.Се задолжуваат Секторот за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина, Секторот за локален економски развој и Одделението за јавно осветлување при ЈП „Паркиралишта – Струмица“, во соработка и со други стручни лица од оваа област, да ја разгледаат Физибилити студијата и на Градоначалникот и Советот на општина Струмица, да му предложат мерки за делување од оваа област.

3.Овој Заклучок влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-10778/1 Совет на општина Струмица
31.12.2018 год. Претседател,
Струмица Марјан Даскаловски с.р.